

MACEDONIA Македонија NEWSPAPER

December 06, 2019 ■ Volume 37, Issue 2 (422) ■ Free

www.macedoniannewspaper.com



The Nedan Team
647.333.9628

We are proud to sponsor the
Children's Christmas Concert
St. Ilija Macedonian Orthodox Church
Please come and join us in this magical Celebration
January 5, 2020 at 6:30pm

Имаме чест да бидеме покровители
*На Детскиот Божиќен Концерт
во недела на 5 јануари 2020 од 18:30 ч.
во Македонската Православна Црква Св.
Илија од Мисисага
Повелете и придружете ни' се во оваа
прекрасна прослава
од тимот на Васко Недановски.

SPONSORED BY THE NEDAN TEAM
Call Vasko Nedanovski Directly @ 647.333.9628

**2020
NEW YEAR
Party**

31 December, 2019

Featuring
Mishko Krstevski / Sonja & Oliver Band

Entry: \$80 | Doors: 20:00pm
Cash bar / Sweet table / Roasted Pig
ST.CLEMENT OF OHRID MPC, Toronto
76 Overlea Blvd, Tel: 416-421-7451



Македонија

Е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на “Македонија” излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски за-



клучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска. Почитувани читатели и соработници: Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец. ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата. Редакцијата на “Македонија” е одговорна само за текстовите без потпис. Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност. Помогнете го весникот Македонија, помагајќи го ја помагајте македонската заедница, македонскиот збор, македонската вистина..



Со почит
Соња Лозановска
Главен и одговорен уредник
Техничко уредување и дизајн
Оливер Петковски
Our address:
Macedonia
1840 Bloor Street,
Suite 711
Mississauga, ON
L4X 1T2
Tel. 905-625-9129
macedonia.canada@yahoo.com
Published by
901039 Ontario Limited

Помогнете го весникот „Македонија,,

Почитувани читатели од сите делови на Етничка Македонија, сите вие кои го читате весникот „Македонија,, - единствениот редовен месечен весник во Канада:

Благодарение на Вашата доверба зачекоривме кон 37-та издавачка година од првиот број издаден на 1-ви ноември 1984-та година.

Изразуваме огромно задоволство и почит драги соработници, поддржувачи, дарители, вие кои од искрена љубов кон татковината Македонија, како и ние самите секојдневно се бориме за зачувување на македонскиот идентитет, култура, пишуван збор, традиции на овие простори.

И во оваа прилика почитувани читатели ве молиме да го помогнете весникот „Македонија,,.

Плик за донација со нашата адреса е инсертиран во весникот.

Ви благодариме.

Donate to Macedonia



MACEDONIA

Македонија

NEWSPAPER

1840 Bloor St. Suite 711
Mississauga, Ontario L4X 1T2

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и традиции е невозможно без вашата поддршка и помош. Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот „Македонија,,. Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до вашиот дом или работно место.

За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail: macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedoniannewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

Ви благодариме.
Поздрав,
со почит од уредникот
Соња Лозановска

Голема благодарност до нашите соработници:

- Танас Јовановски
- поранешен уредник на весникот „Македонија“, колумнист

Бил Николов за Македонското Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот за весникот „Македонија”

Горѓи Николов - за рубриката „Читателско коше” (Readers corner)

Марија Ангелевски - "Рецепти со Марија"

Зоран Андоновски – соработник,

Ташко Кубановски - за рубриката „Афоризми”
- Зоран Карапанчев - фотографер, соработник

Боне Темелков соработник

Специјални Дописници: Од Тирана и Голо Брдо известува

Никола Ѓурѓај

Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: Стојко Стојков

Блага Дафовска во рубриката „Поезија со повод,,

Славе Катин -соработник

Колумнисти:

Горнан Јовановски

Диме Костов

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

If you would like to subscribe an receive copies at your business , home or organization please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129

- The Macedonian Orthodox Cathedral "St. Clement of Ohrid"**
76 Overlea Blvd. - Toronto, Ontario - M4H 1C5
Phone: 416-421-7451;
Fax: 416-421-0721
E-mail: info@stclementofohrid.com

St Nedela Macedonian Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7
(905) 426-5355
St. Nicholas Macedonian Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6
(519) 966-6257
St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111
Macedonian Orthodox Church St. Arhangel Michael,
Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way
Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN MACEDONIAN PLACE
850 O'Connor Drive, Toronto, Ontario, Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231
E: zcokov@canadianmacedonianplace.com
E: mdonakovski@canadianmacedonianplace.com
California Bar & Grill
914 Pape Avenue Toronto, ON M4K 3V2 East York
Canadiana Flowers
Eglinton Square
www.torontoflorist.com
(416) 265-6867
Najdova Vera Dr
2390 Eglinton Ave E, Scarborough, ON M1K 2P5
416-750-0200

The Mechanics Shop
79 Winter Ave
(416) 267-6033
Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1B7
Lucas Automotive Services
6456 Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1L4
lucasautomotive.ca
(416) 284-199
Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON M9B 1K9
starigrad.ca
(416) 916-2075
Markland Wood Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, ON M9C 2A5

Old Mill Pastry Mississauga
9780 Burnhamthorpe Rd. W. Mississauga, Ontario
(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261

2020 NEW YEAR Party



31 December, 2019

Featuring

Mishko Krstevski / Sonja & Oliver Band

Entry: **\$80** | Doors: **20:00pm**
Cash bar / Sweet table / Roasted Pig

ST.CLEMENT OF OHRID MPC, Toronto
76 Overlea Blvd, Tel: 416-421-7451



Танас Јовановски

Низ деновите на минатиот месец

Германка се преселила во Бугарија бидејќи не можела да преживее од пензијата

После целиот работен век во Германија, Петра Каленбах (65) од Хамбург одлучила да се пресели во Бугарија бидејќи не можела да живее од пензијата во својата родна земја. За Петра Каленбах зборува документарниот филм “Бугарски сон” на босанскиот режисер и продуцент Срѓан Шаренац кој приказната за Петра ја раскаѓа за Дојче Веле. Според него, Петра не е изолиран случај, таа е пример за сиромаштијата на старите во Германија.

Петра решила да ја напушти матичната земја и да бара подобар живот во друга земја. Таа не го знае јазикот на земјата во која оди, нема пријатели во таа земја, но сепак одлучува даја направи оваа промена. Таа на 65-годишна возраст одлучила дека сака подобар квалитет на живот затоа што има месечна пензија од 700 евра и кога ќе ја плати киријата за станот 500 евра и другите трошоци, нејзе и’ останува на располагање околу 20 евра. Таа сака многу повеќе од животот и смета дека третото доба не е можност да се чека смртта, туку можност за почнување нов живот. Во Хамбург таа дури одела да зема хуманитарна помош која се дели еднаш неделно. Во Германија секој со помалку од 917 евра месечно се смета за сиромашен човек, но во Бугарија сеуште ја гледаат како богат Германец. Таа со своите 700 евра може добро да живее во Бугарија каде наместо 500 евра за изнајмување на станот плаќа 15 евра месечно. И’ преостануваат многу повеќе пари кога ќе го плати станот и всушност живее многу поквалитетен живот при што може да си дозволи да оди во театар и во кино. (Република).

Штета што немаше некој да и’ посочи дека во Македонија можеше да живее уште побогато. Таа не слушнала дека во мојата Преспа килограм јаболка се продава за еден денар, а повеќето се фрлат во реките или езерото. Во Тиквешијата праските се бесплатни, фри, бери колку ти душа сака. Има ли друга држава побогата од Македонија?

Најслушана песна во Македонија во моментот е
Јовка Кумановка на Некст таем



јутјуб беа фасцинантни. Новата песна на Некст Таем беше финансиски поддржана од општина Куманово по повод 500 години постоење на градот. (Слободен печат) Без двоумење нивните преработки се со вредност на Биљана платно белеше додека “Македонско девојче” сега може да биде и германско, шведско, француско девојче. Таму сега живеат нашите девојчиња. За локална употреба девојкето може да се замени со жениче, бабиче...

За само два дена песната Јовка Кумановка има 140.000 прегледи. Според јутјуб новиот спот на момците од дуото Некст Таем Јовка Кумановка моментално е најпрегледуваното видео во нашата земја. Со тоа јутјуб го ста-

ва спотот во категоријата “трендунг 1” во нашата земја. Ваквиот податок воопшто не изненадува. И на претходните нивни преработки на стари македонски песни (Ја излезе Ѓурго и Слушам кај шумат шумите) бројките на

Од Шведска се огласи отец Пимен:
Со овој ум датум во мај нема да добиеме

После изборите во април би имале пак брзи избори ако не добиеме датум во мај?!? А со овој ум нема да го добиеме. Се бараат реформи, а ние нудиме избори и 200 дена нефункцијалност на државата, 100 дена техничка влада и 100 први дена на влада за да профункционира – напиша на својот фејсбук профил отец Пимен од Шведска.

Од отец Пимен не очекував носталгија за премиерот во заминување туку очекував нешто друго. Очекував да не извести за напредокот на неговата мајка црква – бугарската во врска со добивањето на автокефалност на нашата. Ниту тој, ниту неговите браќа во Синодот не ни кажуваат ништо на нас кerkите и синовите, внуките и внуцињата на нашата мајка Црквата бугарска. Да не нешто членовите на Синодот се заминати на повеќегодишен одмор надвор од земјата? Порано секојдневно не “бомбардираа” со извештаи за преговорите со Српската црква!

Плевнелиев стравува дека после Заев во
Македонија ќе дојде лидер од типот на Груевски

Проблемот со Бугарија е многу сериозен, коментира поранешниот бугарски претседател Росен Плевнелиев во врска со одложувањето на одлуката за започнување преговори за пристапување на Албанија и Македонија во Европската унија и предвремените избори закажани во земјата. Плевнелиев го нарече ова “голем неуспех на ЕУ во толку важна област” и предвиде дека ќе има шанса реваншистичката сила да дојде на власт на предвремените парламентарни избори, што не би било добро за Бугарија и за Европската унија (ЕУ). Тој рече дека е разочаран од оставката на Зоран Заев. “Беше храбар водач кој се обиде да ја собере тежината на минатите манипулации”, рече Плевнелиев. Тој изрази загриженост од можноста лидер од типот “Никола Груевски” повторно да се врати во Македонија и Бугарија повторно да биде претставувана како окупатор и фашист. (Трибуна)

Плевнелиев го погребаше Зоранчо Заев пред да умре. Вели дека Заев беше храбар лидер. Никој не ни кажа кога умре и кога е погребот. Наполно се согласувам со господинот Плевнелиев кога вели дека Заев бил храбар лидер. Кој друг лидер на држава на овој свет (освен Заев) би го продал идентитетот на својот народ, своет минато и иднина, историја и култура, име и национални белези... Плевнелиев е во право!

Макрон: НАТО е пред умирање, ЕУ на раб на
пропаст, а од САД нема ништо

Францускиот претседател Емануел Макрон во интервју за британскиот весник Економист вели дека НАТО е пред умирање, а дека Европската унија (ЕУ) се наоѓа на работ на пропаст. Макрон ги предупреди членките на ЕУ дека веќе не може да се потпираат на САД, односно дека од Америка не може повеќе да очекуваат да застане во одбрана на земјите членки на НАТО. Она што во моментот го поминуваме може да се опише како мозочна смрт на НАТО. Европа пак, се наоѓа на раб на пропаст, вели Макрон. Додава дека Европа мора да почне стратешки да размислува за самата себе како за геополитичка сила, во спротивно Европа повеќе нема да ја контролира сопствената судбина, вели Макрон. Тој додава дека до сега Европа и Америка ги делеле интересите и дека неуморно се трудел да одржи добри односи со претседателот Трамп. Но, смета тој, Америка прв пат има претседател кој не ја дели нашата идеја за европсли проект и дека, дури и ако Трамп не победи на следните избори, историските текови го направија своето и ги раздвоија старите сојузници. Макрон во едночасовното интервју за Економист кое се водело во Елисејската палата рекол дека Европа мора да се разбуди. На прашањето дали верува во ефикасноста на членот 5 од НАТО, односно во идејата дека во случај на напад на една членка на НАТО сите останати земји членки ќе притрчаат на помош, што пак, многу аналитичари го сметаат за главно средство за одвраќање од напад на членка на НАТО, Макрон рекол “не знам. Но што ќе значи членот 5 утре?”

Членот 5 кажува и малку и многу. Зависи кој е нападнат и какви се првенствено американските интереси. И кого ќе брани НАТО ако се судрат две членки на НАТО ако тоа се случи на Балканот каде бурето барут е спремно во секое време да пукне?

На денот на независноста Пољациите запалија знаме на ЕУ

Десетици илјади Пољаци ја прославија 101 годишнината од независноста на земјата со традиционалниот “Марш на независноста” во Варшава. За време на Маршот организиран од полската екстремна десница, славејќи ја “Големата католичка Полска” и транспаренти против Европската унија и годинава демонстративно е запалено знамето на ЕУ. – Целиот наш народ, целата наша

историја е поврзана со католицизмот. Мораме да се вратиме на корените бидејќи овој свет се оддалечи од Бог, од католицизмот. Ако не ги вратиме вредностите што ги создава нашиот народ, ќе пропаднеме како Западот на Европа, изјави еден од организаторите Роберт Банкјевич. Тој додаде дека денешните елити спроведуваат културен марксизам, ги освојуваат училиштата, ја

загадуваат мислата на нашите деца. Ниту да гукнат кога Евреите сакаат да ја ограбат нашата татковина. (Република) Пољациите одамна се во Европската унија со сета нивна историја, култура, ртелигија, традиции, идентитет... Како ќе влеземе (ако некогаш влеземе) и како ќе се чувствуваме во Европската унија ние кои сега сме безимени, соголени и понижени?

Селекторот не слушнал расистички навреди

Бугарија загуби од Англија во квалификациите за Европското првенство 2020 година во Софија со 6:0. Натпреварот го “одбележаа” навивачите на домашната репрезентација со расистички навреди кон играчите на “Гордиот Албион”. Еден од ретките кој ја смируваше ситаијата на трибините беше капитенот на репрезентацијата на Бугарија, Ивелин Попов. “Сите ние сме луѓе, ова се случува постојано” – им се обрати на навивачите Попов. За разлика од капитенот Попов, селекторот Красимир Балаков изјави дека не ги слушнал расистичките навреди. (Вести.мк)

Голем број од Бугарите имаат проблем со слухот, така и селекторот Балаков. Не само за фудбалот, не слушнале ниту за Втората светска војна во која Бугарија застана на страната на фашизмот, на фашистичка Германија. Згора на тоа, забеганата власт во Македонија им дозволи да ни ја бришат и пишат македонската историја како да е нивната благословена од Бога.

Carpet Installation

Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.
If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us:
cell: 647-406-4500

NOW

AVAILABLE

CALL US
FOR A STORE
CLOSEST TO YOU!







Filo Pie with cheese
БуреК пита со сирење



Filo pie with spinach and cheese
БуреК пита со спанак и сирење



Filo Twist with Leek and Cheese
Вртена пита со праз и сирење



Filo bites with spinach and cheese
Лиснати триаголници со спанак и сирење



Filo bites with cheese
Лиснати триаголници со сирење

perfect to make cabbage rolls



Rolled cabbage leaves
Завиткани листови од зелка



Homemade Style Hot Ajvar
Домашен лут ајвар



Homemade Style Mild Ajvar
Домашен ајвар



Fire Roasted Red Peppers
Домашни печени црвени пиперки

 416-287-6767

 contact@finofinefoods.com

 www.finofinefoods.com

 facebook.com/finofinefoods



FRESH CO.
Sobeys urban fresh
FOODLAND
HIGHLAND FARMS
Longo's
First Greens

Lily's
Calangula Brothers FOOD MARKET
KOTAS MEAT MARKET
Metro
food Basics
Mak Deli

MRAKOVIC
ROYAL MEATS
VILLAGE GROCER
DANISH PANTRY



„Национализам“, „националисти“ и Македонија

Грчкиот весник Катимерини неодамна објави колумна насловена „Грција мора да го брани Западниот Балкан“. Авторот вели дека „Заев е де-факто наш незаменлив партнер и Грција има сериозен интерес да го поддржи во пресрет на изборите во соседната држава кои се одржуваат во април 2020 година. Изборен пораз за Заев ќе ги донесе националистите на власт, што ќе доведе до целосно нарушување на односите на Северна Македонија со Грција и ќе го дестабилизира регионот“. Веднаш се наметнуваат три прашања во врска со ова. Авторот суптилно се залага за мешање во македонските избори. Претпоставувам дека ова е веќе нормално за западните демократии, но вреди да се има предвид и да се следи како одредени грчки фактори се мешаат и што точно планираат да постигнат во врска со изборите во Македонија следната година. Второ, треба да се запомни дека официјален став на грчката Влада, и на сите претходни влади, е дека македонскиот народ не постои како етничка група, а не постојат ни македонскиот јазик, историја, култура и традиција. Не знам за вас, но јас би бил претпазлив ако луѓе кои го негираат моето постоење и се што се однесува на мојата нација, историја, култура и традиција најават дека ќе

ги бранат моите „ЕУ надежи“. Третото прашање се однесува на зборовите „национализам“ и „националисти“ за кои почнавме постојано да читаме и да слушаме. Премиерот во заминување Зоран Заев самиот упорно предупредува на опасноста од подем на „национализмот“ во Македонија. Авторот на оваа колумна во Катимерини предупредува на опасноста дека „националисти“ ќе дојдат на власт во Македонија. Други лица, главно во транснационалните елитистички кругови во медиумите, аналитичките центри, невладините организации и бирократите не предупредуваат на истата опасност. Но се поставува прашањето, што точно тие подразбираат под „национализам“ и „националисти“? Ова прашање е важно не само за Македонија туку и за светот. Јас сметам дека овие изрази се веќе толку лабаво дефинирани што за „национализам“ и „националисти“ веќе можеме да прогласиме „се што не ми се допаѓа“. Употребата на овие изрази во дебата е исто како да сме кажале дека „нема друга алтернатива“. Тоа е израз измислен да се стави крај на дебатата. Па оттаму, кога некој ќе почне да ги обвинува Македонците дека станале „националисти“, тоа треба да ни биде сигнал дека тој човек не сака вистински да ги слушне



вашите или туѓите мислења и ставови. Но назад на прашањето на Македонија. Кои се тие страшни „националисти“? Ако ја прочитаме колумната, станува јасно дека се мисли на Македонците кои само сакаат да бидат нарекувани Македонци, а нивната земја да биде Македонија. Оваа група ја вклучува политичката опозиција – ВМРО-ДПМНЕ, партија која грчкиот весник би сакал да ја остави надвор од власта, а тоа секако го сака и партијата СДСМ. Но, зошто Грците би сакале ВМРО-ДПМНЕ да не биде на власт? Затоа што ВМРО-ДПМНЕ се обврза дека на овој или на оној начин ќе го ревидира таканаречениот „Преспански договор“ откако ќе бидат избрани на власт. Поина-

ку кажано, Грците сакаат Зоран Заев и ДУИ да останат на власт, по можност засекогаш, бидејќи Зоран Заев ќе стори се што е неопходно за проектот за преименување на земјата и нејзиниот народ да остане на сила. Да ги погледнеме поблиску овие македонски „националисти“ и да видиме кои се нивните ставови: – Го отфрлаат таканаречениот „Преспански договор“ како и начинот на кој беше „испеговаран“ – Се спротиставуваат на начинот на кој референдумот од 30 септември 2018 година беше игнориран и сметаат дека Владата на Заев не владее согласно со волјата на народот, што е основна карактеристика на секоја демократија – Го отфрлаат начинот на кој

договорот се спроведува во Македонија и како Уставот на Република Македонија беше сменет – со поткупи, закани, апсења и уцени – Сакаат да го зачуваат името кое секогаш го користеле – Република Македонија – и сакаат да бидат нарекувани како тоа што се – Македонци – Ја сакаат својата земја, својот идентитет, својата историја, култура, традиција, јазик, вера и се што Македонците и Македонија ги прави уникатни во светот. – Веруваат во сувереноста на Македонија и на секоја друга национална држава во светот – Веруваат дека Македонија и Македонците треба самите да ја одберат насоката на својата држава – а не тоа да го прават транснационалните елити, Гр-

ција, Бугарија или некој трет Еве нешто што исто така треба да се земе предвид во врска со овие „националисти“: повеќето од нив сакаат Македонија да влезе во ЕУ и НАТО. И, што е исто така важно, тие не се проруски ориентирани, ни малку повеќе од самиот Заев, а веруваат во одржување на добри односи со Русија, исто како и Заев. И поради ова ги нарекуваме „националисти“. Сериозно?! Македонците кои сакаат да имаат контрола врз својата судбина се нарекувани „националисти“. Повторно, тоа збор се употребува да се означи било кој што не им е по волја на транснационалните елити. Каква будалаштина. Јас верувам дека постои и добар национализам, налик на патриотизмот. Национализмот може да биде злоупотребен, исто како и либералната демократија која е киднапирана од страна на прогресивните транснационални елити. Ќе се осврнам повеќе на идејата за добриот национализам во идна колумна. Но засега да ги спомнеме зборовите на Крсте Мисирков од „За македонските работи“: „Јас сум Македонец, со македонска национална свест и како таков си имам свое, македонско, гледиште за минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина“.

Македонецот Гоце Делчев се борел за македонска држава, за македонска независна држава

„Никогаш нема да кажам дека творците на нашето ослободително дело Даме Груев и Гоце Делчев се нешто друго освен Македонци“

Христијан Мицкоски претседателот на ВМРО-ДПМНЕ вечерва во емисијата Јади бурек на ТВ Сонце изјави дека ставот на ВМРО-ДПМНЕ како и неговиот личен став како претседател на партијата за договорот за добрососедство останува ист и непроменет, односно како што рече тој се што е добро за Македонија и за македонските граѓани тој ќе поддржи, нагласувајќи дека никој не може да го убеди дека Гоце Делчев не е Македо-

нец. Мојот став поврзан со договорот за добрососедство и тогаш и сега и во иднина ќе биде, се што е добар за мојот народ и мојата држава ние ќе поддржиме. Но, не е добро некој мене да ме уценува, условува, да ме притиска и да ми кажува дека Гоце Македонецот Делчев не бил Македонец. Не може мене да ме убеди некој дека Гоце Македонецот не е Македонец, не може мене да ме убеди некој дека македон-



скиот јазик не е посебен јазик и дека не е кодифициран и меѓу-

народно признат и се изучува над преку 100 на Универзитети

во светот, тоа никој не може да ме убеди, порача Мицкоски.

Македонецот Гоце Делчев се борел за македонска држава, за македонска независна држава. Ние говориме македонски јазик кој што е засебен и меѓународно признаат. Кој е тој политичар кој што ќе каже дека Даме Груев е човекот кој што ја формирал организацијата крајот на 19 век. Човекот кој што е творец на македонската борба за сопствена држава за пркосот непокорот и да кажеме дека не бил Македонец, кој е тој што ќе го каже тоа, праша Мицкоски.

Најголемиот непријател на Македонците лежи во нашата неслога

Името и делото на Маноил (Мане) Јаковлески е особено познато, признато и тесно поврзано со вистината за македонскиот народ и Македонија. Тој како македонски емигрант во Европа е еден од најзаслужните за формирањето и иднината на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Мане Јаковлевски е еден од ветераните за движењето за ослободување и обединување на Македонија (ДООМ) уште од формирањето до денес и е поборник за напредокот и иднината на Македонија како самостојна, суверена и независна држава

Според преданијата и ретките историски записи, Александар Велики Македонски пред да умре прорекол дека: пеесет и пет генерации Македонци нема да се сложат и братски да се соберат, и поради тоа нашата Мајка Македонија ќе пати од раздорот на своите сопствени чедра, разделена и поробена. Колку и да веруваме или не на вакви легенди, факт е дека најголем непријател на Македонците низ минатите милениуми биле и останале – самите Македонци. И ден денес едни квази-политичари вршат предавства врз соп-

ствената татковина, само и само да бидат на позиција да седат на фотелја. Клетва или не, но вистина е дека најголемиот непријател на Македонците лежи во нашата неслога, а не во Атина, Тирана, Софија, Белград, ЕУ или НАТО! Многу пати сме читале во историјата колку Македонскиот народ бил предаден и продаден заради лични интереси, од внатрешни и надворешни предавници. Тие биле и секогаш ќе си бидат само уште една во низата променливи и природни непогоди што поминуваат над оваа напатена земја Македон-

ска. Социјалдемократите на чело со Заев се здружија со ѓаволот само за да дојдат на власт, а сега ја уништуваат унитарноста на македонската мултиетничка држава. Со влегувањето на мала врата на власт во 1992, 1994, 2001 и 2017 година, СДС остави пустош во македонската економија, што му донесе беда и сиромаштија на македонскиот народ, а што е најтрагично и со носење противуставни закони, се поиграа со Уставот и законите кои го трасираа патот за декомпонирање на македонската држава.

Многу пати сме читале во историјата колку Македонскиот народ бил предаден и продаден заради лични интереси, од внатрешни и надворешни предавници и колку пати нашата татковина била фрлена на колена, но сепак секогаш станувала цврсто на нозе! Затоа ние Македонците мора да кренеме глава гордо високо, да бидеме будни и да работиме за да ги дочекаме спремни нашите пет минути, а ќе дојдат со Господ напред на 12 април

следбата година!
АМИН ГОСПОДЕ!



Манојил (Мане) Јаковлески

Ни државата не е тоа што беше: 55.000 лица не се евидентирани во државната администрација!

Постои неусогласеност меѓу податоците кои ги генерира интегрираниот систем за управување со човечки ресурси и податоците од Регистарот на вработените во јавниот сектор со состојба 31 декември 2018 година и тоа по бројот на институции од јавниот сектор и бројот на вработени во нив, утврдиле државните ревизори при контролата на работењето на Министерството за информатичко општество и администрација за минатата година. “Имено, доставените податоци од страна на Министерството, генерирани од модулот за персонална евиденција за 2018 година укажуваат дека во РСМ има вкупно 1310 институции од јавниот сектор во кои бројот на активни договори за работа изнесува 78.320 лица, додека според годишниот извештај во јавниот сектор активни се 1.314 институции во кои работен однос имаат засновано 132.068 лица”, се вели во извештајот на ревизорите. Во него се вели дека приложените документи укажуваат дека не се врши агуирање на податоците.

Според извештајот, дури не се знае ниту точниот број на институциите, уште помалку бројот на вработени во нив! Не гледам друго решение освен да побараат помош од приватниот сектор. Јавниот сектор, како и секаде во светот е познат по јавашлук, болест за која нема лек.

Македонија ќе добие датум за членство кога Заев ќе одговара како Иво Санадер

Според Ненад Нововски, Македонија ќе добие датум за преговори со Европската унија кога ќе бидат исполнети условите кои ги поставува Франција. Условите се, Зоран Заев да го снајде судбината на Иво Санадер. Санадер е бивш премиер на Република Хрватска и бивш претседател на партијата ХДЗ кој доби пет години затвор, а на почетокот на годината казната му ја потврди и Врховниот суд на Хрватска. Санадер е осуден за проневера на 2 милиони евра од кои 1,3 милиони евра си ги однел дома во картонска кутија. Парите ги стекнал преку нелегално издавање на дозвола за градба на хрватски бизнисмен од кого земал и рекет (изнуда) во вредноста за која е осуден. Хрватскиот суд бара од Санадер да ги врати кои нелегално ги стекнал. Санадер пред неколку години беше фатен на граничен премин во обид да избега од државата.

Зоран Заев пак, два пати е аболиран политичар. Во првиот случај за проневера на 800.000 евра во случајот Гло-

бал. Вториот пат е аболиран со општата аболиција на претседателот Ѓорге Иванов. Експертите дебатираат дали Заев добил и трета аболиција кога судот во Струмица го прогласи Зоран Заев за невин во случајот за барање 200.000 евра поткуп од бизнисмен за издавање градежна дозвола. Бизнисменот го снимил разговорот со Заев, а истиот беше емитуван во јавноста. Од август годинава Зоран Заев е индициран како можен учесник во криминалната афера рекет во која Бојан Јовановски – Боки 13 и Катица Јанева рекетирале бизнисмени со ветување дека ќе им ги намалат затворските казни, односно ќе им ги укинат притворите кои биле барани од СЈО. Во исказот на бизнисменот Орце Камчев, Зоран Заев се споменува како човек кој го предупредил Бојан Јовановски дека ќе биде отворена истрага против него по пријава на бизнисменот во Основното јавно обвинителство. – На прашање дали после средбата со премиерот Заев имал контакт со Бојан Јовановски или со Катица Јане-

ва, подносителот одговори не, но имав комуникација со Зоран Милевски кој имаше добиено информации дека сум го пријавил случајот, мислам дека од премиерот – стои во записникот на Обвинителството за организиран криминал од исказот на Јордан Камчев. Замислете, Зоран Заев ги предупредил како што вели новинарот Бранко Ѓеровски (“педерот”) и Кичеец дека против нив има пријава и да ги прекинат сите контакти со Орце Камчев. (ИНФОМАХ.мк)

Зоранчо Заев е недопрлив за органите на прогонот. Како поинаку може да се објасни тоа што овој човек сеуште е на слобода. Еднаш аболициран за криминал од претседателот Бранко Црвенковски. Друг пат од општата аболиција на претседателот Ѓорге Иванов. Во јавноста пуштено видео каде Зоранчо бара поткуп од бизнисмен во Струмица. Како што одат работите еве наскоро ќе биде за- ташкана и аферата Рекет и ќе го одмине него.

Македонија подготвена

за руските компании, влез и во Европската унија

Русија е подготвена да ги отвори вратите за македонската економија – нудат влез во Евроазиската унија која претставува пазар од околу 200 милиони потрошувачи. На неодамнешниот руско-македонски бизнис форум, прв по пет години, амбасадорот Баздникин, рече дека се отворени за соработка доколку има интерес и од Македонија. “Отворени сме за дијалог во различни формати со сите заинтересирани играчи вклучувајќи ја се разбира и Македонија чии деловни кругови мислам дека прекрасно сфеќаат дека со влегувањето на рускиот пазар тие автоматски добиваат пристап до многу поголемиот пазар на евроазиската економска унија. Русија сама по себе претставува моќна економска држава и се развива”, рече рускиот амбасадор Баздникин. Подобрувањето на трговската размена со Русија, која во моментот учествува со скромни 1,1 процент во вкупната размена на земјва во првото полугодие, е можност за Македонија, но премиерот Заев порачува дека тоа не треба да се гледа како алтернатива на ЕУ. Освен бизнис форум во Охрид имаше и состанок и на Мешовитата меѓувладина комисија која се активира исто така по пауза од пет години. По тој повод, од Русија покрај дузината бизнисмени пристигнаа и неколкумина високи функционери од руската влада. (Таем.мк)

Нели Македонија нема друга алтернатива? Како сега одеднаш сакаме трговија со Русија? Членките на ЕУ иако често ја критикуваат Русија и кога треба и кога не треба, во трговијата за политика нема место. Грција е една од тие земји која во трговијата со Русија зазема значајно место, а Македонија никакво.

Милошоски: Со новата методологија ќе требаат 10 до 15 години за целосно членство во ЕУ

Пратеникот и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошоски проценува дека со новата методологија од почетокот на преговорите до целосното членство би биле потребни околу 10-15 години. Тој на фејсбук го коментира таканаречениот нон-пеипер кој Франција го испрати до земјите членки на ЕУ за процесот на проширување на земјите од Западен Балкан. – Новата методологија за проширување на ЕУ предложена од Франција предвидува парцијално членство и седум етапи при зачленувањето на Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово и БиХ. Зачленувањето е предвидено

како строг, постепено и спор процес, но со поконкретна поддршка во текот на целиот процес, преку делумен пристап до инструментите од заедничките ЕУ-проекти, а можен би бил и пристап до помал процент од структурните фондови. Етапите на постепено зачленување се замислени како школски систем односно не можете да учествувате во политиките на ЕУ од петтата етапа доколку не ги исполните одредниците за влез и учество во четвртата етапа, претходно третата етапа итн. Човековите права и слободи, владеењето на правото и правосудството остануваат темелни основи на процесот чие исполнување е ус-

лов без кој не се може. Со оваа од почетокот на преговорите до целосното членство би биле потребни 10-15 години, пишува Милошоски. (ПЛУСИНФО) Ете како ќе ги задржиме младите во Македонија. Кога ќе се случи влез во ЕУ (не преговори) Зоранчо Заев ќе ужива во државната пензија (или во Идризово) за сите предавства кои ги направи за време на неговиот мандат. Ако не е во Идризово, ќе го најдеме на неговите фарми во Муртино како ужива во канабисот, според него, лек за сите потреби, од треска до пореметен мозок.

СДСМ најавува постапка за целосен вентинг во судството, она што се случува во правосудството е срамно

Неприфатливо е токму институциите кои треба да носат правда, истата да ја спречуваат. Во изминатите години јавноста е сведок на маратонски постапки, на правни замки, на незаинтересираност и неподготвеност на судството да решава случаи на висока корупција поврзани со криминалот на Никола Груевски и режимот. Преку неефикасни и неодговорни постапки, судството му дозволува на Груевски да ескивира од правдата и ние жестоко се противиме на тоа. Ваквите постапки на правосудните органи ја поткопуваат довербата во судскиот систем и правдата и уште еднаш ја докажуваат потребата од коренити промени на работите во судството. Ова мора да престане. Сите очи се вперени во правосудството, тие институции мора да ја променат својата работа. И да одговараат пред граѓаните за својата работа. На нашите граѓани им треба судство кое носи правда. Фер, правично судство во разумен рок е основата и на Европската конвенција за човекови права. Како сериозна држава мора на дело да покажеме дека овие основи на праната држава мора да се почитуваат. Истовремено, СДСМ најавува дека започнува постапка за целосен вентинг на сите судии, процес кој ќе започне веднаш по формирање на новата влада предводена од СДСМ. Целосен реизбор не беше дозволен од страна на Европската унија, но вентинг на судиите мора да има, зашто правда можат да носат само праведни судии, а не блокатори на правдата. Неопходен е вентинг во судството за да се направи дистинкција меѓу чесните и професионални судии и обвинителии оние кои не се на нивото на професијата. Пред граѓаните ветивме правда, дадовме шанса на судството, не испорача, но ние ќе направиме се’, за да го оствариме. Затоа што без правда нема сигурност и стабилност, без владеење на правото нема развој и напредок, рече портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов.

Костадинов да не падна од Марс деновиве. Срамно било она што се случува во правосудството. Нели неговата влада е цели три години на власт, а тој не го видел срамот во правосудството, или подобро речено кривосудството. Не, не, тој го гледаше срамот во правосудството сите овие години но сега доаѓаат парламентарни избори, па ако може со ваква изјава да се добие едно гласче повеќе, зошто да не.

Ангелов: СДСМ се најголеми патриоти затоа што го сменија името

“Нема поголем патриотизам и почит кон државата од она што се направи во изминативе 2.5 години за граѓаните и државата”, порача претседателот на партијата Достоинство, Стојанче Ангелов на трибина на СДСМ во рамките на кампањата “На прав пат” во Делчево. “ЗА нецели две и пол години Владата предводена од СДСМ успеа да ги реши најголемите прашања со нашите соседи и да го отвори патот кон иднината, благодарение на политиките на Владата денес можеме да кажеме дека сме горди Македонци од Северна Македонија, а не Скопјани како што бевме претходно. За нецели две години се реши проблемот не само со Грција и Бугарија, нашите соседи, туку се решија и внатрешните проблеми и меѓуетнички затегнатите односи. Благодарение на политиките на Владата предводена од СДСМ и програмата за едно општество за сите, денес сите заедно живееме и фуункционираме. Денес нашата држава е држава за сите граѓани кои живеат во неа, без разлика на нивната верска и политичка припадност”, истакна генералот Стојанче Ангелов. Уште еден показател за успехите, според Ангелов е и тоа што наскоро земјава станува членка на најголемиот и најмоќниот воен сојуз НАТО Алијансата. (Република).

Забегал човекот нема што. Најверојатно се надева дека во НАТО одново ќе биде генерал. Се сомневам дека во НАТО би можел да добие чин разводник или десетар. Незнам кој нему му “доделил” чин генерал. Во нашата Македонија се’ е можно!

Лани во Македонија влегле 1140 контејнери со странски отпад


Додека македонските граѓани се гушат од енормното загадување на површина исплива афера која безмалку ја става Македонија во друштвото на европската еко-мафија. Се дозна дека во депонијата Дрисла требало да стигне странски отпад спакуван во 1300 контејнери, кои за среќа исчезнаа некаде по пат, во Албанија. И таман куртуливме од оваа опасна пратка кога на повр-

шина испливува нова еколошка афера. Наводно, според пишувањата на италијанските медиуми, покрај несудената пратка, во државата на граничниот премин Кефасан сепак влегле стотина контејнери со отпад. И додека никој не кажува каде завршил овој отпад, населените места околу скопската депонија бележат црни резултати. Рапидно е зголемен бројот на заболени

од карцином на белите дробови. Пишува Валентина Вурмо. (извор Фокус) Зар не е доволен домашниот отпад за да увозуваме од странство, уште повеќе кога се сомневам дека сето тоа губре се фрла без да се плати ниту денар. Торонто му плаќа милионски суми долари на Детроит за нашето губре кое се тренспортира таму.



Танас Јовановски



Our toy drive box is up! Find it in the main hallway of St. Clement by the Christmas tree.

We are accepting donations until the 20th of December.



Крводарителска акција

Во чест на Св. Климент, нашиот патрон.

Бидејќи не даваме нешто што сме го спечалиле, туку, го даваме она што ни е од Бога дадено.

Наша црква, наша фамилија.

In honor of St. Clement, our patron.

Because we do not give what it is earned, but we give what is given to us by God.

Our church, our family.





Танас Јовановски

Пред половина век Драган Богдановски во неговото списание Македонска нација меѓу другото го пишуваше и следното: Интелектуалците треба да ја бранат својата татковина, ако тоа не го прават тие се обични занаетчи. Најголемиот борец во поновата историја на Македонија, во периодот кога нашата земја беше во составот на ФНРЈ или СФРЈ како Народна Република Македонија или подоцна како Социјалистичка Република Македонија беше најпрогонуваниот дизидент Македонец надвор од границите на неговата и наша татковина Македонија. И на крајот од голготата службите на тогашната југословенска УДБ (Внатрешна државна безбедност) успеаја да го киднапираат Богдановски во Парис и го пренесоа преку сите граници со фалсификувани документи во Југославија односно Македонија каде беше осуден на долгогодишна затворска казна (13 години) од кои одлежа 11 во затвор. Тој беше автор на првата партистка програма на ВМРО-ДПМ-НЕ која покасно како своја ја присвои Љубчо Георгиевски.

Во првиот параграф од оваа моја колумна го спомнав Богда-

новски за да направам споредба како македонските интелектуалци денес во нашата слободна и демократска држава Македонија ја бранат од натрапници, од внатре и однадвор. Башка од здружението Македонски манифест каде малубројното членство меѓу кои и Ефтим Клетников, Александар Русјаков и Сотир Костов не можам да истакнам ниту индивидуалци уште помалку друштва, здруженија, групи... И тоа не е доволно. Целта не бира средства. Оние на кои им е најсвета - , слободата, демократијата не чекаат некој друг да им ја одбрани. Со месеци на тв екраните гледаме што се случува во Хонг Конг. Тие момци и девојки не се уличари. Тие знаат каде се и што бараат.

Во нашата Македонија како се да е во ред. Или уште подобро, секое чудо за три дена, некогаш и само еден ден. Во овие редови вреди уште еднаш да се спомне изјавата на забеганиот министер за надворешни работи на Македонија Никола Димитров дека македонскиот јазик кој се зборува во Егејска Македонија не е ист со јазикот кој се зборува во Република Македонија. Не можам ниту пак смеам да го премолчам тоа. Неодамна на отворена трибина овде во Торонто имав можност да му го поставам прашањето на Сотир Костов, член на македонскиот манифест. Од него добив одговор дека Македонскиот манифест реагираше писмено (во медиуми) на таквата изјава на македонскиот министер.

Повеќе пати сум пишувал за изјавата на министерот Димитров. Овој пат малку поопширно.

Само една рака интелектуалци ги бранат националните интереси на Македонија, каде се другите?

Се прашувам самиот себе – зошто толку мала реакција или протест на ваквата изјава на Димитров? Зошто македонската интелигенција го игнорира алатот (јазикот) на кој општи со јавноста ако воопшто го прави тоа!? Се чини дека Драган Богдановски пред половина век беше во право кога правеше споредба меѓу интелектуалците и занаетчиите! Кога Богдановски го вели тоа, верувам дека мисли на еден од најважните сегменти од лицето интелектуалец – моралот. Ако интелектуалецот го нема моралот, отиде по ѓаволите интелектуалноста. Интелектуалецот треба да биде првиот во одбрана на својата татковина. Во нашата татковина тоа не е случај. Интелигенцијата или интелектуалноста затаија, се исплашија. За своите комотни фотели? Колкава реакција имаше од нивна страна кога во македоското Собрание на нелегитимен начин се избра нелегитимен претседател? Колкава реакција од нивна страна по потпишувањето на Преспанскиот договор? Колкава реакција имаше за осудените македонски патриоти од насилството во Собранието? Зошто тие (интелектуалците) не кажат гласно и јасно дека осудените македонски патриоти не

се терористички злосторници туку се бунтовници во одбрана на македонскиот идентитет и се што него го придружува. Ако некогаш навистина се направат реформи во македонското судство за кои беше пред три години формирана и комисија, а за претседател самиот Зоранчо Заев си се назначи, ќе треба да се “увезат” судии од Шведска, Финска, Тунгузија, Неумија...

За секој од нас драги читатели, посебно болно е прашањето за десетиците затвореници во Идризово осудени како терористи за насилното влегување во Собранието! Како е можно на овие луѓе да им се суди за тероризам кога тие при себе немаат ниту бомби, ниту пушки, ниту ножеви? Тој чин во Собранието еден шведски суд го карактеризира како бунт и ништо повеќе! Токму затоа на еден од учесниците во настаните му одобри азил во нивната земја. Ајде да ја погледнеме другата страна од медалјонот. Во 2001 година албанските терористи и’ објавија оружана војна на Република Македонија. Загинаа луѓе на двете страни. Од едната страна тие што ја нападнаа и од другата страна тие кои ја бранеа. Никој од напаѓачите по крајот на војната или како некои сакаат да

го прикажат како воен конфликт, не е осуден за никакво дејство. Дури истите тие терористи денес ги имаме на високи функции во државата Македонија. Командантот на албанските терористи денес е претседател на Македонското Собрание. Ги има и на клучни министерски позиции во Извршната власт. Но тоа е минато, ајде да гледаме на иднината.

Погоре во тестот го спомнав министерот за надворешни работи Никола Димитров и неговата изјава дека македонскиот јазик кој се зборува во Република Македонија не е ист јазик кој го користи нашиот народ во Егејска Македонија. Како е можно на таква изјава да нема силна реакција? Зошто стотици ако не и илјадници народ не протестираат пред Министерството за надворешни работи на Македонија со барање овој министер да даде оставка? Зошто изостана силна реакција од интелектуалците, од опозициските партии, од Дејцата бегалци и нивните потомци кои живеат во Република Македонија...Блаже Конески ни остави аманет – Јазикот е нашата татковина!. Ако е така зошто не го браниме? Професорот Коста Пеев кој извесно време беше меѓу нас во Торонто целиот

свој живот го посвети на македонските дијалекти, посебно во Егејскиот дел на Македонија и за кои има објавено научни трудови. Од претседателот Ѓорге Иванов за време на неговиот мандат лингвистот Пеев го доби највисокото признание Орден за заслуги.

Ако македонските патриоти ја жртвуваат својата слобода во одбрана на нашите национални интереси денес не смееме да се помириме со нивната судбина и судбината на нивните семејства, туку без двоумење да им дадеме безрезервна поддршка со сите расположиви демократски средства вклучувајќи и финансиски за поддршка на нивните фамилии. Тие тоа без сомнение го заслужуваат.

П.С. Не можам со сигурност да тврдам дека тоа така било, но до мене има допрено глас дека , поранешниот министер за надворешна политика на Македонија, Димитар Димитров , татко на сегашниот министер има речено дека кој ќе потпише договор за промена на името на нашата земја Македонија треба раката да му се пресече. Еве му ја шансата!

Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look!
For proven, trusted & professional service, contact your
Macedonian Realtor:

Chris Klashoff
 Sales Representative

Business: 905.574.4600
Fax: 905.574.4345
 chrisklashoff@royallepage.ca
 www.chrisklashoff.com

987 Rymal Rd. E. | Hamilton, ON | L8W 3M2
Your partner to success!

CRIMINAL DEFENCE LAWYER
ALEXANDER KARAPANCEV
Have you been wrongly accused or charged with a criminal offence ?

Impaired Driving
Domestic Violence
Sexual Offences
Drug Crimes
Theft and Fraud

Any charge can impact your record and life!
Don't Wait, CALL NOW!
647 - 907 - 8418
 Dallas Criminal Defence - irepresent.ca

Readers Corner

1) The United Nation is controlled by the USA. If a country wants to become a member at the UN and if the USA does not like your country's name they will reject your membership application. Just like they did to the Republic of Macedonia.

2) We have 29 naive NATO member countries

who are buying arms to be protected from a supposed Russian invasion. Those gullible countries waste a huge amount of money for nothing. Lets go back to a true history those members of NATO or I should say North America Terrorist Organisation. 18 countries USA, Canada, Australia, Greece, Japan and many others invaded Russia in 1918. Russia is not

going to invade a NATO country. It will be a NATO country first to invade Russia. Because NATO is a warmonger organization. You need two teams to play football. One of them, Russia, does not exist to be a part of this game, the Warsaw Treaty Organization. So why does NATO still exist? As I said NATO wants to grab money


from those gullible NATO member countries. I hope one day they will wake up and spend the money for the benefit of the people not for buying arms from NATO.

3) The deal to buy Alaska from Russia was signed on 30 March 1867. Tsar Alexander II decided to sell Alaska. Tsar Alexander II, the welfare case, the ignoramus, the con-

voluted person, sold the Russian land of Alaska for peanuts to the US. Making a catastrophic error like this, he deserved to be hung.

4) Пословици. (Proverbs.)
 Јаволот кози немаше, а сирење продаваше. После свадба тапани. Ако козата лаже , рогот не лажи.
 Селото гори, бабата се

чешла.
 Кога сонцето ќе извади рогови, тогаш Р. Македонија ќе стани членка во ЕУ.
 George Nicholov



Заедницата на Македонци од Канада го отфрла илегалниот и наметнат обид за менување на името на Република Македонија

„Владеење на правото, демократските принципи, човековите права и почитување на волјата на народот“ се вредностите според кои западните земји наводно се водат, но сепак тие брутално ги кршат овие вредности со процесот кој и го наметнаа на Република Македонија со цел да го сменат името, идентитетот и историјата на Македонија и на сите Македонци низ светот. Ова се однесува и на деловите на Македонија распарчени во 1913 година и поделени меѓу Србија/Југославија (сега независната Република Македонија), Бугарија, Грција и подоцна Албанија. Македонците нема да го толери-

раат бришењето на една цела етничка група со цел да се реализираат желбите на нашите угнетувачи и да се задоволат целите на западниот империјализам. Ниту една личност која тврди дека ги почитува човековите права не би смееа да го толерира ова. Оттаму, заедницата на Македонци во Канада реши да:

- Ја осуди секоја употреба на илегалното и наметнато име „Северна Македонија“ и расистичкиот израз „Северни Македонци“ кога тие се употребуваат место Република Македонија и Македонците;
- Ја осудуваме употребата на

осумкракото сонце на знамето кое беше креирано за да се задоволи нашиот најголем угнетувач - Грција. Ова знаме ќе биде отстрането од сите македонски цркви, објекти и од сите македонски настани во Канада;

- Ги осудуваме сите обиди да се смени името на Македонската Православна Црква, вклучително и актуелниот обид да се избрише зборот „Македонска“ и да се замени со „Охридска Архиепископија“;
- Ги прогласуваме сите претставници на илегалниот Заевистички режим за непожелни пред заедницата на Македонците во Канада;

- Бараме итна одбрана на името на Република Македонија и на македонскиот идентитет од страна на меѓународната заедница;
- Бараме сите македонски политичари веднаш да престанат со нивните отстапки пред нашите угнетувачи и
- Бараме македонските политичари да го спречат менувањето на македонското име.

Нема да прифатиме ништо друго освен почит за нашето вековно македонско име, идентитет, етничка припадност и историја, и нема да толерираме никаков обид за нивно поткопу-



вање. Нашето Име е Македонија.

Macedonian-Canadian Community Denounces Illegally-Imposed Name Change on the Republic of Macedonia

“The rule of law, democratic principles, human rights and the will of the people” are supposed values that all Western countries espouse, yet they blatantly violate them in the illegal name change forced on the Republic of Macedonia, which changes the name, identity, and history of Macedonia and all Macedonians throughout the world. This includes all regions of Macedonia, partitioned in 1913 among Serbia/Yugoslavia (now the independent Republic of Macedonia), Bulgaria, Greece, and later, Albania. Eradicating the existence of an

ethnic group to appease its oppressors and to satisfy Western interventionism will not be tolerated by Macedonians, nor should it be tolerated by anyone claiming to defend human rights. Therefore, the Macedonian-Canadian community: condemns all use of the illegally-imposed name “North Macedonia” on the Republic of Macedonia and the racist term “Northern Macedonian” to refer to Macedonians; condemns the use of the 8-rayed flag that was designed to appease our biggest oppressor, Greece.

It will be removed from all Macedonian churches, buildings and Macedonian events in Canada; condemns any attempts to change the name of the Macedonian Orthodox Church, including current pressure to remove 'Macedonian' and replace with 'Ohrid Archbishop' declares that all personnel of the illegitimate Zaev regime to be persona non grata in the Macedonian-Canadian community; demands immediate defense of the Republic of Macedonia's name and our Macedonian identity by the international community; demands that Macedonian politi-

cians end all attempts to appease our oppressors; and demands that Macedonian politicians prevent any change to Macedonia's name.

We will not accept anything other than the respect of our age-old Macedonian name, identity, ethnicity, and history and will not tol-

erate any attempts to undermine them. Our Name Is Macedonia.



Time To Ring In The New Year !

Tuesday, December 31st, 2019

St. Naum's NEW YEAR'S EVE Dinner Dance

St. Naum Parish Hall
1150 Stone Church Rd E.
Hamilton

\$75 Per Adult
\$50 Per Teen (14 – 17 yrs.)
\$25 Per Child (7-13 yrs.)
FREE for Kids (6 yrs. & under)

BUY YOUR TICKETS BY Monday, December 23rd

Boys From Bouf MUSIC

Appetizers: 7pm
Dinner: 8:30pm
Cash Bar

Included With Ticket:
Bottles of Red & White Wine at each table
Party Favours

FOR TICKETS:
Father Angel Stanchev
289.700.6387



Real Estate specialist 44+years experience
Residential & Commercial investment

Steve Dzandzurovski, RRS

REALTY ASSOCIATES INC. BROKERAGE
1051 McNicoll Ave.
Toronto, Ontario, M1W 3W6
P. 416.293.1100 F. 416.293.6700
CELL. 416.817.3583
sdzan@trebnet.com





MERRY CHRISTMAS!

St. Naum Kids Christmas Party
Sunday, January 12 11:30am

Party includes:
Lunch with Santa, Gift & Entertainment!

Make sure your kids are on Santa's list. He's checking it twice & doesn't want to forget anyone!

Free for church members kids
Non members pay \$20 per child

Register your child by December 14.
Payment must also be received by the same date.

Register with Melissa by email or text.
milkimilreski@gmail.com / 905-220-9452

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОАЗИЈА И МАКЕДОНИЈА



Диме Костов

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА како процес не е нешто ново, туку е процес стар колку и човештвото. По дефиниција тоа е процес на интеграција и интеракција помеѓу луѓето, компаниите и владите низ цел Свет. За Македонците, ова не е ништо ново. Најголемиот освојувач во историјата Александар Македонски го правел тоа во свое време. Во земјите кои ги освојувал, тој ги поврзувал луѓето со тоа што одобрувал бракови со домородните жители и своите војници. Истовремено по пат градел и нови градови кои го носеле неговото име. Најпознат е секако Александрија во Египет. Во минатиот век, глобализацијата за Македонците имало друго име. Тоа било "привремена работа во странство" која најчесто била за стално, затоа што луѓето ретко се враќале назад во Македонија. Македонците во тоа време најповеќе оделе во Австралија, Америка и Канада. Исто така после 2-та Светска војна, многу Македонци оделе на работа во Германија за помош за нејзина изградба. Од таму и доаѓа и зборот "гастарбајтери" кој на Германски значи привремена работници.

Оваа глобализација која што денес ја знаеме е стара одприлика 50-тина години. Започната е кон крајот на минатиот век во Америка. Големите компании таму, во потрага по нови пазари и поголеми профити се решија да инвестираат надвор од Америка. Најпрво тоа се случи во Индонезија, Малезија, Виетнам, Тајланд и Филипините познати како Тигрите од Југоисточна Азија. Но тоа не беше

доволно па затоа, после промената на економскиот систем, од социјализам во капитализам во Кина, тие целокупниот свој финансиски потенцијал го инвестираа во Кина. Целиот овој процес многукратно се забрза во почетокот на овој век со доаѓањето на Facebook и Twitter. Со нивна помош комуникацијата станува екстремно брза, посебно помеѓу глобалните големи компании. Но, како и секогаш не е се така добро како што изгледа. Процесот на глобализација, посебно во Америка каде и започна, се соочува со големи проблеми. Средната класа во Америка е се помала поради се почестото носење на добро платени работни места во Кина. Борците за чист воздух и глобалното затоплување, инсистираат на затворање на рудниците за јаглен. Борците за човекови права инсистираат дека идејата за едно отворено општество и отворени граници е иднината на човештвото. Средната класа се чувствува загрошена од сето ова. Глобализацијата, глобалното затоплување и отворените граници за нив се реална опасност. Трамп тоа го увидувал и им ветувал дека со нивна помош ќе ги спречи глобалистите и нивните идеји. Тој победува на последните избори, но како што гледаме борбата тука не завршува. Глобалистите во Америка со цела своја сила и моќ се обидуваат да го тргнат Трамп од власт. Следните избори за Американски претседател во 2020, ќе бидат во најмала рака речено, интересни. Целиот свет со нетрпение ќе очекува дали Американците ќе изберат Председател Националист како Трамп или Глобалист како преставник на Демократите.

ЕВРОАЗИЈА е релативно нов мега проект започнат од Кина и Русија. За разлика од американската средна класа која полека ја снемива, во Кина средната класа станува се поголема и посилен. Нивната потрошувачка моќ станува од ден на ден се поголема и поголема. Секако, за тоа најголе-



ма причина е глобализација. Кинескиот "државен капитализам" се покажа дека е одличен економски систем кој ги донесе сите бенифиции од Глобализацијата. Државното планирање им донесе огромно количество на пари и резерви за инвестирање. Секако, поради недостаток на енергија главните Кинески инвестиции им беа во енергијата и природните ресурси. Африка, Русија и Блискиот Исток им се главни партнери во тоа. Со разноразни проекти, посебно во изградба на транспортни коридори, полека навлегуваат и во Европа. Се почестите градења на Автопатишта, Железнички пруги и купувањето на пристапишта само го потврдува тоа. Со доаѓањето на Путин на власт во Русија и Кси Џинпинг во Кина, соработката помеѓу овие две големи земји станува се поблиска и подлабока во сите сфери на живеење. Посебно тоа се однесува во енергетската сфера, затоа што Руската земја е неограничен извор на енергија, а на Кина баш тоа и недостасува. Во исто време Русија инвестира во два гасовода кои водат кон Европа, едниот т.н. Северен ток оди директно кон Германија а другиот т.н. Јужен ток оди преку Турција, Балканот и се поврзува со Средна и Источна Европа. Огромни проекти од кои бенифиции ќе имаат сите, а посебно крајните потрошувачи. Знаеме дека гас е чист и природен енергенс кој е доста евтин и плус придонесува за подобрување за животната околина.

Освен во економската сфера, глобализацијата, придонесе и за развивање на воената сила на Русија и Кина. Посебно тоа може да се забележи со воените и политички победи на Путин во Грузија, Украина



и последната во Сирија. Со распаѓањето на СССР, за долго време Светот беше еднополарен. Американците со помош на својата огромна воена моќ беа неприкосновени владетели. Нивното чедо НАТО, со своите воени бази се поблиску се приближуваше кон границите на Русија. Но, ЕвроАзија и взаемната соработка и пријателство на Претседателите Путин и Кси помогна сега да имаме биполарен свет. Се повеќе земји во Светот бараат помош од Кина и Русија. Таков еден пример имаме во Турција и Сирија на Блискиот исток и Србија на Балканот. Во меѓувреме и најмоќните земји во Европа, Германија и Франција, се почесто имат економска соработка со ЕвроАзија. Тоа го докажува е неодамнешното потпишување на економска соработка помеѓу Франција и Кина во вредност од 15 милијарди евра. За директното поврзување на Германија и Русија со Северниот ток на гасоводот веќе пишав погоре. И не само тоа, овие две европски земји, се повеќе размислуваат за создавање на своја Европска војска. Во очите на Франција и Германија довербата, влијанието и силата на НАТО од ден на ден станува се помала и помала. Светските глобални трендови се движат кон биполарен свет каде што од една страна се Америка и Велика Британија а од друга новокомпонираните тим ЕвроАзија на чело со Кина и Русија и секако од неодамна потпомогнати од Франција и Германија.

Каде е тука Македонија? Како Македонија се спрема за најновите глобални придвижувања? Како Македонските политичари (позиција и опозиција) се позиционираат за идните тектонски промени на

Балканот и Европа?

МАКЕДОНИЈА и денешните Македонски политичари, жал како и многу пати досега во историјата, се на опашката на глобалните светски политички движења. Посебно ова се однесува на оваа инсталирана власт на чело со 33. За потребите на зачленување во НАТО, а кое е сеуште под знак прашалник, го смени името на Државата. За потребите на т.н. добрососедски односи се откажа од идентитетот, јазикот, историјата, културата и образованието. И сето ова за членство во Воена организација која што се повеќе ја губи својата моќ и влијание на Балканот и во Европа. Во меѓувреме оваа инсталирана власт, многукратно ги влоши односите со Кина и Русија, водечките земји на ЕвроАзија. Ова се катастрофални одлуки кои, времето ќе покаже, се историски погрешни. Природно Македонија и Балканот припаѓаат на Европа и идните економски и воени соработки треба да бидат насочени кон Европа и ЕвроАзија. После катастрофалните воени и политички порази на НАТО во Грузија, Украина и најновото во Сирија и Турција, сега тие своите "ровови" ги копаат на Балканот. Поради тоа беше целиот тој процес на инсталирање на оваа власт и вклучување на Македонија во НАТО. Тоа е обид на Америка и НАТО да се спречи натамошното ширење на ЕвроАзија преку Балканот кон Европа. Но, во меѓувреме се случи голем пресврт во политиките на Гер-

манија и Франција кои се повеќе сакаат економска и секаква друга соработка со ЕвроАзија. Кон тоа треба да се додаде и промената на надворешната политика на Претседателот Трамп кој повеќе води грижа за Американците него за останатите.

Следната година во Македонија следуваат предвремени парламентарни избори (ако се одржат, нели), но не гледам лидери кои со своите одлуки ги имаат во обзир овие глобални движења. Лидерите и на двете најголеми партии во Македонија имаат исто размислување а тоа е дека зачленувањето во НАТО е од стратешки интерес за Македонија. Има неколку помали партии, кои сакаат поблиски односи со ЕвроАзија но се се прави нивниот глас да не се слушне. Наредната година е многу важна за иднината на Македонија поради тие избори во Април и коју правец ќе го завземе новоформираната власт. Но, секако најважни ќе бидат Американските Претседателски избори 2020 година. Како што стојат сега работите, Трамп е апсолутен фаворит за реизбор, но во политиката како и во животот ништо не се знае предвреме. Како и да е, не очекува бурна политичка година како во Македонија така и кај нашиот јужен сосед Америка.

Голем поздрав до сите читатели на овој прекрасен весник и се читаме во некоја наредна прилика.

Никога северна, само МАКЕДОНИЈА

Исправка

Во минатиот број во текстот "Велес, Велес убав град" имаше една грешка...наместо тројцата Браќа Органџиеви треба да стои тројцата Браќа Кошулчеви...по нив го носи и името фабриката БРАКО.



ПОКАНА
ЛИТЕРАТУРНО-ЛИКОВЕН И МУЗИЧКИ ПЕРФОРМАНС
СО БЛАГОЈКА ФИЛИПЧЕВА ОД СКОПЈЕ
8 Декември 2019

Литературното друштво "Браќа Миладиновци" организира презентација на творештвото на Благојка Филипчева - професор, поетеса, писател, преведувач и сликар

Ќе бидат презентирани делата:

- Стихозбирката "Шепот и ехот низ љубовта"
- Романтизираната биографија "Henriette Bonnard или баба Анка"
- Уметност во фито колаж техника - слики од суво цвеќе

Специјална гостинка ќе биде Ристана Николова Рина професионален музичар и интерпретатор на Македонски изворни песни во а капела изведба

Модератор е Жанет Томас-Жуглова

Презентацијата ќе се одржи во сала Ц на црквата "Св.Климент Охридски" во 12 часот, после црковната служба.

СИТЕ СТЕ ПОКАНЕТИ

Фамилијарен ден во црквата "Св. Климент Охридски" - Торонто



Бога и да заедничарат со Него, а преку Него и сите ние меѓу себе, се вика Црква.

За време на мојот студиски престој во Италија, еден мој професор честопати ни говореше: „Говорете меѓу себе на различни јазици, пишувајте на истите тие јазици, но, кога се молите, молете се на вашиот мајчин јазик“. Тука се поставува прашањето: Што е тоа мајчин јазик? Мајчиниот јазик е оној јазик, кој сме го слушале од устите на нашите мајки додека не доеле. За многумина од нас, тој јазик е Македонскиот јазик, но, од друга страна, пак, многумина наши браќа и сестри Македонци, не го слушале тој јазик или пак многу малку се говорел во нивните домови. Знаејќи дека

или, пак, многу малку го говорат. Одлучивме и тие наши браќа и сестри да разберат како и за што се молиме, како и за што се собираме в црква. Наоѓајќи се во Канада, тој друг јазик е Англискиот.

Почувани од искуствата на другите Православни цркви и од добронамерните совети на нашите Македонци, одлучивме еднаш во месецот да служиме Литургија целосно на англиски јазик. Главната цел беа генерациите Македонци коишто се родени далеку од Македонската земја, оние коишто се трета или четврта генерација, родени во Канада. Местото на раѓање, јазикот на којшто говориме, не треба да биде пречка да ја знаеме нашата историја, нашата традиција, а пред сè, нашата вера. Црквата е онаа којашто не зачувала низ историјата, Црквата е онаа којашто се грижи за спасението на нашите души. Затоа нашата цел е, според можностите коишто ни се дадени од Бога, да пробаме да ги донесеме сите во Црквата, онаму каде што се спасуваат душите.

Првата Литургија отслужена целосно на Англиски јазик беше на 29ти септември, додека, пак, втората целосно отслужена Литургија на Англиски јазик беше на 3ти ноември. Повеќе од половината луѓе беа млади наши Македонци. Како би може-



„Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух“ (Мт 28, 19). Следејќи ги зборовите на нашиот Спасител, ќе видиме дека Христос дојде, пострада и воскресна за целиот човечки род. Христос не дојде само за еден народ. Христос дојде да не спаси сите и да не направи соучесници во царство-

то небесно. Повикувајќи не кон Себе, не повикува кон нашиот заеднички Отец, не повикува да постанеме сите браќа и сестри помеѓу себе, во Христа нашиот Бог. Повикувајќи не да станеме браќа и сестри помеѓу себе, не повикува да бидеме една заедница, да бидеме една фамилија. Токму таа заедница на луѓе, собрани да Го прославуваат

Црквата не е само за неколкумина или, пак, само за одредена група луѓе, туку, напротив, таа им припаѓа на сите, одлучивме да постапиме според Литургиските зборови: „Твои од Твоите, Тебе Ти принесуваме за сите и за сè“. Одлучивме да направиме нешто за сите наши браќа и сестри Македонци коишто го заборавиле Македонскиот јазик,

ле да се дружат и после Литургијата, повторно благодарение на наши благочестиви христијани со нивните донации, беше организирано детско катче за најмладите и бесплатен ручек за сите присутни.

Ова е само почеток. Секој последен викенд во месецот, во црквата „Св. Климент Охридски“ – Торонто, Литургиите ќе бидат

на Англиски јазик, со задолжително дружење помеѓу нашите после богослужбата. Нашата наредна Литургија на Англиски јазик ќе биде на 29ти декември.

**Црквата е заедница,
Црквата е фамилија!
Да направиме секоја
недела да биде нашиот
Фамилијарен ден!**




Многу почитувани Македонци, драги верници и парохијани на црквата Св. Климент Охридски,
Нека ни е честит и вековит 8-ми декември патрониот ден на нашата катедрална македонска православна црква Св. Климент Охридски од Торонто.

Ја користам оваа прилика да Ве поканам сите на прославата на Новата 2020 Година во нашата прекрасна банкетна сала. Покрај убавата македонска музика ќе имаме и богата новогодишна трпеза со разновидни специјалитети.

Ве очекуваме во голем број за Нова Година, Коледе, Божик.
Вашето присуство е повеќе од добројдено.

Нека ни се среќни и берикетни Новогодишно-Божикните празници.
Со почит од претседателот на црковната управа во Св. Климент Охридски
Владе Димитриевски





Свечена прослава по повод раѓањето Христово Божик
Во вторник, 7 јануари
Во Македонската Православна Црква
Св. Климент Охридски од Торонто

Забавата ќе започне по Божикната Богослужба
Весела македонска музика во живо со музичката
свезда од Македонија
Мишко Крстевски
Сите сте добројдени.



"St Clement of Ohrid" Macedonian Orthodox Cathedral
"Св. Климент Охридски" – Македонска Православна Црква
Епархиски Соборен Храм
76 Overlea Blvd, Toronto, Ontario M4H 1C5 Canada
Tel: (416) 421-7451; fax (416) 421-0721
www.stclementofohrid.com E-mail: info@stclementofohrid.com


Fr. Sasho Celeski: (437) 225 – 0962; e-mail: celeskis@gmail.com
Литургиски живот во Македонската православна црква
"Св. Климент Охридски" – Торонто
Liturgical life at Macedonian Orthodox Church "St. Clement of Ohrid" – Toronto

ДЕКЕМВРИ/DECEMBER 2019

Ден/Day	Date	Празник	Feast day
Недела Sunday	1	Св. мучици Платон, Роман и Варула 24. Недела по Петдесетиница	Ss. Plato, Roman & Varul, martyrs 24st Sunday after Pentecost
Среда Wednesday	4	Воведение на Пр. Богородица ПРЕЧИСТА	Presentation of the Blessed Virgin Mary - PRECHISTA
Сабота Saturday	7	Вечерна богослужба СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 18 часот	Vespers ST. CLEMENT OF OHRID 6pm
Недела Sunday	8	СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ	ST. CLEMENT OF OHRID
Вторник Tuesday	10	ВЕРОНАУКА 19:30	BIBLE SCHOOL 7:30 pm
Недела Sunday	15	Св. пророк Авакум 26. Недела по Петдесетиница	St. Habakkuk, the Prophet 26st Sunday after Pentecost
Вторник Tuesday	17	ВЕРОНАУКА 19:30	BIBLE SCHOOL 7:30 pm
Четврток Thursday	19	Св. Николај Чудотворец Архиепископ Мирликијски	St. Nicholas the Wonderworker Archbishop of Myra in Lycia
Недела Sunday	22	Зачинување на св. Ана 27. Недела по Петдесетиница	Conception of St. Anna 27st Sunday after Pentecost
Недела Sunday	22	Веронаука преку Македонската сакрална архитектура и уметност (18 ч)	Bible School through Macedonian sacral architecture and art (6pm)
Недела Sunday	29	Св. пророк Агеј Недела на соети Протоци Литургија на англиски	St. Haggai the Prophet Sunday of the Forefathers Liturgy in English

* Литургиите почнуваат во 10:00 часот The Liturgy's starts at 10am

ST. CLEMENT OF OHRID
BIBLE SCHOOL



TUESDAY DECEMBER 10TH
TUESDAY DECEMBER 17TH @ 7:30 PM

©Zoran Karapancev

Божикната (Christmas Party) во Св. Климент Охридски



црквата и до сите членки на женската секција, сите волонтерки кои во текот на целата година со разни активности придонесуваат за успешно извршување на нашите задни и обврски кон црквата заедница на која припаѓаме", - рече во своето обраќање претседателката на женската секција од македонската православна црква Св.Климент Охридски

Прославувањето на Новата Година и Канадски Божик само по себе не е само начин да се влезе во кондиција пред македон-

минатата 2019 година, вечер во која женската секција од црквата Св. Климент Охридски од Мисисага на препознатлив начин се

веселеше, празнуваше и даруваше. Зад успехот на секоја организација стојат успешни поединци, во овој случај дами кои со своите одрекувања, лични влогови оставија печат во годината која е зад нас. „Упатувам благодарност до управниот одбор на



ските православни празнувања, туку и одличен начин на вклопување во канадските животни текови. Декември обилува со православни слави, но е синоним и за Christmas, па во тој дух се крунисува минатата година во која секој од нас го дал својот максимум во работата која ја извршува. Оваа фото приказна прикажува една успешна страница во из-



ST. CLEMENT OF OHRID
BIBLE SCHOOL
THROUGH MACEDONIAN SACRAL ART
& ARCHITECTURE



SUNDAY, DECEMBER 22ND
@ 6:00 PM

©Zoran Karapancev

Божикен пост

Во првата и последната недела од постот се јаде храна подготвена со масло. Во останатите денови од постот се разрешува риба. Месо, јајца, млеко и млечни производи не се дозволени преку сите денови од постот. Оние кои сакаат да постат построго и се веќе утврдени во постот, може да постат од понеделник до петок со масло, сабота и недела риба. За секое прашање разговарајте со вашиот парохиски свештеник или со вашиот духовен отец. Имајте благословени и богоугодни пости.

Отец
Сашо Целески



"Are you fasting?
Show me your
fast with your works.
Which works? If you
see someone who
is poor, show him
mercy. If you see an
enemy, reconcile with
him. If you see a friend
who is becoming
successful, do not be
jealous of him!
Love your neighbor."
~ St. John Chrysostom

Ние имаме едно знаме, знамето од Кутлеш



На 24-ти ноември годинава официјално беше кренато македонското знаме од Кутлеш на јарболот пред македонската православна црква Св. Недела во Ејцекс. Свечената церемонија започна со обраќање на претседателот на црковната управа Славе Бунтески кој го најави интонирањето на македонската химна со која се извиши македонското 16-ет крако сонце на јарболот подарен од страна на Грегори Цанев претседател на Леринското Околинско друштво на Онтарио. Тој по кревањето на знамето одржа и свечен говор во кој ја изрази благодарноста до црковната управа од Св. Недела за овој чин кој треба да го следат и

останатите македонски цркви од Канада и САД. -Ова е нашето златно знаме, нашето сонце и нема повеќе да дозволиме да не' газат, а властите во Македонија да си играат со нас Македонците - рече Грег Цанев, упатувајќи критики со срам и гнев за сите постапки на официјално Скопје. Св. Недела е третата црква по ред од вкупно 7-те македонски цркви во Онтарио, Канада која го подигна нашето библиско



македонско знаме. Веруваме за останатите македонски цркви! кратко време тоа да го сторат и

st. nedela ladies auxiliary presents

CHRISTMAS PARTY!

ST. NEDELA MOC
SUNDAY DECEMBER 15TH
AFTER SERVICE
TICKETS \$35 ADULTS/
CHILDREN 12 AND UNDER \$15
FOR TICKETS PLEASE CONTACT LUBA MANGOV
@ 416-282-0007

**PLEASE BRING AN UNWRAPPED TOY FOR OUR TOY DRIVE
OR A FOOD DONATION FOR OUR LOCAL FOOD BANK**

LIVE MUSIC BY
SONJA &
OLIVER BAND

Please join us for our Ladies Auxiliary Annual Christmas Party! Sunday December 15th after service. For tickets please contact Luba @ 416-282-0007. Hope you can join us!

Ве молиме, придружете ни се на нашата годишна Божиќна забава! Недела 15-ти декември по услугата. За билети, контактирајте ја Луба @ 416-282-0007.

RING IN THE
NEXT DECADE
WITH US

LIVE MUSIC
PROVIDED
BY BALKAN
ENTERTAINMENT

ST. NEDELA MOC | 485 BAYLY ST. W. AJAX ON

NYE PARTY

TUESDAY DECEMBER 31ST, 2019
DOORS OPEN AT 7 PM
ADULTS \$110 | CHILDREN UNDER 12 \$30
ANTIPASTO BAR | 3 COURSE DINNER | OPEN BAR
MIDNIGHT DESSERT TABLE
FOR RESERVATIONS CALL CHRIS @ 416-707-2447
ADVANCE TICKET SALES ONLY

Свечен банкет во Св. Недела Најзаслужните закитени со признанија

На 16 ноември годинава македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс го организираше својот традиционален есенски банкет со две главни задачи, оддавање признание на најзаслужните во работата на црквата и известување на верниците за се' што се завршило за добробит на црквата. Донациите беа круна на вечерта кои доаѓаа од страна на присутните верници.

На свечениот банкет најнапред се обрати претседателот на црквата Св. Недела Славе Бунтески кој со жар и голема благодарност проговори за сите дела кои со неизмерната дарјеловост на дарителите беа извршени во текот на изминатиот период.

Тој на најзаслужните членови на управата и на други почитувачи кои секојдневно оставаат печат во црковниот живот им врачи посебни признанија. Со благодарници беа закитени: потпретседателот на управата Славе Темелковски, Мајк Велиос раководител на црковната зграда, долгогодишниот член на управа Борис Гајтановски, Мила Нешко-ска благајничка во црквата, како и помошникот во олтарот младото руско момче Џорџ Псикуе.

Банкетот изобилуваше со добра атмосфера и храна подготвена од страна на Марија Ангелевска и нејзините соработници. Во забавниот дел беше исполнета популарна македонска музика во изведба на Соња и Оливер Бенд.

Во молитвениот дел учествуваа пензионираниот свештеник отец Илија Донеv и неговиот домаќин парохискиот свештеник во црквата Св. Недела отец Илија Димитриевски чиешто обраќање ви го пренесуваме во целост почитувани читатели.

Обраќањето на отец Илија Димитриевски:

За Слава на Светата; Едносуштна, Животворна и Неразделна Троица – Отецот, Синот и Светиот Дух. – Амин.

Добра вечер почитувани Отци,

г. Претседателе, ценети гости, верни членови на нашата црква,

сенка“. Ете браќа и сестри, ова е ви-

искуство и со својата стручност многу помогна да биде успешно

известиме дека и главната влез-на врата на црквата е порачана и веќе се изработува. Првата уплата или капар од половина цена е веќе уплатена. Му благодариме на семејството на Коста и Лена Стенвик тие ја уплатија првата половина од 20.000 ка-

со неговата сопруга г. Кати Кожовска како и со нашата почитувана сестра г. Ирина Мангова започна со работа фолклорна група и неделно училиште. За нивниот труд и жртва го молиме Бог; Он да им испрати награда, а ние сме им многу благодарни.



браќа и сестри добро дојдовте. И оваа вечер традиционално не дочекува нашава Света Црква Света Недела. Радосна е црквата наша на вашето присуство и сакам да знаете дека Света Недела непрестано се моли за сите вас и за секој побожен брат и сестра, и нејзината помош ја чувствуваме сите ние. Нека е слава на Света Недела.

Во Светата Библија во третата глава од книгата Проповедник царот Соломон ги запишал следните зборови за наша поука, па ни вели: „Се има свое време, и секоја работа под небото има свое време; време кога ќе се родиш, и време кога ќе умреш, род еден заминува и род друг доаѓа. Се се движи, доаѓа и поминува. И што е човечкото минување низ овој свет? Луѓето се појавуваат и исчезнуваат со брзина на молњата, како да е се измама – лага, непостојан призор и зад нив останува само

стината на нашево живеење и постоење овде на земјава. Вистина е дека животот наш многу бргу ни одминува. И што треба да правиме во целата оваа брзина на нашиот живот? Треба да оставиме некаква трага, некаков белег, некаков спомен. Треба да го запишеме и овековечиме нашето име, нашето постоење и нашето живеење овде во оваа убава и прекрасна земја Канада. Ете од 2016-тата годин кога јас дојдов да бидам свештеник во вашата црква, веднаш се зафативме со големо обновување, реновирање. Управниот одбор на чело со претседателот Славе, сите многу сериозно, искрено и со љубов се зафативме за обнова на црквата. За тоа каква и колкава беше важноста за обновата на нашава црква ни зборува фактот што беше ангажиран и инжињер архитект во лицето на г. Ристо Камчев. Кој со своето знаење, со своето

возобновена нашава црква. Му благодариме на г. Ристо за неговата помош и го молиме Бога и Света Недела да му подарат благослов и награда.

Во ова време кога нашава црква ја возобновуваме драгоцена беше вашата помош. Од сите страни, знаени и незнаени верници и пријатели даваа, и испраќаа свои прилози за возобнова на црквата. И ете со Божја помош работите се приведени до крајот. Слава му на Бога и на Света Недела.

И еве денес јас стојам пред вас браќа и сестри и сакам да ви кажам дека чувствувам вистинска и чиста суштина на среќата а тоа е Господ. Чувствувам дека моето срце е чисто како срце на дете. Зашто ете со радост можам да ви кажам дека доаѓаат луѓе од сите страни и Света Недела нашава црква има многу пријатели кои испраќаат прилози за нејзино уредување; и ете со Божја помош работите се приведуваат кон крајот.

Ни причинува особена чест и задоволство што можеме да ве

надски долари. Вратата се изработува во бакар – капер. Време за нејзина изработка е потребно до два месеци. А целата сума до нејзиниот финиш ќе биде 40.000 долари. На панелот пред сите нас стои постер од тоа како ќе изгледа влезната врата на црквата.

Стоејќи вечерва пред сите вас чувствувам дека некаков внатрешен глас ме тера скромно да се обратам до сите вас и да прашам: Можеби ќе посака некој да се запише во диптихот на нашава црква како дарител и помагател за оваа влезна црковна врата. Си мислам дека има и за што да даруваме. Поминувајќи низ оваа врата ние влегуваме во црква која го претставува Царството Небесно овде на земјава. Низ оваа врата ќе влегуваат вашите рожби, вашите деца ќе се крштаваат и венчаваат. Преку нив ќе биде и ќе се зголеумува славата Господова и славата на сите вас и на нашиот народ македонски.

Исто така оваа година со помош на г. Крис Кожовски, кој е секретар во управниот одбор заедно

Од се срце посакувам Господ да ги благослови вашите добри дела и делата кои ќе ги направите поради оваа црква која ја сакам од длабочината на душата. Господ ќе се погрижи и ќе ја удостои и поведе црквата кон исполнувањето на возвишената намера и целите поставени од страна на нејзините основачи кои секогаш ни се во сеќавање. Бидете уверени во мојата најголема почит и љубов кон вас. Секогаш ќе се молам Господ да ве благослови.

Од Јуни месец следнава година нема да сум со вас, доаѓа нов свештеник, и ве молам да му помагате и заеднички од срце и душа да ја чувате црквата. На крајот браќа и сестри сакам да знаете дека единственото нешто што сакам со сите способности што ми ги подарил Бог е да и служам на нашата света и многутрадална македонска црква и на нашата православна вера. Ве молам искрено верувајте, искрено помагајте, искрено сакајте, и искрено чувајте ја и црквата и верата наша. Амин.

*** Real Estate Negotiating Expert**
*** Seller Representative Specialist**
*** Experienced Buyer Representative**

Zoran Niceski
B.Comm

Seller Representative Specialist (SRS),
Real Estate Negotiation Expert (RENE),
Broker. Experienced Buyer Representative

416-726-1595
Direct

T: 905-477-0011
E: zniceski@trebnet.com
www.niceski.com

RE/MAX
All Stars Realty Inc., Brokerage

Danny Risteski

Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141

cell +1 416 399 6314

fax +1 416 736 8533

toll free 1 800 668 7475



101-8800 Dufferin
street Concord,
ON L4K 0C5
danny@victours.ca
www.victours.ca





Bill Nicholov
President, MHRMI

If an organization that claims to uphold human rights and democracy forces a country to change it's name in order to "join the club", what do they expect to happen?



The oppressors that demanded the name change will be, and have been, emboldened.

Greece's public anti-Macedonian hysteria is already well-documented, but Bulgaria is also following suit by ramping up its campaign against Macedonians, including radio programs, newspaper articles and even movies on national TV all claiming to "prove" that the Macedonian nation, culture and language "do not exist", that "Macedonian history is Bulgarian" and that there is "no Macedonian minority in Bulgaria". Hate speech and personal insults are hurled at Macedonians – by Bulgarian politicians, journalists and public officials.

The biggest target of Bulgaria's EU-enabled hate campaign against Macedonians are Macedonian human rights activists. Police officers have, again, begun to visit the homes of activists to interrogate, intimidate and threaten prosecution unless they cease their Macedonian activities. On November 12, 2019, members of the Macedonian Civil Association for the Protection of Fundamental Rights were confronted in their own homes by police and investigators interrogating them about their activities and announcing the initiation of a procedure to rescind the organization's registration – for the sole reason that "Macedonians don't exist".

MHRMI CONDEMNS EU/NATO ENABLING OF BULGARIA'S ANTI-MACEDONIAN RACISM

The European Union and NATO were well aware that their imposed Macedonia name, identity and history change would lead to a huge increase in human rights violations against Macedonians and further actions by Greece and Bulgaria in their public attempts to eradicate any trace of the Macedonian nation. Specifically, on October 10, 2019, Bulgaria's Parliament approved a framework position on Macedonia's European Union accession aspirations, spelling out the conditions that the Republic of

These humiliating conditions, which are nothing less than blackmail, given Bulgaria's membership of the EU and the right to veto which it possesses, represents an unabashed attempt to erase Macedonia and Macedonians from history and the present by coercing Macedonia's current quisling government to declare that "Macedonians are Bulgarians" and that "Macedonians are a creation of Yugoslavia's Tito regime". In insisting on these conditions which it claims spring from obligations

Republic of Macedonia, Albania, Greece, Serbia and Kosovo are essentially "Bulgarians with an undeveloped or diluted Bulgarian identity". Moreover, it falsely asserts a claim to the Republic of Macedonia's territory in the event that the Macedonian state were to collapse at some point in the future. It is also futilely attempting to clean up its image by attempting to erase the atrocities committed by the Bulgarian fascist occupation regime in Macedonia from 1941-44 which included the deportation

Macedonia must obey, including, inter alia:

That Macedonia must "suspend and refrain from" pursuing a policy of supporting and promoting claims for recognition of the Macedonian minority in Bulgaria; Macedonia must declare, with a note to the UN member states, that adherence to the constitutional changes made by the "Republic of North Macedonia" in accordance with the Prespa Agreement will be implemented in parallel with strict adherence to the Treaty with the Republic of Bulgaria in its entirety, including in particular the anti-Macedonian "language clause" of the treaty; Macedonia must state in a note that the use of the short name provided for in the Prespa Agreement refers only to the political entity of the "Republic of North Macedonia" and not to the geographical region of Macedonia, part of which is within Bulgaria; That Macedonia takes measures to remove signs and inscriptions on monuments, memorial plaques and buildings that "openly create ill-will towards Bulgaria" (by referring to Macedonia as being Macedonian), and those containing statements such as "Bulgarian fascist occupier" and; That Macedonia reach an agreement with Bulgaria that denies the existence of Macedonians and that key Macedonian historical figures and events "form a quintessential part of Bulgarian history."

assumed by Macedonia under the "Treaty on Friendship and Good Neighbourliness" signed between the two countries in August 2017, Bulgaria mirrors and supports the Greek tactic of abusing its right of veto in order to advance the myth that the territory of the Republic of Macedonia is a "historically Bulgarian region inhabited predominantly by ethnic Bulgarians". These demands, at their core, are designed to justify its annexation of Pirin Macedonia in 1913, its decades-long denationalization of its large ethnic Macedonian minority and to perpetuate the nationally unifying dream of the March 1878 Treaty of San Stefano which incorporated the whole of Macedonia in a new Bulgarian state against the wishes of Macedonians.

In insisting that Macedonia and Bulgaria "bring about a climate whereby history ceases to be a cause of division, but rather one creating unity", Bulgaria is demanding that important Macedonian historical events, such as the birth and death of revolutionary leaders Goce Delchev, Nikola Karev and Jane Sandanski and the Ilinden Rebellion against Ottoman rule in 1903 be marked in a manner which declares that the major actors and protagonists of these events were "purely ethnic Bulgarians". This, of course, assists in historically buttressing the extreme nationalist Bulgarian contention that contemporary Macedonians in Bulgaria, the

to Treblinka of Macedonia's entire Jewish population.

It is therefore quite apparent that like its ally Greece, Bulgaria will continue to use its position as a member of NATO and the EU to continue to blackmail the Republic of Macedonia into accepting its demands in order to advance morally bereft political and foreign policy goals whose realization will paradoxically only contribute to further destabilization in the Balkan region. Given this blatant abuse of the right of veto by Bulgaria, one must of necessity pose the question; does "good neighbourliness", when exercised from a position of power and privilege, mean that any demand, however unreasonable and irrational, may be made in the name of "good neighbourly relations" in order to advance corrupt and pernicious foreign policy goals? Given the open support lent by the EU and NATO to the blackmail being practised by Greece and Bulgaria against the Republic of Macedonia, it is more than clear that the tactics employed by Bulgaria and Greece, have been accepted as a legitimate political tool which "members of the club" can employ against those who seek to enter the "exclusive realm" inhabited by these members. The tolerance, and even encouragement, of such means and methods demeans not only NATO and the EU, but also the principles which they loudly, and falsely, proclaim as their foundation stones.

Николов: Бара средба со претседателот на САД, Трамп да разговара за Македонија



Retweet and tell @realDonaldTrump to meet with me. He can watch one of my yelling speeches to prepare. The #Macedonian politicians he has met with obey #US orders. I am not a politician. And I DEFEND #Macedonia.

Лидерот на Македонското меѓународно движење за човекови права од Канада, Бил Николов во своето најново обраќање вели дека претседателот на САД, Доналд Трамп, треба да се сретне и разговара за Македонија со луѓе како него кои ја бранат Македонија од патриотски причини, а не како политичарите кои без поговор исполнуваат се што САД ќе побараат од нив, притоа не грижејќи се дали тоа што ќе го одработат за САД влијае врз државните и национални интереси.

Споделете го ова да му кажеме на Доналд Трамп, да се сретне со мене. Имам доста гласни говори кои може да ги погледа и да се подготви за мене. Македонските политичари со кои се сретнал досега ги слушаат САД. Јас не сум политичар. Јас ја бранам Македонија, пишува Бил Николов лидер на Македонското меѓународно движење за човекови права од Канада во статус на Твитер.

EFA CALLS FOR RESPECT AND RECOGNITION FOR MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA

The European Free Alliance calls on the Bulgarian government as well as on local and regional authorities to ensure respect and recognition for the Macedonian minority in the country. Alleged violations of fundamental rights and rising cases in the use of hate speech and intimidations against this community must be tackled.

EFA also reminds the European Commission of its duty to ensure the respect for minority rights in Bulgaria and elsewhere in the EU as it is the guarantor of the European Charter of Fundamental Rights.




The EU institutions must undertake institutional and political action to stop hate speech and fundamental rights violations against the Macedonian minority in Bulgaria, and to guarantee the restoration of rights to European citizens belonging to minorities.

As a European political party, EFA will keep demanding that EU institutions, Member States, and local and regional authorities to act responsibly and to ensure the protection of diversity and minorities.

OMO 'Ilinden' Pirin, a political party representing the Macedonian minority in Bulgaria and a member party of EFA, has condemned a recent campaign in the Bulgarian media claiming that the Macedonian nation, language and culture "do not exist", and that there is no such a minority in the country.

Also, OMO Pirin has denounced "the judicial and police persecution" against Macedonian non-governmental organizations (NGOs) for the protection of fundamental rights, as well as their members, so as to prevent them from carrying out their activities.

For EFA, discrimination and repression is never acceptable, and believes that Bulgarian authorities should recognise and protect minorities in the country.



Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues for Macedonians and other oppressed peoples since 1986. For more information: 1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/ OurNamelsMacedonia #OurNamelsMacedonia

I Am Not Brand New. I Am Macedonian



Published in The Foreign Policy Journal, by Bill Nicholov, President, MHRMI

Help us. I would—and have—helped you. Our Name Is Macedonia. Join us in defending it.



If the West's anti-Macedonian arguments were applied elsewhere, then the countries – and their people – that declared independence after the Iron Curtain fell would be deemed “brand new”. So, they didn't have a history before 1991. The Armenian genocide didn't occur because there were no Armenians. Nameless, non-existent sub-humans were slaughtered by the Turks. All Ukrainians were six years old when the famous “Ukraine is game to you” Seinfeld episode aired. Quite a big accomplishment having been given a starring role on the greatest TV show ever for a brand-new invented nationality. So tell me why these ridiculous arguments are applied to Macedonia. The artificial “name dispute”, admittedly created by Greece to deny the existence, persecution (and ultimate eradication) of Macedonians, has been deemed a “diplomatic dispute” between the “brand-new” Republic of Macedonia and Greece, Europe's biggest violator of human rights. Greece wants the world to believe that its claim to Macedonia is “old” while Macedonia's claim to MACEDONIA is “new”. They want you to believe that the independence declaration of a country is the creation of a people. To even indulge any of Greece's arguments is to enable the oppressor. Would you listen to anybody who denies that North American colonization brutalized First Nations cultures? Would you humour a Holocaust-denier? So why has the West allowed itself to be fooled into believing Greece? Ignorance, for one. Willful ignorance, two. Greece vowed to veto Macedonia's NATO and EU membership unless it changed its name, so the United States and Western Europe decided to abandon everything that they claim to uphold – democratic principles, respect for human rights, and international law – in order to force through NATO membership for Macedonia. Let's not forget though, that Bulgaria, Albania, and Serbia have all made claims to Macedonia, so how can Macedonia be Greek, Bulgarian, Albanian and Serbian all at once? This one is easy to remember – Macedonia is MACEDONIAN. I shouldn't have to, but I'll

elaborate. The world, oppressors included, acknowledge that Macedonia was partitioned after the Balkan Wars of 1912/13 among the aforementioned countries. Each began campaigns aimed at wiping out any trace of Macedonia and Macedonians. Greece, ironically, was the loudest Macedonia-denier, until it executed a shocking propaganda switch in 1988 and decided to start claiming Macedonia's name. Of course, it still bellows about our non-existence as a people and strives to make that a reality... So this is not a “dispute” between the Republic of Macedonia and Greece. It is cultural genocide against all of Macedonia and all Macedonians. The Western-imposed “Prespa Agreement” (that nobody agreed to) changes Macedonia's name to “North Macedonia” and denies Macedonians' rights to our own identity. Article 7(2) hands over the term “Macedonia” to Greece. Article 8(5) mandates that a panel of Greek diplomats rewrite Macedonian history and that Macedonian textbooks be rewritten. Put yourself in our shoes. Try telling me that I'm suddenly a “North Macedonian”. And stop pretending that the birth of a nation-state is the birth of a nation. But where were Greece's claims to Macedonia before 1988? Nowhere. Greece removed any reference to Macedonia after its annexation of Macedonian territory. The newly-acquired land was renamed “Northern Greece” and one could not dare utter the “M” word without facing dire consequences – including another “M” word – murder. And think about this for a second: Macedonian folk songs are filled with references to the tragic partition and brutalization of our land and people. At my wedding, my friends joked with me that every song seemed to have the word “Macedonia” in it. Yet, not one Greek folk song even mentions Macedonia. If Macedonia was “always Greek”, I guarantee you that Greece's superiority complex would make sure you “knew it” in every way possible. Growing up in Toronto, all Macedonians ever heard from Greeks is “there's no such thing as Macedonia”. It is Greece's claim to Macedonia that is brand new – not

Macedonia's rightful claim to our own name. I think you get the point, but here are a few more tragically “fun facts”: Upon annexation of Macedonian territory, Greece changed the names of all Macedonian people, villages and cities into Greek through Decree No. 332/1926 and Law No. 87/1936. All of Macedonia had been under ruthless foreign occupation hundreds of years prior, yet all names remained Macedonian. So if Macedonia was “always Greek”, these names would have already been Greek. When Macedonian immigrants began arriving in North America in the late 1800s, their Ellis Island and Pier 21 documents stated MACEDONIAN as their nationality despite still being under Ottoman occupation. The “Prespa Agreement” would have people rushing to Staples to see if Liquid Paper is still sold in 2019 so “Macedonian” can be replaced with something else... My great-grandfather was born in 1903 under Turkish occupation. He stayed Macedonian under Greek occupation. He remained Macedonian when he moved to Canada. No amount of Western-enabled Greek (and Bulgarian) persecution should, or can, rewrite history and change who he always was – and who we are. And my 96-year old grandmother. I recently visited her in the hospital, where she has, thankfully, recovered from an illness. She was trying to speak English to the staff, the exact same way she always has – broken and charming. She told the doctor that he is “good boys” (yes, plural); she told one of the nurses, “You good girl”; and another one who was leaving a few hours later, “I miss you too much”, even though she was still there. They all called her “Baba” (Macedonian for “grandmother”). As my Baba always says, “Site me milve” (“everybody loves me”). I get my slight overconfidence problem from her. (Is that really a problem?) So how would you like to tell her that all the hardship she endured at the hands of Greek oppressors – simply for being Macedonian – is now being erased and she is being given a new identity? Hit me up on Twitter and we'll set something up. I get my pride in being Macedonian from my Baba, my parents and all of my ancestors. I get my drive to save my ethnic group from... actually, wouldn't you have the same drive if your ethnic group was being eradicated? Help us. I would – and have – helped you. Our Name Is Macedonia. Join us in defending it.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights
Movement International

Bill Nicholov @BillNicholov · Nov 25
Мака ми е од #македонски политичари кои велат дека „#Македонија е мала“ и тоа им е изговор да не ги бранат нашите основни човечки права. Мака ми е од нив што не зборуваат и не ја вклучуваат ЦЕЛАТА Македонија во своите активности. Јас имам потекло од Егеј и од Мала Преспа....

„Македонија е мала“ и тоа им е изговор да не ги бранат нашите основни човечки права. Мака ми е од нив што не зборуваат и не ја вклучуваат ЦЕЛАТА Македонија во своите активности. Јас имам потекло од Егеј и од Мала Преспа. Кога зборувам за Македонија, јас мислам на целата Македонија и сите Македонци.

- Бил Николов, Претседател, ММДЧП

Bill Nicholov @BillNicholov · Nov 14
Politicians & journalists who support the anti-#Macedonian “#PrespaAgreement” have read my op-eds in defence of #Macedonians’ right to exist, but NOT ONE can point out any argument they disagree with. I ask: WHY DO U SUPPORT THE DESTRUCTION OF #MACEDONIA? #WesternBalkans #Balkans

You don't own me
You don't own my name
I AM MACEDONIAN
I was born **MACEDONIAN**
in Zhelevo, Lerinsko,
Aegean **MACEDONIA**,
under Turkish occupation.
I stayed **MACEDONIAN**
under Greek occupation
**Corrupt politicians
cannot change my
name and identity**
#OurNameIsMACEDONIA
DEFEND IT

Bill Nicholov @BillNicholov · Nov 24
RT & tell @realDonaldTrump that he should be writing useful notes, like this one, instead. STOP FORCED #MACEDONIA NAME CHANGE.

And #Trump, meet w/ me & I'll explain how u should abolish (translation: get rid of) the #Hillary/#Obama anti-#Macedonian foreign policy & get your own.



На 23-ти ноември 2019 година друштвото на Македонците „Мала Преспа,, од Канада го одржа својот традиционален годишен банкет во чест и повод празникот Св. Архангел Михаил. Освен членовите на друштвото, како и секоја година присуствуваа и бројни Македонци од

Канада, како и од Соединетите Американски Држави и од Англија. Во свечената програма настапија двете групи на фолклорниот ансамбл „Илинден,, од МПЦ Св. Илија од Мисисага кои по прекрасните сплетови на песни и игри од Македонија беа наградени со пригодна


благодарница. Програмата ја водеше Мери Терпо, а за веселото расположение до раните утрински часови се погрижи оркестарот Балкан Ентертаинмент. Беше весело, разиграно и распеано, домаќините како и секогаш преполни со енергија и радост. Нека е за многу години

славата Св. Архангел Михаил, заштитникот на Малопреспани. Оваа групна фотографија е традиционална, создадена на крајот од оваа весела вечер која ќе остане во долго сеќавање на сите присутни.

We would like to Thank everyone for making the evening very successful and amazing. We hope everyone had a great time and we can't wait to celebrate St. Arhangel

Mihail with you again next year.

Thank You, Drustvo Mala Prespa



Диме Костов

Горно Врбени е едно од најубавите села во Леринската околина. Распространет е на југоисточната страна од Лерин на оддалеченост од околу 23 Км. од истиот. Треба да се каже дека селото се простира на падините од планината Радош, а граничи со селата Сорвичево, Сотир и Гуљанци. За време на Граѓанската војна селото броело и до 2000 жители за да сега има само 400 жители.

Горно Врбени е исто така познато по своите извори на природна минерална вода. Од таму доаѓа и неговото Турско име, Екши Су, што во превод значи минерална вода. Фабриката за минерална вода е изградена во далечната 1955 год. Оваа фабрика има придонесено многу за просперитетот на селото. Скоро сите вработени во истата се од селото. Исто така со догворот за изградба, фабриката е должна да одвојува одредени парични средства за изградба на инфраструктурата на селото. Така да со таа помош, во селото се изградени канализациската и водоводната мрежа и е донесена струја до секоја куќа од селото. Исто така се асфалтирани и сите патишта во селото па може да се каже дека Горно Врбени

ГОРНО ВРБЕНИ

е едно од најурбанизираните села во Леринско.

Горно Врбени важи за едно од најубавите села во Леринско, а за тоа придонесува и прекрасната школска зграда во центарот на селото. Зградата, која е на три нивоа, изградена е за време на Турската окупација за потребите на турската војска. Сега е пренаменета за потребите на селото и служи како школо а истовремено е и административна зграда на селото. Важно да се напомене дека зградата е целосно изградена од бигорски природен камен кој што го има во огромна количина во локалните реки. Карактеристика за овој камен бигор, е дека колку повеќе минува времето тој станува поцврст

Во селото има три Цркви. Св. Никола е најстарата но многу малку остана од неа затоа што Турците ја запалиле за време на окупацијата. Со помош на фабриката за минерална вода истата е реновирана. Во меѓувреме селаните си изградиле нова Црква, Св. Гргија, во центарот на селото додека на селските гробишта имаат и една помала Црква, Св. Атанас.

За Горно Врбени може да се каже дека е најреволуционерното Македонско село. Многу борци и револуционери ги дале своите животи, како за време на Илинденското востание така и за време на Граѓанската војна. Секако најпознат е Војводата Александар Турунцев, кој целиот свој живот го посветил за слобода на Македонија. Предаден на турскиот аскер од шпионот Ми-

тре Гинков, Војводата Турунцев е јавно обесен на 30 Август 1905 во Битола. Неговиот гроб се наоѓа на Битолските гробишта Св. Недела. За него народот ја има испеано песната "Црно Му Било Пишано на Александар Турунцев". Многу малку се знае дека и неговиот брат Дедо Доне Турунцев исто така бил со револуционерен и слободарски дух. Во Горно Врбени нема доселени Грци од Турција т.н Маџири, благодареејќи на Дедо Доне. Тој работел како бакалџија, па на децата од селото им давал бонбони и слатки за да фрлаат со камења кон Маџирите кои чекале сред село додека им барале сместување. Тие од страв не сакале да останат во Горно Врбени, па така селото останало да биде чисто Македонско село.

Горно Врбени било активно вклучено и во 2-та Светска војна. Цело село било вклучено во партизанскиот отпор. Ветувањето од Грчките партизани, дека после ослободувањето од Германскиот окупатор, Македонците ќе ги добијат сите права им дало голема верба и надеж за подобра иднина. Но како и многу пати порано и тоа било една голема лага. Грчките партизани едноставно ги предале Македонските борци и за време на Граѓанската војна е извршен масакр геноцид врз Македонците. Во Горно Врбени немало куќа во која што немало некој загинат. Некои семејства дури биле и сите стрелани а нивните куќи запалени. Тој тежок период ги натерало селаните масовно да го напуштаат селото. Многумина од



нив се населиле во Македонија но најголемиот број заминале во Европа, Австралија, Канада и Америка. Повеќето од нив сеуште имаат големи потешкотии кога сакаат да си го посетат својот роден крај.

Горно Врбени, како и останатите Македонски села

во Грција, е под голем притисок кога се работи за зачувување на Македонскиот идентитет, јазик и култура. Но и покрај тоа Горно Врбени сеуште во меѓусебната комуникација го користат Македонскиот јазик и слават Македонски слави и празници. Посебно радува што младите, иако со

потешкотии, сепак доста добро го говорат мајчиниот Македонски јазик.

Со ова би сакал да го завршам овој мој скроман текст за славното и револуционерно Горно Врбени. Секако, најголема благодарност за ова има Татко-то на мојата сопруга, Дедото Андреа кој е роден Горно Врбенец. Во секојдневните разговори со него, Дедото Андреа, секогаш ми раскажувал интересни вистински настани за Горно Врбени. Тоа ми даде и голема инспирација за да напишам нешто за ова Македонско село.

Голем поздрав до сите љубители на овој прекрасен весник и се читаме во некоја следна прилика

никогаш северна, само МАКЕДОНИЈА

П.С. ако некој друг е заинтересиран да се напише нешто за неговото село, населено место или маало слободно да ми се обрати и јас со задоволство ќе го сторам тоа.



Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski"
www.stdimitrijasolunski.com; E-mail:info@stdimitrijasolunski.com

The Church Committee and the Ladies Auxiliary organize:

VASILICA Banquet

Saturday January 11, 2020

7:00 pm

Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario

Entertainment: Misko Krstevski, Zaklina Markoska & The Boys from Bouf



Ladies Auxilary from the Macedonian Orthodox
church St Dimitrija Solunski, Markham
invites you to join them for

Ladies Christmas Party

On December 8 th, 2019

After the Service

at St Dimitrija Solunski

201 Main Street Markham N, Markham, ON





VAC DEVELOPMENTS LTD
<http://www.vacdev.com>

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski



Join the VAC Dev Team!

An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во авио металската индустрија, лимарија, машинство и инженерство, планирање и други можности

VAC Developments Ltd careers

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time



CONTACT US FOR
MORE INFORMATION

2270 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856
E-mail: contact@vacdev.com





СВЕЧЕН ЕСЕНСКИ РУЧЕК НА СТАРОСНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ ОД ВИНДЗОР



Друштвото на старосните пензионери при црквата Свети Никола од Виндзор, во неделата на 24 Ноември оваа година, организира свечен Есенски ручек. Претседателот на пензионерите Јонче Стефановски ги информира присутните за досегашните активности на друштвото. Претседателот на управниот одбор Менде Талески на пензионерот Павле Радевски му додели признание за волонтер на годината. Почесен гостин на ручекот беше Генералниот конзул на Република Македонија во Торонто д-р Јовица Палашевски.



ОД РЕДОВНИОТ ЛИТУРГИСКИОТ ЖИВОТ ВО НАШАТА ЦРКВА



Нашиот парохиски свештеник отец Емил Атанасов со тимот на олтарските помошници Џорџ Гертсакис, ипо-гаконот Димитар Башевски, Глигор Стефанов, Христиан Прокопец, Матју и Дилон Здравковски

ОД РЕДОВНАТА НАСТАВА ПО ВЕРОНАУКА ЗА ДЕЦА



Свештеникот, управителите, вработените и членовите при Македонската православна црква Свети Никола и Банкетните сали од Виндзор на сите читатели на весникот "Македонија" и на сите благочестиви православни Македонци им ги честитаат Божичните и Новогодишни празници.

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА



“Св.ИЛИЈА” - Мисисага

управниот одбор ве поканува на традиционална прослава

САБОТА, 11^{ТИ} ЈАНУАРИ 2020

**СА
ЊА
Г
Р
О
З
Д
А
Н
О
В
С
К
А**

**В
А
С
Н
Л
Н
Ц
А**

Сани

**&
“БИСЕР”**

СО МУЗИЧКАТА ЗВЕЗДА ОД МАКЕДОНИЈА
ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ЗЕЛНИК СО ПАРИЧЕ,
БОГАТА ВЕЧЕРА, ЛОТАРИЈА И
НАСТАП НА ФОЛКЛОРНИОТ АНСАМБЛ
“ИЛИНДЕН” - Мисисага

\$75

07:00 pm

место : **Chandni Victoria 2935 Drew Rd. Mississauga**

контакт тел : 416-939-2026 / 647-897-6793 / 905-821-8050



5-ти јануари, 2020

18:30 часот

ВТОР ДЕТСКИ БОЖИКЕН КОНЦЕРТ

МПЦ Св. Илија, Мисисага

Сите деца се добредојдени да земат учество со што ќе се збогати овој свечен и радосен момент!

За сите информации можете да се обратите кај нашиот свештеник, отец Константин, и исто така во Неделното училиште, каде што ќе се одржуваат подготовките и пробите за настапот.

5-ти Јануари 2020

ДЕДО МРАЗ

Пакетчиња

ПРОГРАМА

Коледарски оган	5:00pm
Вечерно богослужба	6:00pm
Детски Божиќен концерт	6:30pm
Дедо Мраз и делење на пакетиња	19:30pm

Сите родители кои би сакале своите деца да бидат дел од програмата се ниво учество, за повеќе информации нека се обратат кај Отец Константин на тел: 647-862-0283 или во бираа 905-821-8850

МПЦ "Св. ИЛИЈА"
1775 Bristol Rd. West,
Mississauga,
On. L5M 2Y5

Празнични активности во МПЦ Св. Илија во Мисисага

5-ти јануари, 2020 Коледе, коледарски оган од 17:00
5-ти јануари, 2020 Вечерно богослужение од 18:00
5-ти Јануари, 2020 Божиќен Детски Концерт од 18:30
5-ти Јануари, 2020 Дедо Мраз и делење подароци од 19:30

6-ти Јануари, 2020 Света Литургија од 10:00 и од 18:00 вечерно богослужение и бадникови гранчиња а по богослужбата, секој верник од дома носи храна и принесува кон заедничката вечера.
7-ми Божиќ, богослужба од 10:00, а по завршувањето Божиќен ручек и прослава
18-ти Јануари, Водокрст, Света Литургија од 10:00
19-ти Јануари, Богојавление, Св. Литургија од 10:00
20-ти Јануари, Св. Јован, Св. Литургија од 10:00
26-ти Јануари, Св. Литургија од 10:00
31-ти Јануари, Св. Атанасиј, Св. Литургија од 10:00

НАПОМЕНА: На овој ден (недела, 19 Јануари), ќе се даруваат светите икони, ќе се освети вода и ќе се спушти светиот крст.

Приквечерината на Коледе веднаш по светата Вечерна богослужба во македонската православна црква Св. Илија од Мисисага ќе започне празничниот детски "божиќен концерт" кој оваа година по втор пат се организира на идеја на протојереј Константин Митровски парохиски свештеник во Св. Илија, а воедно и епархиски намесник на канадското намесништво на американско-канадската македонска православна епархија на МПЦ, заедно со бројни волонтери од неделното училиште при Свети Илија, Играорната група Илинден и други.. На концертот ќе настапат деца при парохијата на црквата Свети Илија, исполнувајќи неколку божиќни песни во продукција на браќата Давор и Дарко Јордановски.

Овој проект минатата година беше со воодушевување проследен од верниците и публиката, а беше спонзориран од Васко Недановски, кој врши услуги при купување и продавање на имоти во компанијата Royal LePage. Г-ин Васко Недановски со неговиот тим на соработници и оваа година е спонзор на Божиќниот концерт. По завршувањето на концертот во банкетната сала ќе биде послужена бадникова посна вечера која традиционално се принесува на македонските трпези, а која верниците ја понесуваат од своите домови. Потоа ќе следува дарувањето на божиќните пакетчиња од страна на македонскиот "Дедо Мраз".. Христос за роди, Навистина се роди!

Традиционална Christmas Party на женската секција од Св. Илија

Во саботата на 30 ноември следејќи ја традицијата, женската секција која работи во составот на македонската православна црква Св. Илија од Мисисага ја организираше својата годишна Christmas Party. Претседателката на женската секција Весна Трајковска со својата управа удостои бројни Македонки од македонската заедница во Канада. Забележливо беше присуството на бројни дами од другите градови во околината на Мисисага, како и претставнички на женски секции од останатите македонски православни цркви. Госпоѓа Трајковска во својот говор истакна: Среќна сум што во името на женската секција како нејзина претседателка можам да искажам голема благодарност за сите активности низ оваа година-до сите членки, тие се заслужни и за оваа прекрасна организација. Верувам силно дека оваа вечер ќе ни помине во радост и забавно, а некои од нас дома ќе си понесат и награди од

вечерашната лотарија. Ќе имаме многу изненадувања и прекрасни предјадења и ве-

која по својата природа е забавна беше исполнета со весели звуци и



chera. Гледам дека блескате, вашите очи сјаат од радост и желба за уште едно дружење. Отворете ги вашите срца кон ноќта што иде. Нека празниците што доаѓаат и оваа Крисмас парти на сите ни бидат во долго сеќавање- додаде таа. Инаку, оваа празнична вечер

божиќна лотарија, та бројни гостинки со себе понесоа и вредни подароци од богатата лотарија. Претседателката со нејзината управа изрази благодарност до сите гостинки, посакувајќи им прекрасни денови во сезоната на празници.

mary

TERPO

sales representative

Offering you the best of both worlds:

Resale and Pre-Construction homes

Recipient of multiple awards

IC

INTERCITY

REALTY INC., BROKERAGE

3600 Langstaff Road #14,
Woodbridge, ON L4L 9E7
(416) 798-7070



D: 416-988-2696

maryhome.ca

mary@maryhome.ca



OHRID

MUSIC FOR ALL OCCASIONS

Stefan Banjo
647.400.0916
stefan.ohrid@mail.com

Beef, Veal,
Lamb, Pork,
Poultry



ST. LAWRENCE MARKET
UPPER CUT
MEATS

Meat Packers Ltd.
"A Cut Above The Rest"





Blaze & Anica Stojanovski and Staff

Tel: 416.362.3142 Fax: 416.362.9045

93 Front Street (@Jarvis) Toronto, Ontario M5E 1C3

BREAKFAST SERVED UNTIL 4 pm DAILY
EARLY BIRD 8 - 11 am



EVERYDAY Breakfast until 4:00 pm

Casual, Upscale Dining at its best!
 • Family Meal • Special Celebration • Business Lunch • Weekend Brunch

Come in to Symposium and enjoy our variety of menu options - from Breakfast to Dessert and Lunch to Late Nights - there's something for everyone and for every occasion

VISIT ONE OF OUR 29 LOCATIONS OR SYMPOSIUMCAFE.COM



BREAKFAST • LUNCH
DINNER • LATE NIGHTS

SYMPOSIUM
 RESTAURANT & LOUNGE
 CAFE

See our Full Menu
 SymposiumCafe.com #symposiumcafe

Proud Supporters



WE PROTECT YOUR SMILE!

WWW.DRELIZABETHDIMOVSKI.COM

Dr. Elizabeth Dimovski
 Family Dental Office

Home of the FREE
Custom Mouth Guard

For all our sports-playing patients! Call for details today!

2 Philosopher's Trail, Unit #1, Brampton, Ontario, L6S 4C9

905-458-6620

Најголемиот македонски
автомобилски парк во Канада
Јавете во COMSTOCK
кај Панде и Марко
Јадилебовски





Марко



Панде

Comstock Auto Service Ltd
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0
(905) 473-5625

ENSEMBLE MAKEDONKA- 60 YEARS OF HERITAGE IN TORONTO

Ensemble Makedonka is Canada's first organized Macedonian folklore dance group, which was formed in Toronto in 1959. The group then became affiliated with St Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Church 10 years later.

Alex Petlichkov, founding member and current choreographer, has devoted the last 60 years to the preservation and growth of not only Macedonian folk dancing, but

culture as well. Alex's passion for Macedonian dancing and culture spread, and soon other dance groups were formed.

Throughout the 1970's, 80's and 90's and present day, Ensemble Makedonka represents the Macedonian community at various cultural festivals, both locally and abroad, winning countless awards and respect within the ethnic community of Toronto, including the CHIN International Folklore Competition where they have

placed first several times.

This year is our 60th Anniversary celebration where dancers from all 60 years joined us to perform at our Diamond Jubilee weekend November 23rd & 24th, 2019.

Hosted at a concert centre dancers of all ages performed uptempo numbers from various regions in Macedonia to a live band comprised of members from Boys from Bouf and a special guest Jovce Petkovski, who flew in from

Skopje for the occasion to play accordion. Viktorija Tos-evski also accompanied the band singing traditional folk songs which won the crowd. The night was completed with a tribute to the group and the audience in a standing ovation.

The following evening was a celebration banquet for the dance group honouring all those who have participated in the success of the group as well as a performance by the

group. The evening finished with everyone hand in hand in oro with live music from Boys from Bouf.

Ensemble Makedonka currently run classes weekly at St Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Church in Toronto with over 100 students of various ages including the performance group.

We look forward to the next 60 years representing Macedonian culture and heritage and encouraging the

Macedonian youth to join us for years to come!

Victoria Veljanov





Среќна Nova 2020 година и среќни божиќни празници на сите
Македонци во Канада и ширум светот.
Им благодарам на сите мои соработници и клиенти за
довербата и поддршката во 2019 со што оваа година заеднички
направивме да биде меѓу најуспешните ".



Zoran Niceski
B.Comm

Seller Representative Specialist (SRS),
Real Estate Negotiation Expert (RENE),
Broker, Experienced Buyer Representative

 **416-726-1595**
Direct

T: 905-477-0011
E: zniceski@trebnet.com
www.niceski.com

RE/MAX
AllStars Realty Inc., Brokerage

*Merry
Christmas!*



ANNUAL LERINSKO ORO – 2019



On Saturday, November 2, 2019, The Lerin Region Macedonian Cultural Association of Canada held its “Annual Lerinsko Oro”, in the Ballroom of St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral. Our President Gregory Canev, presented our new, patriotic “Lerin Region” banner to everyone. He also introduced our guest speaker from Macedonia, Mr. Sotir Kostov. We were very pleased with the great turnout again this year. So many dedicated Macedonians

came together from the various villages that make up the Lerin Region. There was so much




lively conversation and laughter that filled the ballroom! We truly cherish the friendships we have developed over the years with so many villages, and hope to see this camaraderie continue to grow for many more years in the future! We enjoyed hours of dancing oros to our traditional Macedonian songs, beautifully performed by The Boys from Bouf, featuring the lovely Ashley Klashoff on vocals. We congratulated the Band on their recent celebration of their 40th Anniversary. There have been various generations of the Band over the years, but Chris



Klashoff has always been the heart and soul of the group. It is so unique that Chris, a Canadian-Macedonian, developed his love of our traditional music at an early age. He learned to play his accordion and sing our folksongs, entertaining so many people over four decades. Bravo Chris, we are all very proud of your dedication to

our heritage and music. The Boys from Bouf have always been very supportive of the Lerin Region. We truly appreciate their genuine dedication, playing at every single event the Lerin Region has held over the last 24 years! This year, we also added something new to the evening. A complimentary sweet table; and it proved

to be an enormous success! Taking a break from all that dancing to enjoy coffee and desserts was a real treat for everyone! Special thanks to Niki Terzis, for the great job organizing the lucky draw tickets and prizes. Congratulations to President Greg Canev and the Board of Directors, for organizing another memorable and very successful evening. We look forward to more exciting events in 2020 to celebrate Lerin’s 25th Anniversary...stay tuned!



Olga McAfee-Petro

Скопска вечер

По повод 13-ти ноември денот на ослободувањето на градот Скопје, Управата на Скопското Друштво, Торонто оваа година на 16-ти ноември организираше игранка со Македонски Евер-

грини, на којашто настапуваа гостите Андријана Јаневска и Генадие Чудуловски-Гени, заедно со музичката група “Евергрин Банд” на чело со маестро Беџо Синаноски.



Игранката се одржа во големата сала при црквата Св. Климент Охридски во Торонтои истата беше преполна со насмевки, ведри лица, преградки, позитивна енергија на блиску 500 Скопјани и нивни пријатели од цела Македонија, кои заедно ги пеаа сите добро познати песни, песни на “нашата и вашата младост”. Еден дел од средствта од оваа игранка се доделија на родителите на малечката Миа, која боледува од сеуште непозната болест, каде сите присутни и посакаа брзо закрепнување и желба догодина да биде на сцена и игра со сите нив заедно, вториот дел од средствата беа доделени до Peter Munk Cardiac Centre и најголем дел од сред-



ствата се доделени на црквата Св. Илија за фреската “Тажната Вечера”. Скопското Друштво, Торонто најавува понатамошни интересни игранки ивооедно ја користи

можноста да им посака на сите Македонци, Среќна и Берикетна Нова 2020 година!

Надица Дилев

ROYAL LEPAGE
Meadowtowne Realty, Inc. Brokerage
Independent Franchise and Operators

RENOVATE LIST SOLD
NedanRealEstate.ca

The Nedan Team

647.333.9628

Darlene Karolidis
Sales Representative

Vasko Nedanovski
Broker

Nisha Rathod
Sales Representative

We are proud to sponsor the

Children's Christmas Concert

St. Ilija Macedonian Orthodox Church

Please come and join us in this magical Celebration

January 5, 2020 at 6:30pm

Имаме чест да бидеме покровители
 На Детскиот Божикен Концерт
 во недела на 5 јануари 2020 од 18:30 ч.
 во Македонската Православна Црква Св.
 Илија од Мисисага

Повелете и придружете ни' се во оваа
 прекрасна прослава
 од тимот на Васко Недановски.



SPONSORED BY THE NEDAN TEAM

Call Vasko Nedanovski Directly @ 647.333.9628



Пишува: прота-ставрофор
ИЛИЈА ДОНЕВ
E-mail: ilija.donev@gmail.com
Mob. 416. 898 – 0496

Неодамна на иницијатива на Управниот одбор при Македонската Православна Црква, Соборен епархиски храм “Св. Климент Охридски”, Торонто, остваривме поклонничко патување и обиколка на најсветите места за нас христијаните во Израил. Најпрво Му благодариме на Бога што не’ удостои да ги видиме најважните места од животот и делувањето на нашиот Господ Исус Христос како и на некои од светите апостоли. Голема благодарност искажуваме и на “Cosmo Travel” за професионалната организација на патувањето.

Треба да се знае дека ова не беше туристичко патување, туку исклучиво поклонничко, а тоа значи посета на местата каде што Господ Исус Христос се движеше, поучуваше и проповедаше, извршуваше чуда, страдаше, воскресна, се вознесе, а потоа и се јавуваше на светите.

Како јас лично го доживеав ова патување? Лично сметам дека патувањето во Светата Земја може да се сведе на неколку придобивки, и тоа: Најпрво, зацврстување на верата во Бога. Ако секој поклоник си замисли дека се наоѓа на местото каде што пред 2000 години се случиле настаните за кои читаме во Светото Писмо, Библијата (за Господ Исус Христос, Св. Јован Крстител, Мајката Божја, апостолите и други) не може да остане рамнодушен. На лице место се чувствува посебна душевна радост, но и тага за се она што Господ претрпел за нас. Преку присуството го читаме Светото Писмо од Новиот Завет на местото на настанот.

Второ, таквата душевна радост придонесува за зацврстување на верата во Бога. Уверувајќи се во вистината на запишаното од Евангелистите верата наша станува поцврста.

Трето, многу од тие Библиски места се тесно поврзани со историјата на еврејскиот народ, нивното ропство, но и постојаната борба за политичка, национална и културна слобода. Слушајќи ги објаснувањата на нашиот водач си велам: па и нашата историја е слична со историјата на еврејскиот народ. Затоа сметам дека токму тој народ треба да биде пример и образец како и ние треба да се бориме за нашето историско, културно и национално наследство и за нашиот идентитет и нашата Татковина. Ако Евреите кренеа раце и се разочараа од се’ што им се случувало низ времињата денес немаше да постои државата Израил.

Но, да почнеме по ред. Според локацијата на местата така беше

ПОКЛОНИЧКО ПАТУВАЊЕ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА

направена и програмата што во целост беше реализирана.

Прв ден:

Веднаш по пристигнувањето во Тел Авив со автобус се упативме кон градот Yaffa, Јопија. (Инаку, Yaffa е стариот дел на денешниот град Тел Авив). Најпрво застанавме во Yaffo, Lydda (Дела Ап. 9:32 – 35), го посетивме храмот посветен на св. вмч. Горѓи. Тука направивме благодарствен молебен, а освен тоа ги видовме веригите (синџирите) со кои бил врзуван светиот Горѓи при измачувањето. По кратко возење пристигнавме во Jaffa, Јопија, (Дела Ап. 9: 36 – 43) и ја видовме куќата на Симон кождарот во која претстојувал св. ап. Петар. Малку подалеку, во близина на фудбалскиот стадион, се гледа храмот посветен на света Тавита, за која ни зборува предходниот текст од Светото Писмо.

Втор ден:

Утредента се упативме кон градот Caesarea Maritima или во Новиот Завет познат под името Кесарија. (Овој град во времето на Господ Исус Христос бил главен политички, трговски, културен и финансиски центар на Римското царство. Тука живеел царот Ирод, а и Понтиј Пилат кој дошол во Ерусалим да Го суди Господа Христа. (Види Дела Апостолски глава 10). Тука живеел и Корнилие за кој ни зборува Библијата (Дела Ап. 10) кој, пак имал видение да го повика светиот апостол Петар. Корнилие не бил Јудеец, туку римјанин и бил управител на дел од римската војска. Корнилие заедно со семејството ја примил христијанската вера изложувајќи се голема опасност. Потоа патувањето го продолживме кон планината Carmel’s Stella Mares. Тоа е значајно место поради тоа што тука во Кармелискиот манастир наречен “Muhrakah” се наоѓа пештерата во која живеел светиот пророк Илија (1 Царевите 18: 20 – 46). Малку погоре на врвот се наоѓа местото каде што св. Илија се молел на Бога после долгогодишната суша. Бог откако ги услышал неговите молитвите допуштил обилен дожд. Продолживме кон градот Назарет или градот на благовештението (Лука 1: 26 – 38) каде што Словото (Христос) постана Тело (Јован 1: 14). Ја посетивме Православната црква “св. Архангел Гаврил”. Се мисли дека тоа е местото каде што света Дева Марија ја примила веста дека таа ќе го роди Спасителот Христос. Потоа посетивме остатоците од синагогата (еврејски храм во тоа време) и Римокатоличката базилика. Некои, пак, сметаат дека таму каде што е римокатоличката црква е местото на благовештението. Како и да е, сепак настанот се случил во Назарет во непосредна близина на едното и другото место. Во Кана Галилејска, Cana of Galilee, (инаку, составен дел на Назарет) ја видовме куќата на св. ап. Вартоломеј, а потоа Православната црква. Постои и

Римокатоличката црква во која се наоѓаат два оригинални камени садови во кои, на свадбата, Господ Исус Христос ја претворил водата во вино. Прво чудо што Господ го извршил (Јован 2: 1 – 11).

Трет ден:

Откако пренокивме во Тиберија рано утрото се упативме кон градот Капернаум кој, според Евангелието, е втор Христов град после Назарет (Марко 2; Матеј 8: 5 – 17; Јован 6: 25 – 59) Затоа Капернаум се нарекува, Исусов град, Capernaum, Jesus’s Christ home town after Nazareth. Најпрво ја посетивме црквата на гората на Блаженствата (гората на Блаженствата е местото каде што Господ Исус Христос ја одржал позната Беседа на гората (Мат. 5 – 7) и ги изрекол заповедите за Блаженствата (Мат. 5: 1 – 12). Потоа ја посетивме и црквата на чудесното нахранување на 5000 луѓе со пет леба и две риби, Multiplication Church. (Marko 6: 30 – 40). Го посетивме убавиот руски манастир посветен на светите апостоли и местото на кое Господ Исус Христос, после воскресението, им се јавил на апостолите кога тие ловеле риби (Јов. 21: 1 – 19). (Бидејќи цела ноќ не уловиле ништо Он им рекол пак да ги фрлат мрежите. Тогаш уловиле полна мрежа со риби. Се поставува прашањето колку парчиња риби

наоѓал во подножјето на планината Хермон. Од овој град денес постојан само ископини но тука е изворот на реката Јордан. Од овој град потекнувал и царот Агрипа Втори. Во римско време и во времето на Господ Исус Христос, Кесарија Филипова бил развиен стопански центар што се гледа и од ископините што сеуште се вршат. Денес се нарекува и Banias. Тука постоел голем незнабожечки храм каде луѓето своите жртви ги фрлале во посебна јама и верувањето им било ако под земјата потече крвта од жртвите во реката значи жртвата не е примена, доколку, пак, пред да биде жртвата изгорена не се појави крв во водата значи жртвата е примена. Од таквиот силен паганизам Господ сакал да ги одврати луѓето и затоа го посетил овој град. На враќање го посетивме селото Магдела, Magdela, од каде што потекнувала света Марија Магдалена. Тука сеуште се вршат ископувања и сеуште не е пронајдена куќата на св. Марија Магдалена. Има изградена голема протестантска црква со модерни мозаици. Потоа продолживме кон планината Табор или Гората на Преображението Tabor, Mount of Transfiguration (Мат. 17: 1 – 13; Лука 9: 28 – 36). За жал православиот руски манастир беше затворен, па ја посетивме Римокатоличката црква. Таа е огромна базилика, а при влезот има три посебни капели: една посветена на Мојсеј, другата

Таму, покрај другото, на посебен сид поставени се плочи со текстот: “Овој е Мојот возљубен Син Кој е по Мојата волја” (Мат. 3: 17) напишани на разни јазици меѓу кои и на Македонски јазик, а плочата е подарена од месечтвото на нашиот познат бизнисмен Ралевски од Швајцарија. Патувањето го продолживме кон градот на Закхеј Ерихон, Jericho. Во Евангелието овој град е познат по тоа што Господ Исус Христос таму го сретнал митарот (собирач на данок) Закхеј, Zacchaeus, кој кога го видел Христа јавно се покајал и Го примил во својот дом (Лука 19: 1 – 10). Така Закхеј со знавајќи ја својата грешност се покајал и постанал христијанин. (Митарите собирајќи го данокот од народот за државата често наплаќале повеќе и така подкрднувале од народот). Ерихон е еден од најстарите градови воопшто. При враќањето од египетското ропство, а под водство на Исус Навин, Евреите најпрво се населиле во Ерихон (види книга на Исус Навин глава 6).

Во непосредна близина на Јерихон е пустињата, планината, на искушението, Mount of Temptation, каде Господ Исус Христос, после крштението, помина 40 дена и ноќи во пост и молитва (Мат. 4: 1 – 11). Високо до местото каде што престојувал Господ Христос полесно се стигнува со жичара. Горе во планината, во карпите, се наоѓа каменот на кој седел Господ Христос, а во пештерите има мали православни црквички и Православен манастир.

Патот не водеше кон Мртво-

ски ракописи. Тие ракописи имаат значајна научна вредност и се чуваат во Ерусалимските музеи. На друга страна од Мртвото море (денес кралството Јордан) се пределите од каде што потекнувала Рута. Во Стариот Завет Рута е жена која не била од Израилско потекло туку моавка, која влегла во Божиот народ. Откако остана вдовица останала да живее со својата свекрва. Со тоа таа ја покажала приврзаноста кон семејството на нејзиниот маж, но и кон Бог Израилот. Таквата нејзина приврзаност Бог ја наградува. Таа претставува пример за искрената приврзаност меѓу луѓето од една страна и постојаноста во верата кон Бога од друга страна. Раѓањето на синот на Рута е идниот дедо на царот Давид. Припаѓајќи кон предците на цар Давид, истовремено Рута се вбројува и во Исусовото родословие (Мат. 1, 5). Ете затоа оваа жена од Стариот Завет е важна личност.

Шести ден:

Првиот ден од престојот во Ерусалим го поминавме во посета на селото Ein Karim, Ein Karim, инаку родно место на св. Јован Крстител (Лука 1: 57 – 80). Ги видовме изворите каде што света Дева Марија после зачнувањето за прв пат ја сретнала мајката на св. Јован Крстител Елисавета. Горе во висината постои убаво римокатоличка црква исполнета со моменти од овие настани.

Потоа се упативме во разгледување на стариот дел од Ерусалим. Во попладневните часови влеговме во муслимскиот дел на градот. Ја посетивме зградата и местото Литостротон, а по еврејски Гавата (Јов. 19: 13) каде што седеше Понтиј Пилат кога го судеше Господа Исуса Христа. Се упативме по улицата Виа Долороса, Via Dolorosa, и ги видовме 14-те постојки, застанувања, кога Господ Исус Христос носејќи го тешкиот дрвен Крст, се одмараше (Мат. 27: 32 – 66). Потоа го видовме Западниот Сид, Western Wall, едно од најсветите места за еврејскиот народ.



На реката Јордан



уловиле? Сите се согласни дека на број биле 153 парчиња риби, талапија. Како се дошло до таа бројка? Бројот 153 кога ќе се напише со еврејски букви значи “Јас сум Бог”. Така апостолот, кого што Христос го сакаше, го познал воскреснатиот Христос и му рекол на Петар: “Господ е” (стих 7). Тогаш ликот Негов се изгубил. Ги видовме остатоците од куќата на свети апостол Петар. Сега над нив, на бетонски столбови, изградена е поголема Римокатоличка црква. Ги посетивме остатоците од синагогата во која Господ Исус Христос често доаѓал и тука, покрај проповедта, извршил неколку чудеса, а меѓу другите излекувањето на жената која осумнаесет години била опседната од дух на немоќта (Лука 13: 11 – 16).

Четврти ден:

После долгого патување пристигнавме во библискиот град Кесарија Филипова, Caesarea Philippi (Мат. 16: 13 – 20) кој се

на св. пророк Илија и третата во средината на Бога, Света Трица. (Познато е дека при Христовото преображение се јавиле Мојсеј и Илија).

Петти ден:

Напуштајќи го хотелот во Тиберија, рано наутро се упативме кон Ерусалим. (Тиберија е еден од поголемите градови на Галилејското море. Галилејското море во Новиот Завет се нарекува Тиверијадско, поради градот Тиверија или Генисаретско поради областа Генисарија). Патот не’ водеше покрај реката Јордан. Најпрво застанавме во местото Beit-Anya покрај реката Јордан каде што Господ Исус Христос бил крстен. (Мат. 3: 13 – 17 и Јован 1: 29 – 34). Направени се посебни железни огради за оние кои сакаат да влезат во водата, а доколку изразат желба за потопување во водата неопходно е да облечат посебни бели ризи. Некои потопувањето во водата од нивните свештеници го сметаат за крштевање.



Дел од улицата Виа Долороса

ПОКЛОНИЧКО ПАТУВАЊЕ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА

Седми ден:

Рано наутро се упативме кон Маслиновата гора. Најпрво ја посетивме малата црква на Вознесението, Chapel of Ascetion. Оваа црква е изградена на местото од каде што Господ Исус Христос се вознесе на Небесата. Низ вековите таа била рушена и преправана со муслимански белези.

Потоа ја посетивме најстарата црква Оче наш, Pater Nostra. На посебен сид поставени се плочи со молитвата "Оче наш..." испишани на разни јазици меѓу кои и на Македонски. Плочата е подарена од семејствата на Станинов и Вуковски а е осветена од Негово Блаженство Архиепископ Охридски Македонски Господин Господин Стефан во 2007 години.

...



Одејќи надолу се движиме по патот по кој Господ Исус Христос одеше на празникот Цветници, Palm Sunday, и стигнавме до Dominos Flevis Chapel, Црквата на плачот. Така се нарекува затоа што Господ Христос предвидувајќи ја судбината на Ерусалим (Лука 19: 41 – 44) се расплака. Велат дека оттука е најубавиот поглед кон Ерусалим.

Потоа дојдовме во Гетсиманската градина Garden of Gethsemane (Mat. 26: 36 – 56). Меѓу другото се забележува повеќе стари стебла на маслинови дрва, а едно од нив велат дека е од времето на Господ Исус Христос. Го посетивме и прекрасниот руски манастир посветен на света Марија Магдалена.

Потоа се искачивме на планината Сион. Ја посетивме црквата посветена на Свети апостол Петар, St. Peter in Gallicantu, Тоа е местото каде Св. Петар три пати се одрече од Господа Христа кога Он беше суден во дворот на првосвештеникот Кајафа (Лука 22: 54 – 62; Мат. 26: 69 – 75 и псалом 8). Во спомен на Петровото одрекување на врвот на куполата, покрај крст, има и фигура на петел како знак на потсетување на петровото одрекување.

На планината Сион го посетивме Горниот Дом и просторијата во која се одржала последната Тајна вечера на Господ Исус Христос со апостолите (Мат. 26: 17 – 30). Оваа просторија не е оригинална. Изградена е подоцна во времето на крстоносците т.е. пред

околу 1000 години но врз оригиналните темели и е во слична форма. Тука ја посетивме и црквата Успение, Dormition Abbey, местото на вечното заспивање на Света Дева Марија. Продолжувајќи погоре е гробот на Цар Давид. Тоа и денес е најсвeto место за еврејскиот народ. Ако, пак, се излезе на терасата и упатите поглед кон долината ќе се види местото каде Јуда, по предавството на Господа Христа, се обесил.

Под црквата се гледаат остатоците од куќата на првосвештеникот Кајафа каде што Господ Исус Христос ја поминал последната ноќ после Тајната вечера откако бил фатен во Гетсиманија.

Осми ден:

Рано наутро се упативме во стариот дел на Ерусалим. Одејќи повторно по улицата Виа Делороса стасавме во дворот на црквата на Светиот Гроб, Holy Sepulchre.

Бидејќи беше недела чекавме да заврши светата богослужба.



Црквата на Светиот Гроб

Тука, почнувајќи рано наутро, најпрво се врши богослужба од Римокатоличките свештеници, па од грчките свештеници, потоа од свештениците на Коптската црква и на крајот од свештениците на Ерменската црква. До 10:30 наутро веќе целиот двор беше полн со луѓе. Имаше групи пристигнати од секаде и се добива впечаток дека цел свет е собран во едно место. Видовме луѓе од Индија, Бразил, Португалија, Полска, Шпанија, Филипини, Хрватска и многу други. Застанаваме во првата половина во колоната меѓутоа, сепак, моравме да чекаме повеќе од три часа да се поклониме на Светиот Гроб.

Откако се поклонивме на Светиот Гроб качувајќи се по високи скали го посетивме местото на черепи, Голгота, каде што Господ Христос беше распнат. Целата глетка дава страшен приказ враќајќи не' во времето на страдањето Христово. Се симнавме подолу видовме остатоци во карпите од расцепувањето на земјата при Неговата смрт кога Он извика: "Се сврши" (Јов. 19: 30). Според кажувањето едниот, средниот, крак се протегнал дури до храмот ерусалимски кога и црковната завеса се расцепила на два дела. Другите два се протегаат на две разни страни. Тие краци, пукнатини, во карпите се уште еден силен доказ дека настаните на Велики Петок, како што запиша-

ле Евангелистите, се висински. Уште подолу, во истиот комплекс, се наоѓа Ерменска црква посветена на Св. Царица Елена која го пронајде Светиот Крст на кој беше распнат Господ Исус Христос. Таа ја изградила првата црква на тоа место. Денес сите овие места се опфатени во една огромна црква која била изградена за време на крстоносците пред повеќе од 1000 години. А на самиот гроб каде што се поклонуваме постои мала црква изградена пред околу 200 години. Оттука, од Светиот Гроб, Ерусалимскиот патријарх секоја година на Велигден излегува со запалени свеќи кои се палат на чудесен начин, сами од себе, без допир на човек. Тој огин го нарекуваме БЛАГОДАТЕН ОГИН бидејќи се пали по Божја сила и по силата на Божјата Благодат. Од тој оган, светлина, за многу кратко време се палат сите свеќи во храмот што ги држат луѓето и, што е најважно, тој оган ако се допре нема жештина Тоа кажува дека тоа не е обичен оган како што ние палиме за на-

шите потреби. Потоа од таа Велигденска благодатна светлина, оган, се



Заедничка слика на терасата на Горниот Дом

разнесува насекаде по светот. Од пред 15-тина години благодатниот оган се донесува и во Македонија. Разгледувајќи го стариот дел на Ерусалим ја видовме бањата Витезда (Јов. 5: 1 - 9). Постојат ископани сидови од бањата каде сеуште тече вода од земјата. Направени се дрвени скали и мнозина слегуваат миејќи се со водата.

Девети ден:

Рано наутро од Ерусалим се упативме кон Витлеем Тоа е растојание од околу 10-тина километри но градот Витлеем е во покраината која е под Палестинска управа. Најпрво го видовме храмот изграден на местата каде што пастирите ги напа-



Пештерата каде Господ Исус Христос беше роден

сувале своите стада, Shepard Fields, кога се роди Спасителот Христос. Откако го слушнале повикот на архангелот бргу се упатиле кон пештерата каде што се роди Господ Христос (Лука 2: 8 – 20) и му се поклониле на народениот Младенец. Набргу пристигнале и Мудреците од разни страни на земјата носејќи подароци како на Цар, Првосвештеник и Месија означувајќи ги Неговите служби што ќе ги извршува на земјата.

Пештерата во која се роди Спасителот Христос се наоѓа во храмот "Раѓање на Господ Исус Христос", Nativity of Jesus Christ, кој е изграден од царот Јустинијан во шестиот век (Лука 2: 1 – 7). Иако низ вековите храмот бил разрушан, особено од Турците кои владееле преку 400 години во тие предели, сепак и денес се сочувани прекрасни фрески на сидовите изработени во мозаик. Тие се, мислам ре-

мек дело кое тешко може денес да ги изработи човечка рака. Покрај верската и уметничката вредност е преголема. И тука се извршуваат свети богослужби од грчките и ерменските свештеници.

Го посетивме и коптскиот манастир Milk Grotto. Се вели дека во тоа време обичај бил секоја мајка која ќе роди да донесе млеко во храмот како жртва. Кога Света Дева Марија оставила од своето млеко сидовите на црквата побелеле. И денес луѓето земаат прашина или делови од сидовите кое им помага на многу мајки особено ако немаат пород.

Оттаму пак се упативме на разгледување на стариот дел на Ерусалим.

Десетти ден:

Утредента рано наутро веќе патот не' водеше кон аеродромот во Тел Авив на оддалеченост од

околу 60-тина километри. Тоа беше крајот на нашето поклонничко патување.

Можеби со овој допис не опфативме се' но, од друга страна, за толку кратко време невозможно е да се видат и посетат сите места. Како и да е јас лично сум воодушевен и презадоволен од посетата на светите места. Тоа беше моја дамнешна желба која ете, со помош Божја, се оствари. Затоа препорачуваме на секој христијанин, кој е во можност, да отиде на поклонение.

Божјиот благослов на сите Вас. Амин.

П.С. Според кажувањето на нашиот водач најдобро време за посета на Израил е втората половина на месец октомври и месец ноември.



Заедничка слика пред бистата на ап. Петар во Капернаум



Новогодишно-Божикна честитка од пензионерското друштво „Гоце Делчев,,

Пензионерското друштво „Гоце Делчев,, од МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто Ви ги честита Новогодишно-Божикните празници и Ви посакува добро здравје среќа и радости.

Претседателот на друштвото Перо Гулевски Ве поканува секој четврток на пензионерски ручек во една од црковните сали. Тоа е убава можност за уживање во заедничките средби, другарување и пријатни разговори со вкусниот ручек подготвен во кујната на Св. Климент. Сите сте добродојдени.

Фотографии од Боре Бошковски

Пензионерското друштво “River side” бележи уште една извонредна година



ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

Пензионерското друштво “River side” при Македонската Православна Црква Св. Илија од Мисага активно работи повеќе од една деценија. Како помошно тело или секција на црквата Св. Илија, во текот на годините

се покажувало со многубројни активности и разновидни незапирливи дејствувања, но сепак една од најзабележителните е секако редовниот ручек кој се одржува секој прв вторник во месецот , а има и такви вонредни ручеци кои се одржуваат по специфичен случај. Бидејќи друштвото работи и дејствува во кругот на црквата Св. Илија, и кога така делува во една црковна средина , редно е, а можеби и обврска да ги почитува црковните и христијанските определби, традиции и обичаи. Тоа е нашиот општоприфатлив начин на нашето секојдневно живеење по старински навики и постапки што се рефлектира во сето она што го прифаќаме како наша определба. И токму

од таква пригода ручекот (од 3 ти декември 2019) кој се одржа во пресрет на Воведение на пресвета Богородица - Пречиста, имаше посна трпеза според нашата традиција и божјото верување, за да ги задржиме нашите верски обичаи. Дарител на посниот истовремено и богат ручек беше Томе Арсовски првиот претседател и основачот на пензионерското друштво “River side”. Тој со неговото семејство го подарија ручекот за покој и смирение на нејзината душа и долг помен, на неговата покојна сопруга Nicole Lacroix Arsofski. Господинот Томе Арсовски има извонредни заслуги за формирањето на пензионерското друштво како и за бингот. По

формирањето на друштвото тој ќе биде претседател неколку години, а за тоа време забележани се позитивни резултати. Како долгогодишен член на црквата Св. Илија ќе обавува неколку клучни функции во извршниот одбор , за сето негово достоино работење заслужува почит и признавање. За заслужените резултати на сите полиња ќе му биде изразено симболично признание од црковната управа и од пензионерското друштво на кое му служеше вистинито, веродостојно. Ручекот на 3 декември го подготвија: Горнан Јовановски со неговиот тим во чиј состав се: Љуба Терзиевска, Тоде Блажевски, Славе Трајковски и Невена Костовска. Покрај другите заслужени , друштвото искажува благодарност и на , посебно на Томе Арсовски, Љупчо Павлов со неговата сопруга како и Маријана Јовановска, и секако незаборавните редовни посетители кои доаѓаат во се поголем број, а тоа придонесува збогатување на ручекот затоа што сиот приход оди во прилог на црковниот буџет за намиравање трошоците на црквата и за да имаме поефикасен начин на работење . Следниот ручек на друштвото ќе биде во петок на 31 ви јануари 2020 година по повод верскиот празник Св. Атанасиј Велики , а донатори за овој посен ручек ќе бидат во чест на нивната слава, Љуба и Здравко Терзиевски со нивното семејство. Пензионерското друштво “River side” во иднина размислува да организира и други



позначајни активности. Познато е со своите хуманитарни акции, не само во Македонската Православна Црква Св. Илија и македонската заедница во целост, туку помага и на други ху-

манитарни здруженија, болници, болници за деца , институции за истражување на критични болести како и за деца со посебни потреби.

ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

"Your Macedonian Speaking Real Estate Agent"

STEPHANIE SOAVE
REAL ESTATE SALES REPRESENTATIVE

C: 289.380.0433
O: 905.895.5972
StephanieSoave.com
Stephanie.Soave@gmail.com



На 10 ноември 2019 години во салата на МПЦ „Света Богородица“ во Кембриџ, Онтарио се одржа промоција на историските публикации „Александар III Македонски“, дело на Славе Катин и Георги Бранов и „Macedonians in the World“ (Македонците во светот, од авторот Славе Катин. Историскиот роман „Александар Македонски“ чиј рецензенти се д-р Владан Велков и Александар Донски, е луксузно издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје. Тоа е отпечатено на македонски јазик, на 540 страници и претставува значаен придонес и прилог кон осветлувањето на голем број аспекти за древноста и континуитетот на историската вистина за Античка Македонија.

Свеченоста ја отвори свештеникот на МПЦ „Света Богородица“, Гоце Деспотовски, а за романот „Александар III Македонски“ зборувааше Бранкица Кузмановска-Матеска, претседател на Женската секција во Црквата. Во своето излагање таа рече дека Александар во историјата ќе остане запаметен како најголем светски војсководец и непобеден воин, творец на новиот свет, на новиот поредок. Римјаните кои ќе тргнат по стапките на античките Македонци, ќе го наречат „Alexander Magnus“ (Александар Велики).

Така и германскиот научник Улрих Вилкен (Ulrich Wilcken) во историскиот роман ќе го нарече ALEXANDER THE GREAT (Александар Велики), кој е преведен и приспособен од англиски на македонски јазик како „Алек-

сандар Македонски“ од Славе Николовски-Катин, а во издание на Издавачката куќа „Мисла“ од Скопје, во 1988 година, на 390 страници. Овој превод беше прво дело за Античка Македонија на македонски јазик.

Благодарение на порталот „Македонска нација“ романот „Александар Македонски“ беше печатен во континуитет скоро година и половина, во 75 продолженија, со цел широката читателска публика да се запознае со вистината и со ликот, како и со делото на големиот стратег, мислител и дипломат – Филип II Македонски и со неговиот син – најголемиот досега воин, освојувач на земји и цар на силното Македонско Царство – Александар III (Велики) Македонски.

Во ова дело коавтор е Георги Бранов, по потекло од селото Буф, во Егејска Македонија, доктор по ветеринарни науки кој педесетина години живее во Канада и ја брани вистината за Македонија, особено за Античка Македонија. Тој е еден од Македонците кој најмногу се запознал и го почитува историскиот развој и вистината за Александар Македонски и Античка Македонија од автори кои пишуваат за оваа проблематика на англиски јазик. Затоа неговите сугестии и придонес имаат големо значење во ова дело, насловено „Александар Македонски“.

Исто време, Бранов беше голем активист во македонската заедница во Кембриџ, како поборникот за купување и адаптирање во македонскиот православен храм, кој го носи името

на мајката Божја „Света Мала Богородица“. Благодарение на македонските иселеници, особено на Георги Бранов денес МПЦ „Света Мала Богородица“ е место на духовен мир за Македонците во универзитетските центри: Кембриџ, Кичинер, Ватерло и Гуелф. Црквата денес е место за средби на младите и старите македонски генерации и место каде тие можат да ги продолжат и негуваат македонските обичаи, традиции и љубов кон својот мајчин македонски јазик и да развиваат љубов кон дедовската земја Македонија.

Исто така, во своето излагање Бранкица Кузмановска-Матеска рече дека според историските документи Александар III Македонски бил роден на 22 јули 356 година во македонската престолнина Пела, на 20 години станал македонски цар, а починал во Вавилон на 13 (според некои на 10) јуни 323 година пред Христа. Неговото воено дело, според кое е познат во целиот свет, се изучува во воените академии на сите држави. Мнозина војководци по него се обидуваат да ги повторат неговите дела, од Цезар, преку Јустинијан Први, Наполеон Бонапарта до Хитлер. Ромеија (Византија) и Османлиското (турско) Царство го применија системот на военото устројство и начинот на изборот на император – најдобриот од најдобрите.

Кај нас, за жал, античкиот период не бил често и континуирано истражуван, затоа бројот на делата кои се занимаваат со оваа прашање е многу мал, за



ПРОМОЦИЈА НА ИСТОРИСКИТЕ ДЕЛА „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ И „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ ВО КЕМБРИЏ

разлика од нашите јужни и други соседи, кои со векови копаат по „нивната“, за да ја замаглат и покријат нашата вистина. Меѓутоа, вистината неможе да се закопа во земја, кога тогаш таа ќе излезе на површина. Таков е случајот со вистината за Античка Македонија и древните Македонци, за кои е напишано толку многу литература што може да се спореди со литературата за Светото писмо-Библијата.

Токму затоа имаме можност и убаво прилика овој пат на македонски јазик да го претставиме и да се соочиме со историски роман што е базиран врз вистин-

блиска вистина за македонските корени и непресушен извор од каде секој Македонец ќе ја пие чистата патриотска љубов кон татковината – Македонија кон својот народ, со правичен однос и почит кон своите сограѓани, пријатели, соседи, кон човештвото, реше Бранкица Кузмановска-Матеска, Публикацијата „Macedonians in the World“ (Македонците во светот), чиј рецензенти се покојниот академик Антонио Шоклев-Дончо од Белград и бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од САД е дело на Издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје и на

настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се движеле настаните околу Македонија. Како резултат на тоа преселничките печалбарски движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, пред се, од тешките економски услови за живеење и работа, а во многу помалку случаи и од причини што имаат национално-политички карактер. Тешките, лоши, често и невозможни услови за живеење и постојаната борба за опстанок присилиле голем број Македонци да се определат, покрај другото, и за преселби во многу земји во



ските аргументи и историските пишани материјали за Античка Македонија. Овој историски роман на Славе Катин и Георги Бранов е лика и прилика за развојниот континуитет на Македонија, претставен во романизирана литературна форма, со посебна нагласка на ликот и делото на големиот стратег, мислител и дипломат – Фил II Македонски и најголемиот досега воин, освојувач на земји, гениј над гениите, обединувач на народите, почитувач на различните култури, традиции и обичаи, и цар на силното Македонско Царство – Александар III (Велики) Македонски.

Затоа, со право може да се рече дека ова дело претставува би-

Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп. Таа е отпечатена на англиски јазик, на 432 страници, во која е запишано дека Македонија има долга и макотрпна историја проткаена со бескрајни страници, но и со премрежија и турбуленции кои оставиле длабоки траги кај населението што со векови живее на овие простори и кај Македонците од етничка Македонија ширум светот.

За делото „Macedonians in the World“ (Македонците во светот), зборувааше претседателот на МПЦ „Света Богородица“ Петар Медичков. Тој, меѓу другото истакна дека во ова дело е даден развојниот пат на македонското иселеништво, кое во основа се совпаѓа со развојот на

светот. Во оваа публикација посебно е дадена улогата на македонските православни цркви и црковни општини, клубови и други асоцијативни облици на собирање во прекуморските и во европските земји. Најголемиот број Македонци членуваат или се редовни посетители на тие многубројни асоцијации, каде тие организираат верски, национални, фолклорни, спортски, културни и други манифестации, истакна Петар Медичков.

Катерина Симоновска



**850
O' Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6**





**CANADIAN
MACEDONIAN
PLACE**

Apartments for senior citizens 65+
Fully renovated one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани за лица над 54 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Македонско литературно друштво „Браќа Миладиновци,, - Торонто

30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врдар, опива како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август. Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш

Кајмакчалан или Белото Море, а ако ги затвориш ќе продолжиш да ја сонуваш Македонија онака стемена и голема, распслана дур до Нијагарините водопади. Драги вљубеници во пишаниот збор ова катче од „Македонија,, им го посветуваме токму ним, на авторите и делата од друштвото на писателите „Браќа Миладиновци,,од Торонто. Уредник на рубриката е претседателот на друштвото **г-ѓа Маја Донеvsка –Ивановска.**

Драгица Димовска, поетеса од Торонто

Жена која на прв поглед плени со нејзината појава и енергија Душа голема како планина и широка преградка во која може да не’ собере сите. Пример на јака жена со срце на лавица, која постојано ни покажува што значи да се биде Македонка. Стожер на многу друштва и здруженија, звезда водилка ии ментор на нас помладите кои ги следиме нејзините стапки. Мајка, сопруга, баба, пријател, другар- остварена во сите улоги, лидер во сето она што го поставува како идеја и го остварува со неверојатна леснотија. Жена од која може да научиме многу животни лекции, а толку едноставна со достоинствена и чиста мисла.

Маја Донеvsка-Ивановска



Драгица Димовска е родена на 28ми февруари 1948 г. во с.Долно Оризари, Битолско. Средно и вишо образование завршува во Битола. Од 1981 година живее и работи во Торонто, Канада. Во периодот од 1982 до 1990 година била наставник по македонски јазик во неделните училишта на организацијата “Обединети Македонци” во Торонто, во неделното училиште на МПЦ“Св. Илија”во Мисисага како и во неделното училиште по македонски јазик во МПЦ“Св.Климент Охридски”во Торонто.

Еден од основаите на добротворната асоцијација “Маседониан Чилдрен Релиф Фанд” и нејзин претседател од нејзиното формирање од 2001 до 2010. Член е на литературното друштво “Браќа Миладиновци” гранка при МП-Ц“Св.Климент Охридски од неговото формирање, а негов претседател била од 1989-1991 година, а потоа од 2008 до 2011година кога повторно е избрана на таа функција. Автор е на збирката песни “Средба во сонот” и “Крилести Татковински Мечтаења” во која имаат заеднички песни со нејзиниот сопруг Мицко Димовски.

Нејзините песни се објавувани во неколку заеднички збирки на песни што ги издава “Браќа Миладиновци” како и во “Литературна мисла” а доста често нејзината поезија може да се прочита и во весникот “Македонија” што излегува во Торонто. Од 1998 година, па до ден денес е уредник и водител на македонското патриотско радио”Обединета Македонија” кое го имаат создадено и со години негувано заедно со нејзиниот сега починат сопруг Мицко Димовски.

МОЕТО НАЈОМИЛЕНО МЕСТО

Повторно сум на милото место,
Оживуваат приказните детски.
Во ноќите тивки
Во прекуокеанските простори
Каде судбината ме однела
Таинствено мечтаам.
За миг како птица полетувам
Во пазувите твои се сплотувам.
Ти моја божествена градина
Патоказ на вистинта
Зачеток на религијата
Корен на цивилизацијата.
Заминувам,
Повторно заминувам
Но аманет оставам
Секогаш ќе се вратам.

НАДЕЗ СО БОЛКА

Пискоти во малат куќа

На крајот од селото
Го разбуди девојчето Биљана
што слатко сонуваше.

Преплашено истрча во кујната
Ја погледа мајка си
Наведната со растурени коси
Пишти, вреска.

Биљана препласена извика:
Мамо што се случува?
Татко ти чедо мое замина...
Каде замина мамо?

Чедо, тато замина со ангелите.
Нели е таму убаво?- запраса девојчето.
Со сменет нежен глас изусти мајката:

Убаво е чедо
Оди и продолзи да спиеш.
Топлата преградка го смири девојчето
Да си го продолжи сонувањето.
Во цветни шарени ливади
Рака за рака со татка си,
Трчаат, летаат, цвеќиња берат
И венци плетат.

Со насмев на лицето Биљана
Се разбуди викајќи:
Мамо, го видов тато
Тој може да лета
Исто како и ангелите.

Низ сонливите очи
Девојчето ги слушна зборовите:
Знам чедо, татко ти е ангел
И секогаш ќе биде со нас.
Тој беше херој на земјата
Го чуваше сонот на сите дечиња
Сонот на големата надеж.

ВО ХРАМОТ НА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Денес во црквата
Св.Климент Охридски,
Уживање е да се биде

Со наш мил народ македонски
Собран во Торонто
Во овој град канадски.

Денес во Св.Климент Охридски
Во празнична атмосфера
И гордост македонска
Раѓањето на Исус Христос
Се прзнува и слави.

Денес во Св.Климент Охридски
Девојка со долги коси ангелски
И божествена убавина
Црвен трендафил ми подари
Со свеж мирис на цветна градина.

ЗИМСКО УТРО

Надвор студен ветер дува,
Студено е и снежно
Во раното зимско утро
На масата поет седи
Приказни со молив реди
Да читаат стари и млади
На дециња да кажуваат
За бабата и зајцето
За рибарот и рипката
И за многу други сказни
Од извор-усти изникнати
Во сторија заплетени
Од род и пород пренесувани
Со детски соној заспивани.



ДАМЕ ГРУЕВ: 148 ГОДИНИ ОД НЕГОВАТА СМРТ (1871 – 1906) - 2019

ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА ДАМЕ ГРУЕВ ОПЕАНИ ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА ПЕСНА И ВО СОВРЕМЕНАТА ПОЕЗИЈА

Оваа година, на 23 декември ја означуваме 148-годишнината од смртта на Даме Груев, додека наредниот месец на новата календарска година, во јануари 2020 одбележуваме 113 години од неговото раѓање. По тој повод со литературен прилог ќе му оддадеме почит на апостолот на македонската револуција, проследен со венец;- сплет од македонски народни песни, како и стихови од современите поети, со кое ќе се постигне вкрстување на поетскиот збор, со онаа стара и убава македонска народна песна. Кога веќе ја одбележуваме 148 годишнината од смртта на Даме Груев, во литературниов прилог ќе не воведо познатиот современ поет Радован П. Цветковски кој е роден на 3 сеп. 1931 г. во с. Сопотница, Демирхисарско, (од крајот на херојот Даме) кој со песната „НА ПЕТЛЕЦ“ посветена на Даме Груев, симболично ќе го претстави „светото македонско ослободително дело“ и со длабоко изразени патриотски чувства за Македонија, му оддава почит на војводата опишувајќи го крвавиот и трагичен настан:

„Дојдов
на врвот бунтовен песна што таи,
душата да ја распнам
по просторот во насмев бел
и Русиново и Петлец -
сиот простор пред мене:
од земјава до небоно,
в срце да го прегрнам.“

Една од најблескавите фигури од плеадата дејци од македонското револуционерно минато, достоин борец за слобода е легендарниот, Даме Груев .Неговата дејност и име го исполнуваат голем делод македонското ослободително движење во нашата историја. Тој е еден од основачите на ВМРО кој и припаѓа на генерацијата на Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Васил Главинов Крсте Мисирков и други револуционери со кое се гледа неговата голема улога што ја играше во крајот на 19 и почетокот на 20 век. И токму тогаш тој гозаштитуваше и повикуваше народот да му се спротистави на тираните а покасно, народот со песна вечен и најголем споменик ќе му подигне:

Ми извика Даме Груев
од Бигла златна планина,
да чуе цела земја
од Пирина до Охрида,
од Солуна се до Скопје:
- Удрете, браќа родени,
тиранска власт да скршине,
слобода да добиеме
за мајка Македонија,
без борба нема слобода !

Овој значаен македонски револуционер, ДАМЈАН ЈОВАНОВ ГРУЕВ – ДАМЕ ГРУЕВ, за кого народот и поетите му посветиле многу песни, роден е во легендарното село Смилево, Демир-Хисар на 17 јануари, 1871 год. каде што започна востанието во Битолскиот револуционерен округ, со главниот штаб на Илинденското востание. Покрај тоа што беше основач на ВМРО, тој беше учител, раководител, војвода и организатор. Загина кај селото Русиново, Беровско, на 23 декември 1906 год. и годинава се навршуваат 113 години од неговата смрт „НА ПЕТЛЕЦ“:

„Дојдов, крвта твоја да ја најдам.
На дланкава земја
очиве во небо сино да ја зберат,
рацеве во алену булки да ја кренат.“
„Дојдов срце едно да имаме,
крв една да имаме“



Даме Груев потекнува од сидарско и печалбарско семејство.Се школувал во родното село Смилево, потоа во Битола и воСолун во машката гимназија „Св. Кирил и Методи“. Поради неговите воншколски активности бил исклучен од гимназијата. Своеото образование, го продолжува во Великата школа во Белград. Во 1889 г. на Вишото училиште во Софија, студирал историја. Поради неговите напредни идеи Груев бил затворан и исклучен од Вишото училиште во Софија и се враќа во Битола, каде формирање револуционерна група.Покрај големата желба за слобода, во него тлееше љубовта кон науката и учителскиот позив, и затоа учителствувал во родното село Смилево (1891-1892) Како секретар на ТМРО во 1894 г.тој ги заобиколил Прилеп, Битола, Штип,Ресен, Охрид и некои села каде ги формирал првите револуционерни комитети со цел да се заштити поробениот народ. Во учебната 1894-1895 г. бил учител во Штип каде се сретнал со Г. Делчев, и активно соработувал со него. И двајцата славни војводи ги учеле младите генерации и ги поттикнувале во бој, така да постанаа душа и срце на македонската револуција. (И Гоце Делчев и Даме Груев се Македонци и само Македонци, нека престанат Бугарите со нивните незаситени апетити кон нашата историја, и нека престанат да ги нарекуваат Бугари; зашто и двајцата погинаа за Македонија.)

Од особено значење за неговите револуционерни подвизи беше тоа што од 1895-1897 г. бил училишен инспектор во Солунско. Поради херојски настани и борбеност бил следен од турските власти, а во 1898 г. интервениран во Битола каде во учебната 1899-1900 г. работи како наставник и раководител на Битолскиот револуционерен округ. Поради таканаречената „ Поп Ставрева афера“ во Битола, на 6 август, 1900 г. е затворен и осуден на 50 години робија, каде бил посетен од Г. Делчев. Иако се наоѓал во битолскиот затвор, тој ја раководел организацијата од битолскиот реон. Поради тоа, од мај 1902 г. власта го испраќа подалеку од Македонија, на заточение во Подрум Кале , во Мала Азија. Во 1903 г. добил амнестија и се вратил во Солун. Даме Груев во мај, 1903 г. е претседавал на Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционере округ. Со четата ги заобиколувал селата и го штител угнетуваниот народ од турските насилства. На 1 јули 1903 г. со членовите на Главниот штаб во с. Буф, Леринско, бил назначен денот на востанието. Но, тој се почувствувал подло измамен од агентите на врховизмот со заземањето став на пребрзано решение за востание. Тој не го напушти настраданиот народ на Илинден, остана во Македонија да го штити. Како доказ за тоа ќе биде 28 август 1903, кога Смилево беше нападнато од многубројната османлиска војска која го запали селот и изврши масакрирање на 250 жени и деца на Бигла Планина.

По разбивањето на османлискиот гарнизон селото беше ослободено.За големата почит народот што ја оддавал кон својот учител ќе го опеа во песната „СМИЛЕВО СЛАВНО ОГИН ГОРИ“ која на времето во кое живеевме во нашите родни места во Македонија, ја пеевме, - Да ја запееме и сега: **Топови грмат трешти земјата, Смилево славно огин гори! Жените плачат пиштат децата, момите се кријат во горите. На срешта стоји Даме Смилевски, верна дружина командува: „Удрете браќа не се бојете скоро ќе падне тираниот! во нашата мила татковина, и република ќе постојме и слобода ќе добиеме!“**

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

По неуспехот на Илинденското востание Груев правеше обиди за зацврстување на револуционерната мрежа. Но,битно е што Илинденското востание ќе биде забележано во историјата како востание со кое е формирана првата република на Балканот. Во текот на 1905 г. со конгресот на Серскиот револуционерен округ, тој допринесе многу во борбата против туѓите пропаганди кои со наоружани чети ја напаѓаа Македонија. Во 1906 г. пак се вратил во Македонија и продолжил со револуционерната борба. Во неравна борба со непријателот при што беше опколен од Турците, херојски загина на врвот Петлец, кај с. Русиново,Малешевско пролевајќи ја крвта за слобода на македонскиот народ: - „НА ПЕТЛЕЦ“ :

„Дојдов за една крв врвот да го видам повисок,
за една крв изгревот да го видам поцрвен,
срцето и зборот да ти ги наслушам.“
„Дојдов пред твојата крв да стојам,
во чекорот твој исправен да бидам.
И еве ветер декемвриски ме гори,
снег на патот ме прогонува...“

Во тој, декемвриски ветер“ со снег што прогонува, поетот ни дава потресна слика која побудува тага во нашите души за она што се случи на кобниот ден на Петлец. А сега мислата назад не враќа; кога Смилевчани и сиот македонски народ ги минуваа во жалост дните за Даме, апостолот на револуцијата. И, еве го пак народниот пеец, кој песна тажалка реди за Смилевчето Даме; каде и природата, во персонификација на жалосна врба, пее:

Кажи ми врбо, сестрице мила
зошто ти бргу гранки си свила,
дали си жалиш за прво либе,
за прво либе за Даме Груев ?
Моето либе Даме Груев,
ветен и верен за слободата беше,
од мене милост, проштевка има.

Кога веќе со венец од песни го возвеличиме животот и делото на Даме, како да ја прикажавме „драмата“ на неговото бурно херојско време со кое ја прославуваме 148 годишнината од неговата смрт; - а еве, се наоѓаме во пресрет и на неговиот 113 роденден кој се одбележува идниот месец, на 17 јануари, 2020 година. По тој повод, приведуваме песна за Даме, напишана во акростих од професорката и поетеса, Иванка Стојкова родена 1949 г. во Штип; член на „Здружението на просветни работници, литературни творци на Р. Македонија“ од Скопје, чии претседател е Благојка Филипчева. Поетесата е инспирирана од новиот изглед на Скопје и плоштадот украсен со споменици со ликови на славните личности, меѓу кои, извишен на коњ стои и Даме Груев како времевтемелувач, и засекогаш ќе остане во колективната меморија на народот:

ВТЕМЕЛУВАЧ

Народот го прифатил како учител скап,
Ангелски чисто му се посвети на делото.
Добро ја познаваше задачата света,
Ако ропството во пранги го оковува,
Македонија во сургун во срце ја носи,
Еден меѓу бројни на земјата родена верен.
Гордо ги победил маките на осудените,
Радоста го вратила меѓу Илинденците,
Удрија темели на Крушевска Република,
Енергично, цврсто ја бранеше родината,
Верба во слободата во срцата народни всади.

Култот за лидерот на револуцијата живее во Македонија и се негува насекаде. Во Смилевомузејот, споменикот на Даме што го направиле смилевчани, а и другите знаменитости, се сведоци на минатото. Неговиот лик и дело засекогаш ќе живеат во народните песни, во поетските творби, во учебниците, во уметничкото творештво и ќе остане трајна инспирација за поетите и уметниците. Спомените и сеќавањата за Даме Груев живеат и овде во Канада, меѓу нашинците во градот Маркам, каде одпоодамна една од улиците го носи името – Dame Gruev Dr, кое е заслуга на Македонците, и ги прави горди. Сеќавањата и духот на Даме Груев вечно ќе бидат со нас каде и да сме, и секогаш со љубов кон татковината нови хоризонти да го осветлуваат патот кон подобра иднина на Македонија и на Македонците, ширум светот.

ЧЕСТИТА ТИ СЛАВА,
АПОСТОЛЕ
НА МАКЕДОНСКАТА
СЛОБОДА !



ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

Michael Georgiev, ACSB, CRM

Partner - VP Construction & Infrastructure

Jones DesLauriers | Navacord

T 1.877.232.9996 x2346

D 416.234.6329

M 647.501.2615

F 416.259.7178

jdimi.com

E michaelg@jdimi.com

2375 Skymark Avenue

Mississauga, ON L4W 4Y6

Emergency Claims: 1.866.440.4127

JONES DESLAURIERS

INSURANCE MANAGEMENT INC.

NAVACORD

Низ Годините

1 декември е 335-иот ден во годината според грегоријанскиот календар (336-и во престапна година). Остануваат 30 денови до крајот на годината.

На 3 декември 1997 година САД отворија Канцеларија за врски во Скопје, а на чело на ова дипломатско претставништво е поставен Роберт Норман.

На 4 декември 1993 година на изборниот Архиепископско-црковен народен собир на МПЦ, што се одржа во катедралниот храм на охридските архиепископи „Св. Софија“, во Охрид, Господин Михаил, Митрополитот Повардарски е избран за поглавар на Македонската православна црква.

На 7 декември 1909 година во Банско, Пиринска Македонија (денес Бугарија) роден е Никола Јонков Вапцаров (починал на 23 јули 1942) — македонски писател и комунист.

Тој самиот и во животот и преку својата поезија недвосмислено изјавувал дека е Македонец и дека ништо друго не би можел да биде и покрај тоа што созда-

вал на бугарски јазик. Неговата поезија е изразито патриотска, социјална, револуционерна и хуманистичка.

На 8 декември 840 година роден е Свети Климент Охридски, родоначалник на словенската литература и црковно беседништво, прв оригинален словенски и македонски поет, говорник, преведувач, заштитник на Охрид е назначен за прв словенски епископ на Балканот.

Тој е еден од учениците на светите Кирил и Методиј кој учествувал во извршувањето на Моравската мисија. Најголемиот дел од моштите се чува во Македонија на Плаошник, покрај тие во Македонија има мошти на Св. Климент во Бигорскиот Манастир, Во Митрополијата во Битола, Во Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ - Скопје и во Црква „Св. Климент Охридски“ - Скопје, и во Поречки Манастир Во црквата на Светите Седмочисленици во Софија (Бугарија), има дел од моштите со големина на нокт и во Пловдив има честица од моштите. Него-

виот череп се чува во манастирот „Св. Јован Претеча“ кај Бер, Егејска Македонија. Во 70 тите честица од моштите е однесена и во Рим.

На 14 декември 1964 година во Скопје, од едно импровизирано студио во Нерези и со една репортажна кола (по земјотресот на 26 јули 1963 година на Скопје му беа подарени стари репортажни коли од Велика Британија и од Италија), е емитиран првиот македонски ТВ весник на РТВ Скопје. Со тоа почна редовната програма на ТВ Скопје.

На 16 декември 1945 година во Костур, Егејска Македонија, започна судскиот процес против 106 Македонци од гратчето Хрупишта, костурско, обвинети за соработка со окупаторот и покрај тоа што повеќето од нив беа борци на ЕЛАС. Некои од нив беа осудени на казна доживотен затвор, а други на временски казни.

На 17 декември 2005 година Република Македонија доби статус на кандидат за членка на Европската Унија.

На 19 декември 1991 година на патот Скопје - Белград загина Јордан Мијалков, првиот министер за внатрешни работи во



независна Македонија.

На 21 декември 2014 година во Скопје почина Васил Шишков (роден на 30 јануари 1970 во Скопје) — македонски глумец, син на Ристо Шишков.

На 22 декември 1999 година основана е Либералната партија на Македонија.


На 23 декември 1993 година официјално е отворена Амбасадата на Велика Британија во Република Македонија. За амбасадор, е именуван Тони Милсон.

На 24 декември 1974 година во Велес е основан аматерскиот драмски театар „Јордан Хаџи Константинов - Џинот“.

На 25 декември 1905 година во Софија излезе од печат книгата „За македонските работи“ од македонскиот револуционер, публицист и лингвист Крсте Петков Мисирков. Во неа Мисирков ја истакнува и ја заштитува националната индивидуалност на македонскиот народ и неговото право на самостоен културен и национален развој. На едно место во книгата пишува: „Македонците, како посебен словенски народ, што низ вековите ја делел судбината заедно со соседните словенски и несловенски народи, си имаат сопствена национална историја и култура“.

На 27 декември 1938 година во Скопје за првпат е изведена драмата „Парите се отепувачка“ од драмскиот писател Ристо Крпе.

На 28 декември 1944 година во Скопје почна тридневната работа на Второто (вонредно) заседание на АСНОМ.



На 29 декември 1944 година била основана Македонска стопанска банка.

На 30 декември во Скопје е формиран Балетскиот ансамбл при Македонскиот народен театар. Формиран е под раководство на Ѓорѓи Македонски и неговата соработничка Анелиза

Асман.

На 31 декември 1941 година во Струга, спроти новата 1942 година е испеана познатата песна „Денес над Македонија се раѓа“ — денешната химна на Република Македонија.

половината и средината. Сегавие сте на ред да пробате и да уживате во секоја ваша идеја и креација!

Рубриката **НАПРАВИ САМ** ви ја подготви **Каролина Ристеска**.



За ОСИГУРУВАЊЕ на Вашиите бизниси, куќи и автомобили

јавете се кај

HOLMAN
INSURANCE BROKERS LTD.
3100 STEELES AVE. EAST, #101
MARKHAM, ON L3R 8T3 CANADA
Website: www.holmanins.com
Email: service@holmanins.com



George Andreevski, R.I.B. (Ont.)
Associate Broker
Tel: (905) 886-5630 ext. 1279
Fax: (905) 886-5622
Toll Free: 1-800-567-1279
Cellular: (647) 390-2360
Email: george.andreevski@holmanins.com

НАПРАВИ САМ

Во оваа рубрика **НАПРАВИ САМ** ќе може да се запознаете како да направите прекрасен дизајн, декорација, украс, нова облека, разни аксесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиене. Материјалите кои ги користам во изработката на предметите и облеката се веќе искористени или постоечки во некој друг дезен и вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Рециклирањето е број еден за заштита на нашата убава планета земја. Затоа да бидеме инвентивни и да направиме нешто убаво и корисно!

Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеи како да си направите џемпер и блуза со ролка и манжетни на ракавите и како да декорирате плетено елече со украсна

волница:

1. Памучна стара блуза со ролка;
2. Џемпер;
3. Елече плетено;
4. Машина за шиене;
5. Украсна волница;
6. Ножици.

Изработката се состои од неколку фази: ролката ја сечете во горниот дел, ракавите и средината. Горниот дел јас го искористив за да направам нова ролка на темно сива блуза. Обележуваме на четири места со шпенагли во горниот дел. Потоа ја прицврстуваме ролката на новата блуза и шиеме директно на машина за шиене. Истата постапка ја правиме и со џемперот на кој за ролка му го сошивам средниот дел од исечената блуза. Добивам модерна широка ролка. Од пресечените стари ракави правам манжетни на џемперот и добивам нови затегнати убави ракави со манжетни. Имате претстава како да носите ролка па врз



неа џемпер. Плетеното елече има широк отвор на средина и идејата е да ги спојам со украсна волница која ја спротнував рачно низ дупчињата. Како дезен оставав врзани краеви да висат од волницата. И така го поминав со украсниот вез од волницата на ракавите, околу вратот, доле на





Афоризмите на Ташко Кубановски

- ▶ Гледајќи како живеам и Мона Лиза ја изгуби насмевката.
- ▶ Кој се одмаздува за една подлост, прави друга.
- ▶ Око за око-тоа би го довело до слепило целиот свет.
- ▶ Со секоја средба се раѓа разделба.
- ▶ Мажите не се бесни затоа што дознале дека жената ги мами, туку затоа што тоа не го знаеле дотогаш.
- ▶ Природата на мажот можат да ја сменат две работи: парите и жената.
- ▶ Мажот има само една сигурна љубов – љубовта од неговата мајка.
- ▶ Хуморот е најздрава и најпрекрасна човечка особина само за оние кои имаат смисла.
- ▶ Благословен е оној кој подарува и кој знае да дарува.
- ▶ Колку и да е мала помошта, таа секогаш е голема.
- ▶ Жените не само што ги забораваат добродетелствата што им се направени, туку и ги мразат оние на кои мораат да им бидат благодарни поради тоа.
- ▶ Не прашувајте како умрел. Прашајте како живеел.
- ▶ Имам се'...Немам ништо!

Најстарата запишана Македонска љубовна поезија

Најстарата запишана Македонска љубовна поезија потекнува од Костурско Беломорска Македонија, напишана на Костурски дијалект, напишана е во 16тиот век во речник кој е составен во Костурско, а денес се чува во Ватиканската библиотека.

“Тако ти бога девојко”
Тако ти Бога, девојко,
как те зовет на име?
О, Душко, ле, жиф ти очи,
ходи овамо зарви ме,
Твојто ти целивање,
ти се молам дарви ме,
Што си лепа, што си, ле, бела,
Што си бела, што те љубам девојко!
Ела мое паригорие,
да те целивам во устата,
Како овоштие ме мирисет,
Штото роди крушата,
Тако ти вишнего Бога,
Не ми везми душата.
Што си лепа, што си ле бела,
Што си бела, што те љубам девојко!
До кога серденце моја,
Скривом да се љубиме,
Со страхови преголеми,
Денови да се губиме,
Ела, станви, поврага, ходи,
Да се вземиме.
Што си лепа, што си ле бела,
Што си бела, што те љубам девојко!

(3) да си здрав,
(4) да си прост,
(5) Ела да ја ме
(6) и да пијеме,
(7) дот да појдиме
(8) да работиме,
(9) имате хл’аб да купиме,
(10) имате вино да купиме,
(11) остави ни да спијме,
(12) од која страна да појдиме во Богаско,
(13) тахте да фтасаме дур вечер,
(14) да се прост да спиме туа,
(311) што е зучил, (312) што се зучиле.

Изразите 311 и 312 значат “Што изучил, што изучиле” и покажуваат интерес за образование.



Во ракописниот оддел на Апостолската библиотека во Ватикан се пази кодекс со 152 од Archivio San Pietro, со препис на Грчки јазик на л. 222, во кој Силвестер, велик протосингел во Ерусалим, објаснува дека го подарува речникот на црквата “Свети Петар” во Рим, во 1620та година. Некои од останите запишани фрази во речникот:

В и ц о в и

Гласови

Се среќаваат стари пријатели:
– Како си?
– Одлично! Конечно се ослободив од гласовите што ми кажуваа што да правам.
– Со лекови?
– Не! Се разведов.

Желба

Две бабички седеле на плажа
– Вчера ја видов Брижит Бардно на телевизија.
– И?
– Се секаваш како млади колку сите сакавме да изгледаме како неа?
– Се секавам.
– Епа, нашиот сон конечно се оствари!

Хор

Се среќаваат двајца стари пријатели:
– Цветко, што правиш, како си?
– Еве одам на проба од хор.
– Хор?! Ти и хор? Што правиш таму?
– Па, пиеме ракија, потоа преминуваме на пиво, па играме карти.
– А кога пееш?
– На враќање дома.

Домашна

Наставничката во школо го прашува малиот Трпе:
– Трпе зошто немаш домашна?!
– Не сме ја свариле уште наставничке! Викендов ќе биде готова, колку литри сакате?

Исклученото wi-fi

Комшија се скарал со жената и исклучил wi-fi.
„Па друже, каква врска имам јас со вашата караница?!“

Кандидат

Го прашуваат кандидатот за избори:
- Зошто се кандидиравте?
- Како зошто? Не гледате ли што се случува наоколу? Влас-та тоне во раскош, корупција, безделништво...
- И вие сакате да се борите против тоа?
- Не, сакам и јас да бидам дел од тоа.

Битна разлика

Која е разликата меѓу просечната македонска плата и сидата?
- Од сидата подолго се живее.

Во кои органи има најмногу паразити?

- Во кои органи има најмногу паразити?
- Во државните.

Несреќа

Во Македонија е сеедно каде се наоѓаш. Секогаш си на местото на несреќата.

Имунитет

-Како не ви е срам?!
-Не ни е, нè штити пратеничкиот имунитет.

За ништо

Нов затвореник доаѓа во ќелија и таму го прашуваат:
- На колку те осудија?
- На петнаесет години.
- За што?
- За ништо!
- Нема шанси, за ништо даваат десет години.

Премиер

– Сине колку се 2+2 ?
– 3, тато.
– Ај, на тато премиерот!

Не сакам да правам баклава!

Оди некој Ром оди по улица и се дере на цел глас:
– Не сакам да правам баклава... не сакам!!!
Поминува некој цајкан и го прашува:
– Добре бе, кој те тера да правиш баклава?
А тој му одговара:
– Порано Македонците се бавеа со политика, Албанците правеа баклави, а ние Ромите крадевме... Сега Македонците крадат, Албанците се бават со политика, а ние мора да правиме баклави.

Бегане

Лошите деца бегат од часови, а одличните од Македонија.

Време

-Зошто во македонските амбуланти и болници се чека со часови?
-Затоа што министерот за здравство слушнал дека времето лечи сè.

Крајот на светот

Крајот на светот дошол во Македонија. Гледа околу себе и вели:
-Изгледа веќе сум бил овде.

Има разлика

Да се разбереме! Комуњарите идат у Грција на одмор зашто се предавници! А патристите дека СОЛУН Е НАШ!!!

Од Нова година

Трпе му вели на пријателот:
-Толку лоши работи прочитав за пушењето и пиењето, што решив во новата година да престанам... да читам!

Македонецот Михаел Мерклер од Гостивар дизајнираше супер автомобил што ќе се произведува во Канада

Во Канада следната година ќе почне производството на суперспортскиот електричен автомобил кој со екстремно ниската цена треба да направи нарушување на пазарот на егзотични автомобили. Приказната е интересна бидејќи творец на тоа возило е Михаел Мерклер, млад македонски дизајнер кој живее во Гостивар. Тој го дизајнираше изгледот на суперспортското возило. Ова не е негова прва работа. Првпат светот, особено овие наши бивши Ју простори слушнаа за Михаел Мерклер, млад македонски дизајнер, кога го објави дизајнот на Fiat 128 (стојадин) за новиот



милениум. Концептот YugoGT500 веднаш потоа ги освои масите, јасно играјќи на емоциите на сите оние на коишто „стојадин“ нешто им значел во животот. А сега доаѓа нешто сосема поинаку. Она што сега го нацрта им се допадна на многумина, па се најде и инвеститор. Автомобилот ќе влезе во сервиско производство. Неговот оиме е Quds, што доаѓа од зборот Al-Quds што на арапски значи „свет“. Златната маска е инспирирана од Ерусалимската златна купола, најстарата и најубава џамија за многумина. Основата на овој Quds ќе биде Dubuc Tomahawk, електричен автомобил веќе се произведува во Канада. Првичните проценки наведуваат дека Quds ќе може да достигне 100 км/ч за 2,9 секунди, до брзина од 260 км на час, со теоретски дострел до 800 км. Зад канадската компанија Electra кој аке го произведуба стои успешниот бизнисмен Џихад Мохамед. Тој не планира да заработува од ова, и сака да еко спортски возила што ќе бидат достапни за поголем број луѓе.

АВТОР: НИКОЛА ПЕТКОВСКИ



ВЕРСКИ ПРАЗНИК ЧЕТВРТИ ДЕКЕМВРИ

ПОЛУ-ФАБРИКАТ, СУРОВИНА

Н

АМАТЕРСКО РЕЗИЛ

ЦРКВА ВО ТОРОНТО (ПАТРОН ПРАЗНИК 08. 12.)

С

ЛОФАЛНА ЦРКОВНА ПЕСНА ЗА СВЕ-ТИТЕЛ

УНГАРСКО-ФРАНЦУС-КИ АРТИСТ ВИКТОР ДОКТОР

ВАЛЕНТИНА НАГАЛЕНО

ИРСКИ ПИСАТЕЛ СЕМИУЕЛ

Б

НА ТОЈ НАЧИН

МУСЛИМАН-СКА СВЕ-ТА КНИГА

К

МАШКО ИМЕ (ЖИРИЛ)

ЛУЈ САЛИБЕН

ГАЛИУМ ЕДЕН КЕНТАУР

ПОЗНАТ МАКЕДОН-СКИ СНИ-МАТЕЛ ОД ТОРОНТО

РЕВОЛУ-ЦИОНЕРОТ СТОЈА-НОВСКИ - МЕТАЛЕЦ

ОКСИ-ГЕНИУМ

ГЛАВЕН ГРАД НА ПЕРУ ЛИТАР

БЕН ЏОНСОН

ДИМАНТАР ВЛАХОВ

СЕКОГАШ СО НАШИОТ ВЕСНИК

ВЕШТО, ЛУКАВО

ПАМЕТ, РАЗУМ

ВИД ИН-СЕКТ, СТО-НОГАЛКА

ЛЕТОПИС, ГОДИШНИК

У

МУЗА НА ПОЕЗИЈАТА

ВО СПО-РЕДЕА СО, СПРЕМА

ЖИТЕЛ НА ЕСТОНИЈА

НИКОЛА ПЕТ-КОВСКИ

ДАФИНКА НАГАЛЕНО

ЗАТКА, ТАПА

ОСТРИЛО

ФУДБАЛ-СКИ КЛУБ ОД ВЕЛЕС

ТЕЛЕ-ФОНСКИ ПОВИК

Б

БАРИУМ БОЛА НА КОЖАТА

ДОКТОР СТРУЧЬАК ЗА ЦРНИ-ОТ ДРОБ

О

ФРАНЦУСКИ ПИСАТЕЛ ЖИЛИЕН ДЕДАЛ И ...

О

ОРГАН ЗА ВИД ПОСЛЕД-НАТА БУКВА

ГРАД ВО ГЕРМА-НИЈА

ЧКРАПЛА, ШКОРПИЈА

ВРАТ (МН.)

ВИД РОД НА ЛИТЕ-РАТУРНО ДЕЛО

КРИСТИ-ЈАН ЖАК

"TECHNICAL KNOCK OUT"

ЧАРЛС КИНГСЛИ

ЈИРГЕН РОУТЕР ИЛГНЕР

РИСТО ДАРЛЕВ

МАРКА АВ-ТОМОБИЛ

ПОСТАР МОДЕЛ НА СИТРОЕН

ДВОКОЛКА ВО ДАЛЕКУ-ИСТОЧНИ ЗЕМЈИ

ПУКОТ

ИМАГИНА-РЕН БРОЈ

АРТИСТКА-ТА ШИЈАК

ТРЕВОГА (МН.)

МАКАР

МЕСТО СЕКОГАШ ВО СЕНКА

РЕВОЛУ-ЦИОНЕРОТ ГРУЕВ

ЖЕНСКО ИМЕ

НОВ ЗЕЛАНД

КОМПО-ЗИТОРОТ ПРОКО-ПИЕВ

РАМКА

СОВПАД-ЛИВОСТ, НАЛИКУ-ВАНОСТ

ВИД МУ-ЗИЧКИ ЖАНР

СЛЕДЕН, НАРЕДЕН

КАВА-ДАРЦИ

КЛАДЕНЕЦ (МН.)

АНТ. ЕЛИН, СУДИЈА НА ПОДЗЕМЈЕ

ВИД ТРЕВНО РАСТЕНИЕ

ПОКАЗНА ЗАМЕНКА

П

РУСКИ ПО-ЛАРЕН ИСТ-РАЖУВАЧ ГЕОРГИЈ

КОЊ

ЕКС ФРАН-ЦУСКИ ФУДБАЛЕР РОБЕР ЕМАНУЕЛ

НАШ РЕВО-ЛУЦИОНЕР МАНЧУ

СИМЕНС

РЕЈАЧОТ КРАВИЦ

ВОЛТ


МАТЕРИЈА ЗА БРЗО СУШЕЊЕ НА БОИ

ЛУЖНО ОВОШЈЕ, КАЛФИНКА



РЕШЕНИЕ: РЕПОМАТЕРИЈАЛ, НЕПРОФЕСИОНАЛНО, СПАМОТА, СОЛ, ГВ, ВУДРАПЕЛИ, ЛИГА, ВАЛЕ, НИЦ, ЕКБЕ, РЕКЕТ, ЕРЕ, СО МО, ТАКА, ВИТРАЖ, КИТАЕ, ГР, АГНИ, КИРО, РЕПНИ, К, ЛО, ГА, ЛИМА, БУ, ИТРО, СКОПИЕНДРА, УМ, ЕРАТО, АВАНС, ЕСТОНЕЦ, НИВ, НУ, ДАФЕ, ЛОНЕ, ТОЧНО, ИВЕТ, ВОРЕЦ, БА, АН, ТИ, ХЕПАТОЛОГ, КЕЛН, РД, ПЕЖО, РИКША, ШИН, И, АРНА, ИАКО, КЖ, ЧК, ДЈАМЕ, РОСКА, ТРАЈКО, СЛИЧНОСТ, РОКЕНРОЛ, КА, ИЗВОРИ, КОПИРВА, ПИРЕС, СЈЕДРОВ, МАТАК, ЛЕНИ, СИКАТИВ, НАР

МОЗАИЧЕН КРСТОЗБОР



За овој крстозбор ви се дадени решенијата. Обидете се да го реконструирате крстозборот со тоа што на долунаведените поими ќе им го најдете соодветното место во крстозборот.

- ПОИМИ СО ПО 2 БУКВИ:** АЛ, АН, ЕШ, ИИ, НА, ТАКАЛО, ТАЛИЈА
ИМ, ИН, НИ

ПОИМИ СО ПО 3 БУКВИ: АВА, АДИ, АМА, ВЕЗ, ЕЈА, ЕКО, ИВА, ИЛИ, ИРА, ЛАВ, ЛИР, ОАИ

ПОИМИ СО ПО 4 БУКВИ: АНИЛ, АЦИД, ИБРО, ИДЕИ, ЈЕТИ, МУВА, ПИМА, ЦАНА, ЦРВИ

ПОИМИ СО ПО 5 БУКВИ: АКИНО, ИНАРИ, ИРЕНА, ИЦЕВА, ЛЕБЕЛ, НАЗИВ, НЕЈАК, ОДАЈА, ОРОЛА

ПОИМИ СО ПО 6 БУКВИ: АРЕНАЛ, ДАЛАРА, ЗАВЕРА, ИРАНЕЦ, РАНИЦА, СИНА-
- ПОИМИ СО ПО 7 БУКВИ:** АДА КАЛЕ, АРИКАРА, АТЕЛАНА, ВАВИЛОН, ВЕСЕЛИН, ЕНОТЕРА, ИНИЦИЈА

ПОИМИ СО ПО 8 БУКВИ: АНОМАЛИИ, РАМАЈАНА

ПОИМИ СО ПО 9 БУКВИ: АНАЛИТИКА, АНА МАРИЈА, ВАЛЕРИЈАН, ДЕКАМЕТАР, МАРАТОНЕЦ, РАКОМЕТАР, УПАНИШАДА

ПОИМ СО 11 БУКВИ: АНА КАРЕНИНА

ПОИМ СО 13 БУКВИ: МАТЕРИЈАЛИЗАМ

АНАГРАМ

со СЕКИРА

НЕ СЕ ЛЕЧИ ОВАА БОЛЕСТ

ПОМЕСТУВАЛКА

ДЕКОРАЦИЈА
ДИЕТЕТИКА
АДАМАНТИН
ИЗБРУСЕНОСТ
КИНИСУВАЊЕ
ШАТОБРИЈАН

СО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ЗБОРОВИ ВЛЕВО И ВДЕСНО, ВО ТРИ ВЕРТИКАЛНИ КОЛОНИ ЧИТАЈКИ ПО ТРИ БУКВИ ОД СЕКОЈ РЕД ОДГОРЕ НАДОЛУ СЕ ДОБИВА ЕДНА КЛЕТВА ОД МАКЕДОНСКАТА ФОЛКЛОРНА РИЗНИЦА. КАКО ПОМОШ ПОСЕБНО СЕ ОДБЕЛЕЖАНИ ТРИТЕ БУКВИ ОД ПРВИОТ РЕД.

ЧИТАНКИ

ЦЕЛ ТОВАР ДАРОВИ
ДОНЕСЕ ВЕЛЕ СО
„ФИКОТО“ ВНАТРЕ
СКАПАНО

ЧИТАЈКИ ГИ ПО РЕД БУКВИТЕ ЌЕ ОТКРИЕТЕ, Т.Е. ПРОЧИТАТЕ ТРИ ГЕОГРАФСКИ ПОИМИ ОД МАКЕДОНИЈА

СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР

АВТОР: "SAGIT- TAKUS & GRIN- UCHUS"	ИНВЕСТИ- ТОР, БОВЕ- ДУВАЧ ВО ДОЛЖНОСТ	РЕПЕ- ТИРАЊЕ ДРЖАВА ВО ЛАТИНСКА АМЕРИКА	П	ПОСТАВУ- ВАЊЕ ПОР- ВИ (МН.)	К	ВИД „АТРА“ ВО СТАРИ- ОТ РИМ И ЕРАДА КАПАЈ	ИСТОРИ- ЧАРОТ ЛИБИ	АНТЕР	СИРО- МАШЕН	ПОДРА- ЖАВАЧ	ВИД АД- КОПОЛЕН ПЛАПАК	Р
ДЕЛ ОД ЦРКВА СО ИКОНИ (МН.)											УРАНОМ ЕКС БРА- ЗИЛСКИ ФУТБАЛЕР	
ЧЕШКИ ПО- ЛИТИЧАР АНТОНИИ								ВЕРСИИ СВЕШТЕНИК СТАРО ИМЕ ЗА ВИЕТНАМ				
ЗВЕЗДА (ГРЧ.)						РЕКА ВО АЗИЈА						СРПСКИ ПИСАТЕЛ ДЕЈАН
ИСА КО- ШАРКАР ДИКЕВИЌЕ						ГРАД НА ЛАБРАДОР (КАНАДА)						
М							СУДСКИ ЗАВЕ- РУВАЧ РАДИОС					
ШАХИСТОТ КАСТАРОВ ПАЦИ- ФИЧКИ ОСТРОВ					ТРГОВЦИ НА ВАЛО ИЗВИК ВО КОРИДА							
М							ФРАНЦУС- КИ СЕБ- КАР АНРИ ЖИТЕЛИ НА АЗИЈА					
СОПЕР- НИКА ПРОТИВ- НИКА							ЕДИНИЦА ЗА НАПОН ПРИПАДНИК НА ИРЛАН- ДСКИ ПЛЕМЕ					
С						ЗОЛТАН ИСТИН ХРВАТСКИ ПЕЈАЧ ГОРАН			"RADIO DIFFUSION ALEMAGNE" ОРГЕНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗ			
ЛИКОВЕ ПЕЈАЧКА ТА КО- ЧОВСКА					МАШКО ИМЕ (ИРИШ) ФРАНЦ ПОЕТ ЖАН				ОЛИВЕРА НИКОЛОВА ИНДИЈАН			
ОКСИГЕН		ЕЛЕКТРОН СТАРОТО ИМЕ ЗА ОСТРОВ ВОТ ВИС		ОФИЦЕРСКИ ЧОВ (МН.) ПОЗНАТ МУЗЕЈ ВО ЛОНДОН							ОСЕМ КИСЛОРОД	
Т			ЕКС РУСКИ КОШАРКАР СЕРГЕЈ ТАЛКУМ									
ПРОСТ БРОЈ	ТУТОР ДЕНАР									ДИМЕ КЛИВЕ МЕТАР		
СВЕТАЛО ЗА БОИ												34 - та БУКВА

МАЛ КРСТОЗБОР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											

ХОРИЗОНТАЛНО: 1. Вид топчести бактерии кои предизвикуваат гнојни заболувања; 2. Изучувач на математиката; 3. Стилска фигура во која се повторуваат исти гласови или гласовни групи; 4. Филмска слика во која актерот е прикажан во висина на целото тело – Управувач на автомобил; 5. Град во Грузија – Вид папагал – Името на боксерот Русевски; 6. Американски тромбонист и композитор Едвард – Германско машко име.

ВЕРТИКАЛНО: 1. Расипано јајце; 2. Купон (мн.); 3. Став, држење на телото во балетот (атитуда); 4. Вид сирење – Хемиски знак за кислород; 5. Собирач на имела; 6. Покраина во Либан – Автознак за Ријека; 7. Главен град на Канада; 8. Нагалено машко име – Хемиски знак за флуор; 9. Оптичар, изработувач на очила; 10. Спортски чамец (мн.); 11. Жител на Иран.

РЕШЕНИЈА:

МОЗАИЧЕН КРСТОЗБОР: МАТЕРИЈАЛИЗАМ, ВЕСЕЛИН, АНА КАРЕНИНА, УПАНИШАДА, РАКОМЕТАР, ВАВИЛОН, ВЕЗ, АМА, АНИЛ, ДЕКАМЕТАР, ИИ, ТАЛИЈА, ИНАРИ, АРЕНАЛ, В, ОРОЛА, АТЕЛАНА, ИРАНЕЦ, НИ, ИНИЦИЈА, ОДАЈА, ИБРО, ЕЈА, АРИКАРА, ИВА, ИЦЕВА, ЦАНА, АДА КАЛЕ, АНОМАЛИИ
АНАГРАМ: КАРМЕС
ПОМЕСТУВАЛКА: РАШЕТЕ ДА МУ СЕ ИСИШАТ
ЧИТАНКИ: ВАРДАР, ВЕЛЕС, ТРЕСКА
СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР: ИКОНОСТАСИ, У, НОВОТНИ, ИМАМ, АСТРА, ТАРИМ, МУТОМБО, НОТАР, ГАРИ, КРАМАРИ, МУРУОРА, МАТИС, РИВАЛКА, ВОЛТ, САКАЊЕ, ЗА, РДА, ТАЊА, КИРО, ОН, О, Е, МАЈОРИ, О, ТРИ, ТАРАКАНОВ, СТАРАТЕЛ, ДИ, ДАЛТОНИЗАМ, К
МАЛ КРСТОЗБОР: СТАБИЛОКОКИ, МАТЕМАТИЧАР, АЛИТЕРАЦИЈА, ТОТАЛ, ВОЛАН, ОНЧ, АРА, АЦЕ, КОДОРИ, ФРИЦ

TAVCE GRAFCE BES MASLO

Posno Ingredients:
White boiled kidney beans
Salt
Chili Pepper
Parsley or if you'd like: Mint

**By the Way:

You can make Tavce Grafce so Maslo

Ingredients:
800g white kidney beans
200g vegetable oil
salt and black pepper to taste
2 cloves of chopped garlic or 1/4 tsp. garlic salt
1/4 cup chopped parsley
1 soup spoon red paprika
1 large onion cleaned and finely chopped

Preparation:
Take the beans, wash and clean them until not dusty or any particles left. Wash and rinse a couple times, pour them into a pot with cold water. Begin on highest temperature until boiling, then reduce to medium heat. Leave on medium heat for 2 hours (minimum). Depending on the bean, some will take longer and some shorter amount of time to become soft. While boiling, ensure there is always at least 3 to 4 inches of



water above the beans at all times in your pot (if water evaporates, keep adding hot water(only) to pot). Check if the beans are soft and boiled then turn off the stove heat. You will then separate the beans from the boiling water, placing just the beans in a separate square/round pan, but still keeping the pot of boiled water separate. Then you use this water and pour it into the beans pan until it covers 1/2 inch over the beans. Add in here: the black pepper/salt and garlic, mix all together in pan and leave to the side. Take a frying pan put in the vegetable oil and chopped onions and fry until nice and golden brown. Now throw the paprika in, mix quickly and pour right away onto the beans, make sure the paprika doesn't burn.

Mix all together inside the pan
**The trick of the recipe is here! Take the pan full of beans and place inside pre-heated oven at 400°F. Now the beans will begin to boil very rapidly, the vegetable oil and water within the pan will come together here and become thick. Leave it to boil at high temperatures for 10-15 minutes. Then turn your stove off and leave inside. Make sure to watch for how much water is left in the pan, you do not want your beans to be dry. So the time inside the oven can vary from 15 minutes to 30 minutes.

Take out from the stove and decorate on top with parsley.

Now, you are ready to enjoy this classic, traditional, simple meal.



POSNO HOMEMADE MACEDONIAN BAKLAVA



Ingredients:
1 pkg. Phyllo Pastry
1 cup vegetable oil
2 cups blended/finely chopped walnuts
2 tbsp. sugar Syrup

Ingredients:
2 1/2 cups sugar
2 cups water
1/4 lemon
1/2 cup honey

Directions:
Take a tray the same size as the phyllo pastry. Brush the pan with a light layer of oil. Take the phyllo pastries and lay them one by one, using half the

package. Mix together the walnuts and sugar, and spread all over the laid down pastries. Finish laying the rest of the pastry package, covering the nut filling. Cut them into pieces and then brush vegetable oil on top & place in oven at 350° for 30 minutes, making sure it comes out golden brown! To make the syrup: In a medium size pot, mix together all ingredients. Cook on stove top over high heat for 45 minutes or until it is nice and thick. When finished baking, make sure the syrup has cooled off (cold) before pouring over the hot baklava. This will make it nice, crispy and a tasty treat! Try it to find out nobody beats this baklava!

ROASTED PIG



The holidays are coming, Christmas and New Year's are right around the corner, and it is traditional to prepare roasted pig at this special time of year!
Ingredients:
- 1 pig - pick your own size.
- salt, paprika, vegetable oil, garlic

Preparation:
- Take the pig, and wash it under water thoroughly
- Sprinkle salt - to taste
- Dashes of black pepper
- Then poke a couple of holes with a knife, at the front (near the neck) and the back (near the bottom) to place cloves of garlic inside before roasting.

- Brush the pig here with the vegetable oil and paprika, all over.
- Place the pig inside a roasting pan, big enough to fit it comfortably
- Pour in 2 cups of water and then cover with tin-foil.
- Place in oven at: 325°F. For 3-4 hours depending on the size.

* During the cooking process, open he tin-foil and baste the pig with its own cooking juices at the bottom of the pan.
- You will know when it is done, when the pig is red on top and the meat pulls apart very tenderly and soft.

Take out from the oven and leave inside the pan. You can serve it Hot or Cold.

On this day (Bozik) you can serve these dishes along side your pig:
- Roasted potatoes, vegetables, rice, salad. etc... (your choice!)

Enjoy!

**Some people like to marinate the pig a couple days in advance to give it that extra kick! There are many different recipes, but this one I find is the most simple for everybody in my family!

FRESHLY CAUGHT BY MARIJA :



Preparation before cooking:
Scale the fish, and clean out everything from the inside. Wash it with a couple cups of water, and leave in a large pot filled with cold water mixed with salt and vinegar (roughly 1/4 cup) and leave covered for half an hour.
- This is done to remove all the toxins and smells from the fish.

Preparation for cooking:
Take the fish from its salty water and rinse again, then place on a

backing sheet. Cut a few slits along the side of the fish and salt it all over, the inside and outside, to taste. Also do this with black pepper. And fill the slits with, peeled garlic cloves.

Spray some lemon juice over the top of the fish, and place some lemon slices along the side. Lay a couple of slices of bacon along the side as well, to keep the in juices and flavor.

Lastly, dust some paprika lightly over the top, just to add some colour.

Preheat the oven to 350°F and place it in for 45 minutes - 1 hour, depending on the size of the fish.

Then make sure to serve with the Bacon-Potato Casserole as a perfect summer meal!
- Can also be served with rice and other sides as well.



Janovski
COUNTER TOPS Ltd.

Since 1975

We Are The Manufacturer - Over 1000 Colours

Laminates Quartz Custom Edges

- | | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| • Formica | • Silestone | • Oak |
| • Wilsonart | • Hanstone | • Maple |
| • Arborite | • Ceasarstone | • Solid Surface |
| • Pionite | | • Bevel Edge |
| • Nevamar | | |

OUR COUNTERS ARE TOPS

Residential - Commercial - Prompt Service - Quality Work

905-475-0185



Monday - Friday: 8 - 5 / Saturday: 8 - 1



25 Spy Court - Markham, Ontario

SB Video

Weddings, Engagements, Christenings, Anniversaries, Birthdays
Transfer VHS to DVD and PAL to NTS System

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710



Бошко Рајчовски - Пелистерски
070/947-957 MK

Boshko Rajchovski - Pelisterski
Tel: 810-335-5552

eMail: brajcovski@gmail.com

P.O. Box 152
Sterling Heights MI 48311

**„Оро Македонско,,
Радио Програма на македонски јазик**

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM
& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM



C.J.A.M. 99.1 Fm Every Saturday 1:00 to 2:00 pm
Radio Program

VARDARSKI BRANOVI

Hosted by Tom Damovski "Vardarski",

Cell: 519-980-2988,
Studio Phone: 519-971-3630
e-mail: maknetto99@hotmail.com
www.cjam.ca

MakBiz.Net

International online business directory of Macedonian
Businesses and Professionals

- Ние нудиме услуги во централниот дел од Торонто
- Ново и прекрасно просторно место
- Прекрасен паркинг за 200 автомобили
- Најниски цени за голем број услуги
- Наполно пристапно за хендикипирали лица

HERITAGE FUNERAL CENTRE

O'Connor Bros & Ralph Day Chapels



**Нашето Фамилијарно Истражување за вкупните услуги
кои ги нудиме покажа резултат од категоријата "Одличен"**

50 Overlea Boulevard

www.heritagefuneralcentre.ca

416-423-1000



Dr. Andy Plukov
Family Dentistry

Healthy teeth and gums are a vital part of your overall well being. They are also a part of your appearance and confident smile. We provide dental services in a comfortable, caring and professional environment.




416-265-0197

716 Gordon Baker Road, Suite #107, Toronto, ON, M2H 3B4

THE MECHANIC'S SHOP
79 WINTER AVE., SCARBOROUGH, ON M1K 4M2

Danny Indzevski



T: 416-267-6033
F: 416-267-7852

REPAIRS TO ALL MAKES, DOMESTIK & IMPORTED CARS & TRUCKS
COMPUTERIZED FOUR WHEEL ALIGNMENT



CANADIANA FLOWERS

www.canadianflowershop.ca

TEL: 416-265-6867




Секоја сабота од 9-10 на **CHKT AM 1430**
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com



All-Risks Insurance
BROKERS LIMITED

Auto | Home | Life | Commercial

Tommy A Boichevski Managing Partner
511 McNicoll Avenue, Suite 202, Nort York, ON, M2H 2C9

Bus: 416.628.7949 Fax: 1.855.552.7329
Cell: 416.986.9973 E-mail: tboichevski@all-risks.com

Louis P. Strezos
Barrister & Solicitor

Criminal, Constitutional & Appellate Advocacy

Tel: 416.944.0244
Cell: 416.459.0575
lp@15bedford.com

15 Bedford Road, Toronto Ontario M5R 2J7



Sonja & Oliver Band
Music for All Occasions
Phone: 647-406-4500






JIM VASILEVSKI
Used Car Manager
Languages Spoken:
English & Macedonian
(416) 754-4555 ext. 1530
jim@formulahonda.com
Web: www.formulahonda.com



BILL BEKAROVSKI
Sales & Leasing Consultant
Languages Spoken:
English, Macedonian, Serbian & Croatian
(416) 754-4555 ext. 1533
Cell: (416) 999-1237
bill@formulahonda.com



TONY STOJANOVSKI
Sales & Leasing Consultant
Languages Spoken:
English & Macedonian
cell: 416-428-7007
(416) 754-4555 ext. 1535
tony@formulahonda.com



JIM MISEVSKI
Sales & Lease Consultant
Languages Spoken:
English & Macedonian
Cell: (647) 231-0204
(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com

Formula Honda, 2240 Markham Road, Scarborough, ON M1B 2W4
www.formulahonda.com



Bring home a
HONDA

2020 CIVIC
SEDAN TOURING



NOW GET UP TO A
\$750*
HONDA BONUS
WHEN YOU LEASE OR FINANCE SELECT MODELS

2020 CR-V
TOURING



Bring home a
HONDA

THE WELL-EQUIPPED 2020
CIVIC

2020
CIVIC

UP TO
\$750*
HONDA BONUS



Bring home a
HONDA

THE WELL-EQUIPPED 2020
CIVIC

LEASE FROM
0.99*
PER MONTH

FINANCE FROM
'0
DOWN

PLUS GET A
\$500
HONDA BONUS



Bring home a
HONDA

THE WELL-EQUIPPED 2020
ACCORD

LEASE FROM
0.99*
PER MONTH

FINANCE FROM
'0
DOWN

PLUS GET A
\$750
HONDA BONUS



Bring home a
HONDA

THE WELL-EQUIPPED 2020
HR-V

LEASE FROM
0.99*
PER MONTH

FINANCE FROM
'0
DOWN

PLUS GET A
\$650
HONDA BONUS



Bring home a
HONDA

THE WELL-EQUIPPED 2020
CR-V

LEASE FROM
0.99*
PER MONTH

FINANCE FROM
'0
DOWN

PLUS GET A
\$750
HONDA BONUS

Honda Bonus \$500 Civic, \$750 CR-V, \$650 HR-V – Assets available on Adbuilder

PLUS GET A
\$500
HONDA BONUS

PLUS GET A
\$750
HONDA BONUS

PLUS GET A
\$650
HONDA BONUS



ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

На втори ноември 2019 година во црковната сала на Македонската Православна Црква



Св. Илија од Мисисага, беше одржана 17-та по ред Комитска вечер организирана од комитското друштво “Никола Карев” од градот Мисисага. Како што ни рече претседателот на друштвото господинот Трајче Јанакиевски, оваа Комитска вечер се одржува по традиција секоја година по повод родениот ден на една од најкрупните фигури на македонската историја Никола Карев, кој го носи и името на нашето комитско и спомагателно друштво. Друштвото е формирано пред 17 години со една јасно зацртана цел да создаде едно сплотување, зближување, здружување и обединување на македонците во Канада, посебно на тие што живеат во Мис-

КОМИТСКА ВЕЧЕР НА ДРУШТВОТО “НИКОЛА КАРЕВ” МИСИСАГА

исага и предградието. Друга мисионерска работа на друштвото “Никола Карев” е, да го шири македонското патриотско чувство и да го воздигнува револуционерно-слободарскиот дух со кој не возвишуваат нашите илинденци кои денес ги славиме. “Годинава нашата вечеринка позната како комитска вечер ја одржуваме малку порано од обичното од родениот ден на Карев, кој се совпаѓа на 23 ноември 1877 година. Но тоа го направивме од оправдани

на неговиот лик, на неговата храброст и пожртвуваност. Ние никогаш не ќе можеме да им се оддолжиме на овие прославени синови на Македонија, за она што го направија за нашата татковина, ако не друго барем можеме да им посветиме еден ден или една ваква вечер и мигови за потсетување”, рече претседателот на друштвото “Никола Карев”, Трајче Јанакиевски. Тој додаде дека секоја година на овој ден, по обичај се собираме за да му додадеме чест и почит

ден ни служи како потсетник на маките и страдањата по кој минувал со векови измачуваниот македонски народ, за да остане како својствен на ова благословено парче македонско. На оваа Комитска вечер имаше голема посета на редовни посетители, членови на друштвото, претежно од градот Мисисага, но имаше дојденци и од Торонто како и од други места. Беше можност за да се видат, да се остварат и нови познанства а да се зацврстат и старите, а сите беа со

земја, народот сака и може да се избори за својата слобода и да создаде своја, самостална и независна македонска држава. И со тој бунтовнички наплив што го црпиме токму од овие личности, како Карев и неговите приврзаници, генерациите што доаѓаат со сигурност ќе чекорат по нивните патеки. И не само што ќе чекорат по нивните патеки, туку тие ќе создадат нови, свои и посветли. Ова можеше да се слушне по меѓусебните разговори на расположените присут-

многу повеќе за тоа, знамето со сонцето од Кутлеш, мало знаменце што ја застапува симболичната заклетва на комитите, пиштол, кама, крст и библија, со зборовите испишани: “смрт или слобода”, таа беше девизата на членовите на ВМРО, “ако нема слобода има смрт”. Комитското друштво “Никола Карев” е дел од македонската православна црква Св. Илија во Мисисага, тоа работи како посебна секција и затоа според претседателот на друштвото Трајче Јана-



причини, салата не ни беше овозможена за одредени денови, но сепак тоа ни малку не го намалува значението и целта на комитската вечер, со која го воздигнуваме духот и делото на славниот Карев и другите како него. Овој млад војвода поголем дел од својот живот го поминал по планините, по полињата, селата и градовите, а како најголем подарок за татковинската Македонија бил неговиот живот. Неговите идеали, неговите идеи, визији и принципи беа врежани во неговите мисли како најважна поставка за да се издејствува автономија на Македонија, за создавање на слободна македонска држава, за што ние му се поклонуваме

на Великанот Карев, а со тоа и на сите други комити негови истомисленици кој рамо до рамо нежалејќи го својот живот се бореа за да го зачуваат нашето исконско име Македонија, а ние како нивни следбеници имаме обврска тој оставен аманет да го чуваме цврсто како зеницата од нашето око. Ние сме само нивни следбеници, продолжувачи на тие светли дела, се што е македонско и што не прави горди и воздигнати македонци, произлезе токму од нивните содејствувања, од нивните далекугледни визији, тие го создале ова македонско поднебје да го прифатиме како само наше за да го негуваме, браниме и чуваме. И токму така, Секоја година овој

иста мисла, со патриотска поносеност. Тие дојдоа и за да го искажат својот восхит и пиетет кон борците кои покажаа големо херојство за нашата татковина на која и должиме многу. Покрај богатата трпеза, која наликуваше или не потсетува на она комитско јадење, што сме го слушале, припремено од нога од самите комити, низ македонските планини и полиња, и со чашка лута и нашинско вино, да се на здрави за Карев и другите поборници, да се потсетиме и на сите сидари на Крушевската Република, а со нивната смелост, со нивната храброст и нивната лојалност кон земјата на која им припаѓаат, светот сепак виде дека во ова мало парче

ни, зашто една ваква специјална вечер посветена на Карев, на неговиот живот и неговото дело не враќа назад во едно време, во еден преломен момент за често да се навраќаме на таа предзорница која на сите ни значи многу. А декорацијата, поставеноста во салата зборува

киевски целиот приход ќе оди за помош на црквата. Ова друштво уште од самото формирање го помага финансиското работење на Св. Илија, не само со вакви вечеринки туку и со други хуманитарни и донаторски акции како и со лични дарувања. ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

Мијачко, односно галичко племе и Галичник

Мије сме едно племе од многу и многу племиња во Македонија од Шар до Солун и Елембој (Олимп), до Пирин Планина и Рила.

Од коде сме дојдени, кога, и зашто не се знојет.

Имајет трагови и некакви блискости и други нешта што го наведувајет човека за да мислит оти сме тргнати од Солунско, по река Бистрица, или преку Воден или Селфиже (Србица), левој десно кон Лерин и Костур, кон Охрид и Поградец, до Дебор и по Радика, или преку Кичава, да сме дојдени во Бистра планина и тује сме закончили.

Се требет да биле старите сточари. Како сточари, тија белки иделе со стадата горе на летување сосе жени и сосе деца, како шо правит и ден-денеска Каракачанине. По време го нашле за попатетно да се заселит стално во нашијон крај, а тије моет со стоката ем пак да си одит, да слагајет есени в

Солунско Поле, а пролети да се враќајет и качувајет в планина. Поубав есап и кров (крој, план) од овја вистина и немаат. Коде да најеш поубава планина од Би-стра, „п’лна с извори“ и поубав зимовник од Солунско Поле?

Тие белки и многу годишча правеле проби со други планиње дур утврдиле, али им је оваке најарно. Ним требет да им биле познати: и Ниџе и Крчвица и Пејлистер и Галичица, дур ја избрале Бистра. И вистина не грешиле.

Животва човечка во главно се си је иста и умов човечки, и пред Ристоса и по него, исти је. Гледај да поминеш полесно, поевтино и поубаво. Со една реч: гледај да си го избереш поубавото. Ако ти се јавит борба, бори се.

Еве и денес Власите (Цинцариве) шо не направије за да успејат да се пикнет меѓу нас и без мрва да загосподарит во Бистра и Шар. И види чудо? Шо не можеје во Турско, донекаде

успеаје во Србија.

Зашчо и како? Белки зате шо је Србија изнад се слободна и правна држава. А Власиве се ербап и поербап и од Евреји. Во оваја борба тије не се страмеје да го искористат и сродството на дворовите наши и влашки. А имаје и за ошчо. Зашчо како Би-стра немаат друга планина. И широка и прегледна, и не пре-висока, и дрвја близу, и потишча кон коде сакаш, и воје наблизу, рај за овци.

Река Галик близу до Солун, Ла-гадина (гратче до Солун), Панонија и Гелемерија (по грчки Каламарија), што се споменајет во песниве наши, по теја и Галичи-ца измеѓу Ресен и Охрид, белки се во ненаква врска со Галичник. Во друго време понапред или после и по други себапи белки имајет и се требет да имајет дојдено други групи од југот кон Елбасан, Дуруд и Мат, али ја едно не верува да се нашиве дојдени од кон Скопје, Тетово

и Гостивар. Моје мислење је да ја нашево племе слезено во своје време како сточарско племе до Солун и после мрдало лево-ј десно дур се залепило за Бистра.

Како да је видиме Мијациве да се населиле од Дебор по Радика дури до Врбјани, по Мала Река, дури до Јама и до села Ефловец и Иванчишча и нагоре, во Бистра, дури до Маврово и Беличица.

Ја мисла и верува да се населени ушче многу пред да дојет Турциве. Инаку мочно би могло да се разберет онолку размножување и нарастување на толку гоолеми села како што се: Галичник, Лазорополе, Тресонче, Требиште и Жерноница. До коде се простирајет и каков комшилок имајет Мијациве На југосток од Ефловец се ширит Брсјаци на југ и дебрани на север Горнореканци (шо зборвет сега мешано, али повеќе арнаутски) и Мавровци и на за-



пад је висока Крчин Планина, а отоде неја је Дрим и Албанија. Во овие меѓи се наодит овие села: Рајчица, Горенци, Д’лно и Горно Косоврасти, Д’лно и Горно Мелничани, Могорче, Осој, Гари, Лазорополе, Тресонче, Селце Росоки, Сушица, Галичник, Јанче, Скудриње, Присојница, Ажијевци, Битуше, Требиште, Велебрдо, Будуше, Болетин и Жерноница, шо чинит 24 села. Височина и ава(клима) во овие села

Најниските села како Горенци, Косоврасти (Д’лно) и Јанче се на околу 650 метри над море, а нај-

високите како Галичник и Лазорополе се на преку 1200 метри. Во сиве овие села најширок и најубав поглед имат Галичник, а најскријено је село Росоки. И како се сиве овие места високи, пак јаки зими немајет, зашто се со планиње и зашто до нив допират здив (струја) од Сино Море.

Оде книгата „Галичник и Мијаци-те“ од Риста Опјановиќ - Лонос-ки, Скопје 2004.

Подготви: Марко Китевски

happy holidays

On behalf of the Executive and Staff of Carpenters Local 27, we would like to wish our members and their families a safe and Happy Holidays!





Memorial Galleries Inc.

Monument Factory Outlet

ABOUT US

Memorial Galleries Inc. specializes in monuments and memorials, including grave markers and cremation urns with over 20 years of experience. Memorial Galleries has large inventory of beautiful natural granite monuments from traditional to modern monuments designs in many different colors.



Memorial Galleries Inc. Monument Factory Outlet

- Custom Design
- Markers
- Etching
- Repainting
- Final Date
- Cemetery lettering



Huge inventory for customer selection

OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM
Sunday by appointment.



2019			Д Е К Е М В Р И		31 дена	
Д	Н	СТ	С Н Е Ж Н И К			
Недела 24 по Педесетница; Глас 7; Ев. В. 2; на Лит. Ап. Ефес. 221 (2, 14-22); Ев. Лк. 66 (12, 16-21)						
Н	1	18	Св. мч. Платон; св. мч-ци Роман и Варул			
П	2	19	Св. пр. Авдиј; св. Варлаам и Јоасаф; преп. Порфириј			
В	3	20	Претпраз. на Воведение; преп. Григориј Декаполит			
С	4	21	Воведение на Пресвета Богородица – Пречиста			
Ч	5	22	Св. Калист Цариградски; св. мч-чка Кикилија			
П	6	23	Св. Амфилохиј Икониски; св. Александар Невски			
С	7	24	† Св. вмч-ци Екатерина и Меркуриј			
Недела 25 по Педесетница; Глас 8; Ев. В. 3; на Лит. Ап. Ефес. 224 (4, 1-6); Ев. Лк. 71 (13, 10-17)						
Н	8	25	Одд. на Вовед.; св. Климент Охридски; св. свешт-мч. Климент Рим.			
П	9	26	† Преп. Алимпиј Столпник; св. вмч. Георгиј; преп. Стилијан			
В	10	27	Св. мч. Јаков Персијанец; преп. 17 Индиски мч-ци			
С	11	28	† Св. 15 Тивериополски свешт-мч-ци; св. мч. Христо			
Ч	12	29	Св. мч. Парамон и др. 370 со него; св. Урбан Македонски			
П	13	30	Св. ап. Андреј Првловикан; св. Фрументиј Етиопски			
С	14	1	Декември. Св. пр. Наум; св. Филарет Милостив			
Недела 26 по Педесетница; Глас 1; Ев. В. 4; на Лит. Ап. Ефес. 229 (5, 9-19); Ев. Лк. 91 (18, 18-27)						
Н	15	2	Св. пр. Авакум; св. мч-чка Миропија			
П	16	3	Св. пр. Софониј; св. Јован Молчалник; преп. Теодул			
В	17	4	† Св. вмч-чка Варвара; св. Јован Дамаскин			
С	18	5	† Преп. Нектариј Битолски; св. Сава Осветен			
Ч	19	6	Св. Николај Мирликиски Чудотворец; св. Николај Патарски			
П	20	7	Св. Амвросиј Милански; преп. Григориј Молчалник			
С	21	8	Св. ап-ли Состен, Алолос и др.; преп. Патапиј Тиваидски			
Недела 27 по Педесетница; Глас 2; Ев. В. 5; на Лит. Ап. Ефес. 233 (6,10-17); Ев. Лк. 85 (17, 11-19)						
Н	22	9	Зачнување на св. Ана; св. Софрониј Кипарски			
П	23	10	Св. мч-ци Мина, Ермоген и Евграф; преп. Тома			
В	24	11	Преп. Даниил Столпник; преп. Лука Нов Столпник			
С	25	12	† Св. Спиридон Чудотворец; преп. Герман Аљаски			
Ч	26	13	Св. мч-ци Евстратиј, Авксентиј, Евгениј, Мардариј и Орест			
П	27	14	Св. мч-ци Тирс, Левкиј и Калиник; св. мч-ци Филимон и др.			
С	28	15	† Св. свешт-мч. Елефтериј Илирски; св. Стефан Сурошки			
Недела 28 по Педесетница на Св. Праоци; Глас 3; Ев. В. 6; на Лит. Ап. Кол. 257 (3, 4-11); Ев. Лк. 76 (14, 16-24)						
Н	29	16	Св. пр. Агеј; св. царица Теофанија; св. Николај Цариградски			
П	30	17	Св. пр. Даниил и 3-те момчиња – Ананиј, Азариј и Мисаил			
В	31	18	Св. мч. Севастијан и др.; св. Модест Ерусалимски			

2019			D E C E M B E R					31 days	
D	N	O	ORTHODOX CALENDAR						
24th Sunday after Pentecost, Tone 7, Res. Gospel 2; on Divine Liturgy Eph. 221 (2, 14-22); Lk. 66 (12, 16-21)									
S	1	18	Sts Plato, Roman and others, martyrs						
M	2	19	St. Obadiah the Prophet; St. Barlaam the Martyr						
T	3	20	St. Gregory of Decapolis (Antef of the Presentation)						
W	4	21	PRESENTATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY						☾
T	5	22	St. Cecillia and others, martyrs; St Philemon, apostle						
F	6	23	Sts. Amphilochius and Gregory; St. Alexander Nevsky						
S	7	24	† St. Catherine the Great martyr; St. Mercurios						
25th Sunday after Pentecost, Tone 8, Res. Gospel 3; on Div. Liturgy Eph. 224 (4, 1-6); Lk. 71 (13,10-17)									
S	8	25	St. Clement of Ohrid the Wonderworker (Apod. of Present.)						
M	9	26	† St. Alympius the Stylite; St. George						
T	10	27	St. James the Persian, martyr						
W	11	28	† Sts. Fifteen Martyrs of Tiberiopol						
T	12	29	St. Nicholas, Archbishop of Thessalonica; St. Paramon, martyr						●
F	13	30	St. Andrew, the first called among the Apostles						
S	14	1	DECEMBER. St. Naum the prophet; Venerable Philaret						
26th Sunday after Pentecost, Tone 1; Res. Gospel 4; on Divine Liturgy: Eph. 229 (5, 9-19) Lk. 91 (18, 18-27)									
S	15	2	St. Habbakuk the prophet, Venerable Cyril						
M	16	3	St. Sophonius, the prophet						
T	17	4	† St. Barbara, martyr; St. John of Damascus						
W	18	5	St. Sabbas the Sanctified; Venerable Nektarij of Bitola						
T	19	6	St. Nicholas the Wonderworker, bishop of Myra in Lycia						☾
F	20	7	St. Ambrose Bishop of Milan						
S	21	8	Venerable Patapius						
27th Sunday after Pentecost, Tone 2, Res. Gospel 5; on Divine Liturgy: Eph. 233 (6, 10-17); Lk. 85 (17, 12-19)									
S	22	9	† Conception of St. Anna of the Most Holy Mother of God						
M	23	10	Sts. Menas, Hermogenes and EUGRAPHUS, martyrs						
T	24	11	St. Daniel the Stylite						
W	25	12	† St. Spiridon the Wonderworker						
T	26	13	Sts. Eustratius, Auzentius, Eugene, Mardarius, martyrs						○
F	27	14	St. Thyrsus, Leucius and others, martyrs						
S	28	15	† St. Eleutherius, hieromartyr						
28th Sunday after Pentecost, the Forefathers Tone 3, Res. Gospel 6; on Divine Liturgy: Col. 257 (3:4-11); Lk. 76 (14,16-24)									
S	29	16	St. Haggai the Prophet						
M	30	17	St. Daniel the Prophet and the Three Children						
T	31	18	St. Sebastian and others, martyrs						



OLD MILL PASTRY & DELI

Come enjoy our homemade meals that'll bring back those eastern european memories.

 Old Mill Pasrty
Mississauga

WE MOVED!!!
780 Burnhamthorpe
Rd W. Mississauga,
Unit #12

905 232 5246
Open everyday
from 8am - 8pm

California Pub & Grill

DEC 31

Ресторанот
California Pub&Grill
Ви ги честита Новогодишно
- Божикните празници со
желби за среќна и берикетна
Нова 2020 година и Ве
поканува за Дочек на Новата
Година и Македонската
Стара Нова Година
Василица.
Богата вечера, музика и
песна до раните утрински
часови со познатите музички
уметници Мирко и Џоле.
За повеќе информации
јавете се на: 416-461-1251

2020 NYE PARTY

With Special Menu
Live Music by
MIRKO | DJOLE

914 Pape Avenue | For Reservations Call 416-461-1251
www.californiapubandgrill.com



Мирко и Џоле